

Службен весник

на Република Македонија

Број 153

20 октомври 2014, понеделник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4778. Закон за семејството (Пречистен текст).....	4	4782. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – травертин на Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје на локалитетот „Камено Брдо“ с. Кучково, општина Ѓорче Петров.....	37
4779. Уредба за начинот на располагање со примените подароци, начинот на управување со евиденцијата на примените подароци и други прашања во врска со примањето на подароци.....	34	4783. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги „Б - ЕФЈ КОП“ ДООЕЛ с.Батинци Студеничани на локалитетот „Дризла“ општина Студеничани.....	38
4780. Одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална сировина – руди на бакар на локалитетот „Бучим“, општина Радовиш на Друштвото за производство, трговија и услуги БУЧИМ ДОО Радовиш.....	35	4784. Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за правда – Управа за извршување на санкциите.....	38
4781. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна високообразовна установа Универзитет „Меѓународен универзитет Визион“ во Гостивар.....	36	4785. Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за правда.....	39

	Стр.		Стр.
4786. Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за правда.....	39	4795. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е-инфраструктура-радио пункт КО Павлешенци, општина Свети Николе	44
4787. Одлука за продажба на недвижни ствари-објекти на Детско одморалиште Пелистер - Битола.....	39	4796. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Кавадарци 1 (вон.) општина Кавадарци	44
4788. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија и услуги „МИНЕРАЛ ГРУП“ ДОО Струмица на локалитетот “Крив Пат“ с.Куклиш, општина Струмица ..	40	4797. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на резервоар за вода КО Тимјаник општина Неготино.....	44
4789. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии – Управа за јавни приходи (опрема за тест околина)	41	4798. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на резервоар за вода КО Пепелиште општина Неготино.....	45
4790. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс Б1-мали комерцијални и деловни намени КО Д.Белица општина Струга.....	42	4799. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена лесна индустрија, сервиси и стоваришта КО Г.Седларце, општина Боговиње.....	45
4791. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија СТ-П6089 КО Облешево општина Чешиново – Облешево.....	42	4800. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија Петровец КО Петровец вон ГР општина Петровец	45
4792. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација вон населено место за изградба на Г2-лесна индустрија (сепарација на материјал за производство на бетон) КО Отља - вон г.р. општина Липково	42	4801. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Д. Соње општина Сопиште.....	46
4793. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на б5-хотелски комплекс КО Теново-вон г.р., општина Брвеница.....	43		
4794. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар КО Г. Седларце општина Боговиње.....	43		

	Стр.		Стр.
4802. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место локалитет Љуботенски пат за изградба на А4-временно сместување, Б1-мали комерцијални и деловни објекти, Б2-големи трговски единици, Б3-големи угостителски единици, В1-образование и наука, В2-здравство и социјална заштита, Г2-лесна и загадувачка индустрија, Г3-сервиси, Г4-стоваришта, Д1-парковско зеленило, Д3-спорт и рекреација, Д2-заштитно зеленило, Е2-комунална супраструктура КО Радишани и КО Бутел општина Бутел.....	46	4807. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за донесување решение за издавање на лиценца за вршење туристичка дејност и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање на лиценца, односно недонесување решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца.....	52
4803. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба со угостителски, хотелски и рекреативен комплекс КО Куманово општина Куманово.....	49	4808. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на решение за категоризација на угостителски објект и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за категоризација, односно недонесување решение за одбивање на барањето за категоризација.....	55
4804. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место Богданци локалитет Барта за изградба на Г2, Г3, Г4–производство, дистрибуција и сервиси-индустриска зона КО Богданци и КО Богданци-вон г.р. општина Богданци.....	49	4809. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на станици за тестирање на својствата на добитокот.....	58
4805. Програма за дополнување на Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2014 година.....	50	4810. Правилник за формата, содржината и начинот на доставување на предлог-планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина.....	61
4806. Одлука за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	50	4811. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија (*).....	67
		4812. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.	72
		4813. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	73
		4814. Исправка од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	76
		4815. Исправка од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	76
		4816. Правила за условите за користење на технолошко индустриската развојна зона Кичево.....	76
		4817. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Кичево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Кичево“.....	79
		Огласен дел	1-64

Член 11

Издржувањето е право и должност на родителите, на децата и на другите роднини утврдени со овој закон, како и на лицата кои живеат во брачна или вонбрачна заедница.

Доколку издржувањето не може да се оствари од лицата од став 1 на овој член, на необезбедените членови на семејството, Републиката им обезбедува средства неопходни за издржување, под услови определени со закон.

Член 12

Републиката преку старателство обезбедува заштита на децата без родители, на малолетните деца без родителска грижа и на полнолетните лица под услови и на начин утврден со овој закон.

Член 13

Заедница на живот на маж и жена која не е заснована во согласност со одредбите на овој закон (вонбрачна заедница) и која траела најмалку една година, е изедначена со брачната заедница во поглед на правото на меѓусебно издржување и имотот стекнат за време на траењето на таа заедница.

Член 14

Работите сврзани со посебната заштита и помош на семејството, семејното насилство, дел од работите сврзани со посвојувањето, како и работите на старателството, утврдени во овој закон, ги врши центар за социјална работа со методите на стручната, советодавната и советовалишната интердисциплинарна тимска работа.

За работите од ставот 1 на овој член кои се однесуваат на посвојувањето одлучува Комисија за засновање на посвојување при Министерството за труд и социјална политика (во натамошниот текст: Комисија).

За работите од став 1 на овој член центарот за социјална работа и Комисијата ги применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.

По жалбите изјавени против решенија на центарот за социјална работа решава Министерството за труд и социјална политика.

По жалбите изјавени против решенијата на Комисијата решава Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Жалбите изјавени против решенијата на центарот за социјална работа и Комисијата не го задржува нивното извршување.

Член 14-а

Центарот за социјална работа воспоставува и води евиденција која содржи податоци потребни за остварување на правата од семејните односи и старателството.

Во евиденцијата се водат податоци за корисниците на правото врз основа на единствен матичен број на граѓанинот.

Во прибирањето, обработката, користењето, разманата и чувањето на податоците за корисниците од ставот 1 на овој член, се применуваат одредбите од прописите од областа на заштитата на личните податоци.

Начинот на водење на евиденцијата и потребната документацијата од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за труд и социјална политика.

Член 14-б е избришан

ВТОР ДЕЛ
БРАК

I. СКЛУЧУВАЊЕ НА БРАК

1. Услови за склучување и полноважност на бракот

Член 15

Брак можат да склучат две лица од различен пол со слободно изјавена волја пред надлежен орган, на начин определен со овој закон.

Член 16

Не може да склучи брак лице кое не наполнило 18 години од животот.

Надлежниот суд може, во вонпарнична постапка, да дозволи склучување на брак на лице кое наполнило 16 години од животот ако утврди дека тоа достигнало телесна и душевна зрелост потребна за вршење на правата и должностите што настануваат во бракот, а по претходно прибавено мислење од здравствена установа и укажана стручна помош во центарот за социјална работа.

Предлогот за донесување на одлука за давање на дозвола за склучување на брак може да го поднесе само лицето од ставот 2 на овој член.

Во постапката за донесување на одлука за давање на дозвола за склучување на брак на лицето од ставот 2 на овој член, судот ќе го сослуша малолетниот подносител на предлогот, неговите родители, односно старателот и лицето со кое малолетното лице сака да склучи брак.

Член 17

Не може да склучи нов брак лице додека порано склучениот брак не му престане.

Член 18

Не можат да склучат брак лица кои поради манифесна форма на душевно заболување со присуство на психотички симптоми или резидуални знаци од болеста не се во состојба да го сфатат значењето на бракот и обврските што произлегуваат од него, а кои се истовремено неспособни за расудување.

Не можат да склучат брак и лица кои заостануваат во менталниот (психичкиот) развој, а припаѓаат во групата на лица со тешка и најтешка ментална заостанатост IQ под 36 0 .

Лицата кои се распоредени како лица со умерени пречки во психичкиот развој, или со лесни пречки во психичкиот развој, како и лица кои имаат тешки наследни заболувања во фамилијата, можат да склучат брак по претходно прибавено мислење за генетската конструкција издадено од Заводот за ментално здравје на деца и младинци Скопје или друга соодветна институција која се занимава со вршење на генетските истражувања.

Член 19

Бракот не е полноважен кога согласноста за склучување на брак е дадена под присила или во заблуда.

Член 20

Не можат меѓу себе да склучат брак крвни роднини во права линија (дедо, баба, мајка, татко и внуци), како ни родени браќа и сестри, брат и сестра по татко, односно по мајка, стрико и дете од брат, вујко и дете од сестра, тетка и дете од брат, тетка и дете од сестра, ниту први братучеди.

Не можат да склучат брак и лица чие сродство од претходниот став е засновано со посвојување.

Член 21

Не можат меѓу себе да склучат брак свекор и снаа, зет и тешта, очув и паштерка, макеа и пасинок, без оглед на тоа дали бракот, поради чие склучување тие дошле во такво сродство, престанал.

Од оправдани причини надлежниот суд може во вонпарнична постапка, да дозволи роднините од став 1 на овој член меѓу себе да склучат брак.

Член 22

Вонбрачното сродство претставува пречка за склучување на брак како и брачното.

Член 22-а

За бракот склучен спротивно на членовите од 15 до 22 од овој закон, се применуваат одредбите од овој закон кои се однесуваат на поништување на брак.

2. Постапка за склучување на брак

Член 23

Лицата кои имаат намера да стапат во брак поднесуваат пријава до органот на управата надлежен за водење на матичните книги на венчаните.

Пријавата за склучување на брак може да се даде писмено или усно на записник.

Кон пријавата, идните брачни другари, приложуваат извод од матична книга на родените и други исправи кога е тоа потребно (решение со кое е дозволено склучување на брак, доказ дека претходниот брак престанал, полномошно и слично.)

Член 24

Матичарот ќе провери, врз основа на изјавата на лицата кои сакаат да стапат во брак, а по потреба и на друг начин, дали постои законска пречка за склучување на бракот.

Матичарот е должен со решение да го одбие склучувањето на бракот, ако утврди дека според законот не е дозволено неговото склучување.

Против решението од став 2 на овој член лицата кои поднеле пријава за склучување на брак може да поднесат жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до органот на управата надлежен за водењето на матичните книги.

Член 25

Денот и часот за склучување на бракот го определува матичарот во договор со лицата кои сакаат да склучат брак.

Член 26

Склучување на брак се врши на свечен начин и во посебна, за тоа определена службена просторија.

По барање на лицата кои сакаат да склучат брак, бракот може да се склучи и надвор од службените простории на Управата за водење на матичните книги, со одобрение на директорот на Управата.

Во случаите од ставот 2 на овој член кога бракот се склучува надвор од службените простории на Управата за водење на матичните книги, целокупните трошоци за склучување на брак паѓаат на товар на подносителот на барањето.

По исклучок од ставот 3 на овој член лицата кои сакаат да склучат брак надвор од службените простории на Управата за водење на матичните книги, можат да бидат ослободени од плаќање, со одобрение на директорот на Управата доколку за тоа постојат оправдани причини.

За начинот и висината на трошоците за склучување на брак од ставовите 3 и 4 на овој член, подзаконскиот акт ќе го пропише министерот за труд и социјална политика во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 27

Бракот се склучува во присуство на лицата кои сакаат да склучат брак, членот на советот на општината што тој ќе го определи, двајца сведоци и матичарот.

Сведок при склучување на брак може да биде секое деловно способно лице.

Член 28

Во посебно оправдани случаи, органот надлежен за водење на матичните книги на венчаните може со решение да дозволи бракот да се склучи со присуство само на еден од идните брачни и полномошник на другиот брачен другар.

Полномошното содржи лични податоци за давателот на полномошното, полномошникот и лицето со кое давателот на полномошното сака да склучи брак.

Полномошното се издава во форма на јавна исправа.

Член 29

Склучувањето на бракот започнува со извештај на матичарот дека се присутни подносителите на пријавата и дека врз основа на исправите, изјавите на идните брачни другари и на сведоците, е утврдено дека не постојат пречки за склучување на бракот.

Ако бракот се склучува преку полномошник се чита полномошното издадено во смисла на член 28 од овој закон.

Откако членот на советот на општината ќе утврди дека нема приговор на извештајот на матичарот, ги запознава идните брачни другари со значењето на бракот и правата и обврските што произлегуваат од него. Потоа го прашува поединечно секој од идните брачни другари дали се согласува да склучи брак со идниот брачен другар.

Изјавата на идните брачни другари дека се согласни да го склучат бракот, матичарот ќе ја запише во матичната книга на венчаните, во која потоа се потпишуваат идните брачни другари, членот на советот на општината, сведоците и матичарот.

Бракот е склучен кога идните брачни другари ќе се потпишат во матичната книга на венчаните.

По потпишувањето од двајцата идни брачни другари, членот на советот на општината ќе прогласи дека меѓу жената и мажот, наведени со нивните лични имиња, бракот е склучен.

Веднаш по запишувањето во матичната книга на венчаните на брачните другари ќе им се издаде извод од матичната книга на венчаните.

Член 30

Бракот склучен по верски обичаи не произведува правно дејство.

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА БРАЧНИТЕ ДРУГАРИ

Член 31

При склучувањето на бракот, брачните другари можат да се спогодат да го земат за презиме презимето на едниот или на другиот брачен другар или секој да го задржи своето презиме или секој од нив на своето презиме да го додаде презимето на другиот брачен другар или едниот брачен другар да го земе презимето на другиот брачен другар и на тоа презиме да му го додаде своето презиме.

Член 32

Секој брачен другар е независен во изборот на работата и занимањето.

Брачните другари спогодбено одлучуваат за местото на заедничкото живеење и за водење на заедничкото домаќинство.

Член 33

Брачните другари секој според своите способности се грижат за задоволување на потребите на семејството.

Член 33-а

Се забранува секаков вид на насилство во бракот и семејството.

III. ПРЕСТАНОК НА БРАКОТ

Член 34

Бракот престанува со смрт на еден од брачните другари, со прогласување на исчезнатиот брачен другар за умрен, со поништување и со развод на бракот.

Ако еден од брачните другари е прогласен за умрен, бракот престанува со денот, кој со правосилното решение е утврден како ден на неговата смрт.

Бракот престанува со поништување и со развод кога пресудата за поништување, односно развод, ќе стане правосилна.

1. Поништување на брак

Член 35

Бракот ќе се поништи ако се утврди дека при неговото склучување постоела некоја од брачните пречки предвидени во членовите 16 до 22 на овој закон.

Член 36

Поништување на брак може да бара еден од брачните другари, јавниот обвинител, како и физичко и правно лице кое за тоа има правен интерес, ако со овој закон не е определено поинаку.

Поништување на брак склучен под принуда може да бара само брачниот другар кој бил принуден да го склучи бракот. Тужба може да се поднесе во рок од една година од денот кога опасноста од извршувањето на принудата престанала.

Поништување на брак склучен во заблуда може да бара само брачниот другар кој во заблуда се согласил да склучи брак. Тужба може да се поднесе во рок од една година од денот на создавањето на заблудата.

Член 37

Правото на поднесување тужба за поништување на брак не преминува на наследниците на тужителот, но тие можат да ја продолжат започнатата постапка.

Член 38

Тужба за поништување на бракот поради причините утврдени во членовите 16 до 22 на овој закон, освен кога се работи за принуда, заблуда, како и за малолетство, може да се поднесе и по престанок на бракот.

2. Развод на брак

Член 39

Бракот може да се разведе со заемна согласност на брачните другари.

Ако брачните другари имаат заеднички малолетни деца или полнолетни деца над кои им е продолжено родителското право, потребно е да поднесат спогодба за начинот на вршењето на родителските права и должности и за издржувањето и воспитувањето на децата.

Судот ќе донесе одлука за развод на бракот по заемна согласност на брачните другари ако утврди дека тие таа согласност ја донеле слободно, сериозно и непоколебливо.

Член 40

Бракот може да се разведе по барање на еден од брачните другари ако брачните односи се до таа мера нарушени што заедничкиот живот станал неподнослив.

Член 41

Брачниот другар може да бара развод на бракот ако брачната заедница фактички престанала подолго од една година.

Член 42

Во случај на развод или поништување на бракот, секој од поранешните брачни другари го задржува презимето што го има, а може да бара и промена на тоа презиме.

Член 43

Правосилна пресуда за развод или поништување на бракот, судот ја доставува до органот на управата надлежен за водење на матична книга на венчаните најдоцна во рок од 30 дена заради упис на промените, како и до центарот за социјална работа, ако во бракот имаат малолетни деца или деца над кои е продолжено родителското право.

ТРЕТ ДЕЛ
ОДНОСИ НА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

I. РОДИТЕЛСКО ПРАВО

Член 44

Родителското право го сочинуваат правата и должностите на родителите да се грижат за личноста, правата и интересите на своите малолетни деца и децата над кои е продолжено родителското право.

Член 45

Родителското право им припаѓа на мајката и на таткото подеднакво.

Ако еден од родителите е умрен или не е познат или му е одземено родителското право или ако од други причини е спречен да го врши родителското право, родителското право го врши другиот родител.

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА РОДИТЕЛИТЕ
И ДЕЦАТА

Член 46

Родителите имаат право и должност да ги издржуваат своите малолетни деца, да се грижат за нивниот живот и за нивното здравје, да ги подготвуваат за самостоен живот и работа, да се грижат за нивното воспитување, школување и стручно оспособување.

Детето има право да биде издржувано од своите родители, да биде згрижено, да биде заштитен неговиот живот и здравје, да биде оспособено за самостоен живот и работа, да му се обезбедат оптимални услови за негово воспитување, школување и стручно оспособување, зависно од условите на семејството.

Член 47

Малолетните деца имаат право да живеат со своите родители.

Малолетните деца можат да живеат одвоено од своите родители само кога е тоа од непосреден интерес за децата или кога тоа е од заеднички интерес за децата и за родителите.

Детето има право да одржува лични односи и непосредни контакти со родителот со кого не живее.

Родителот со кого детето не живее има право и должност да одржува лични односи и непосредни контакти со своето дете.

Малолетните деца имаат право да одржуваат непосредни контакти со родителите и други блиски роднини на родителот кој е умрен, на кого му е одземено родителското право или од други причини е спречен да го врши родителското право.

Член 48

Родителите имаат право и должност да ги застапуваат своите малолетни деца.

Детето има право да биде застапувано од своите родители или старатели.

Член 49

Поднесоците и изјавите за малолетните деца може полноважно да се доставуваат на едниот или на другиот родител, а ако родителите не живеат заедно, тогаш на родителот кај кого живее детето.

III. ЗАСНОВАЊЕ НА ОДНОСИ МЕЃУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

1. Утврдување на татковство и на мајчинство

Член 50

Брачниот другар на мајката се смета за татко на детето родено за време на траењето на бракот или во рок од 300 дена по престанокот на бракот.

Член 51

За татко на детето родено надвор од брак се смета лицето кое детето ќе го признае за свое.

Татковство може да се признае пред матичар, центарот за социјална работа и суд. Органот пред кого е дадено ова признание должен е, без одлагање, записникот за признавање на татковството, да го достави до матичарот надлежен за упис на детето во матичната книга на родените.

Признавање на татковството може да биде направено и со тестамент.

Член 52

Изјава за признавање на татковството на дете родено надвор од брак може да се даде и преку полномошник.

Полномошното мора да биде заверено и да содржи изрично овластување на полномошникот да даде изјава за признавање на татковството на одредено дете кое го родила одредена мајка.

Член 53

Изјава за признавањето на татковство на дете родено надвор од брак може да се даде и пред раѓање на детето. Изјавата дадена пред раѓање на детето произведува правно дејство под услов детето да се роди живо.

Член 54

Татковство не може да се признае по смртта на детето, освен ако тоа оставило потомство.

Член 55

Татковство на дете родено надвор од брак може да признае секое полнолетно деловно способно лице, како и малолетно лице ако е постаро од 16 години, како и лице со ограничена деловна способност, доколку е способно да ја сфати содржината и значењето на изјавата за признавање на татковство.

Член 56

Признавањето на татковството произведува правно дејство и се запишува во матичната книга на родените само ако со тоа се согласи мајката на детето, која за тоа матичарот ја известува.

Изјавата за согласност за признавање на татковство мајката ја дава во рок од 30 дена по приемот на известувањето.

Кога мајката не е жива или е исчезната, со непозната адреса или со ограничена или одземена деловна способност, изјавата ја дава старателот на детето со одобрение на центарот за социјална работа.

Член 57

Ако детето е постаро од 16 години, потребна е и негова согласност за признавање на татковството. Изјавата за согласност се дава во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето.

Ако детето е помало од 16 години, и е под старателство, бидејќи мајката е умрена или е со непознато живеалиште или престојувалиште или му е одземена деловната способност, изјава за согласност за признавање на татковството дава старателот на детето со одобрение на центарот за социјална работа.

Член 58

Ако мајката на детето и детето кое е постаро од 16 години или старателот на детето кога е потребна негова согласност, не се согласат со признавањето на татковството или не се изјаснат за тоа во рок од 30 дена по приемот на известувањето, лицето кое го признало детето за свое може да поднесе тужба заради утврдување дека е тој татко на детето.

Тужба може да се поднесе во рок од три месеци по приемот на известувањето за несогласување на лицата од став 1 на овој член, или по истекот на рокот од став 1 на овој член.

Член 59

Изјавата за признавање на татковство, како и изјавата на мајката и детето за согласност со признаеното татковство, не може да се отповикуваат.

Лице кое дало изјава за признавање на татковство, односно изјава за согласност со признавање на татковство, може да бара поништување на изјавата ако е таа предизвикана со принуда или е дадена поради измама или во заблуда.

Тужба за поништување на изјавата може да се поднесе во рок од една година од кога принудата престанала, односно од денот кога заблудата, односно изматата е откриена.

Член 60

Ако е детето малолетно или е деловно неспособно тужба во негово име може да поднесе мајката, додека го врши родителското право.

Старателот, со одобрение на центарот за социјална работа може да поднесе тужба за утврдување на татковство додека трае старателството, но најдоцна до навршена 21 година од животот на детето.

Центарот за социјална работа може по службена должност да покрене постапка за утврдување на татковство, доколку мајката вршејќи го родителското право ги занемарува интересите на детето и не покренала постапка за утврдување на татковство.

Член 61

За татко на детето, родено надвор од брак, ќе се смета лице кое со мајката на детето имало полови односи во време од најмалку 180 до 300 дена пред раѓањето на детето, доколку не се докаже спротивното.

При утврдувањето на татковството судот особено ги зема предвид и заедничкиот живот и меѓусебните односи на мајката на детето и на тужениот пред и по раѓањето на детето, како и медицинските и други докази кои не го исклучуваат тужениот дека е татко на детето.

Член 62

Не е дозволено утврдување на татковство на дете кое е зачнато со вештачко оплодување.

Член 63

Одредбите на овој закон за утврдување на татковство соодветно се применуваат и при утврдување на мајчинство.

2. Оспорување на татковство и на мајчинство

Член 64

Брачниот другар може да оспорува татковство на дете кое го родила неговата брачна другарка за време на траењето на бракот или пред истекот на 300 дена од престанокот на бракот, ако смета дека не му е татко на детето.

Тужбата за оспорување на татковство се поднесува во рок од три месеци од денот на дознавањето за раѓањето.

Ако брачниот другар на мајката е лишен од деловна способност или ако ја изгубил деловната способност пред истекот на рокот за оспорување на татковство, татковството може да го оспорува неговиот старател со одобрение на центарот за социјална работа и тоа во рок од три месеци од кога дознал за раѓањето на детето.

Член 65

Ако по истекот на рокот за поднесување на тужба од став 2 на член 64, од овој закон се откријат факти и докази од кои произлегува дека брачниот другар не е татко на детето кое го родила неговата брачна другарка, на негово барање Врховниот суд на Република Македонија со решение може да определи нов рок за поднесување тужба за оспорување на татковство.

Барањето од став 1 на овој член не може да се поднесе по полнолетство на детето.

Член 66

Мајката може да оспорува татковство на лицето кое според овој закон се смета за татко на нејзиното дете.

Тужбата за оспорување на татковство од став 1 на овој член се поднесува во рок од три месеци од раѓањето на детето.

Член 67

Детето може да оспорува дека му е татко лицето кое според овој закон се смета за негов татко.

Тужбата за оспорување на татковство детето може да ја поднесе најдоцна до навршување на 21 година од животот.

Во случаи кога брачниот другар на мајката, во рок утврден во членот 64 став 2 од овој закон, не поднел тужба за оспорување на татковство, а изјавил во тој рок пред центарот за социјална работа дека не се смета за татко на детето и кога мајката дала согласност за посвојување на детето на начин и во постапка утврдена во членот 106 од овој закон, тужбата за оспорување на татковство во рок од три месеца по истекот на рокот од членот 64 став 2 на овој закон, ја поднесува старателот на детето со одобрение на центарот за социјална работа.

Член 68

Жената која во матичната книга на родените е запишана како мајка на детето може да го оспорува своето мајчинство ако смета дека не му е мајка.

Тужба заради оспорување на мајчинство може да се поднесе во рок од три месеци од дознавањето на фактот дека не му е мајка на детето, а најдоцна до полнолетство на детето.

Член 69

Жената која себе си се смета за мајка на детето може да го оспорува мајчинството на жената која во матичната книга на родените е запишана како мајка на детето под услов, со истата тужба да бара и утврдување на нејзиното мајчинство.

Тужбата од став 1 на овој член може да се поднесе во рок од три месеци од дознавањето дека е таа мајка на детето, а најдоцна до полнолетството на детето.

Во случаите од став 1 на овој член барањето за оспорување на мајчинство ќе биде одбиено доколку жената која се смета за мајка на детето не го докаже своето мајчинство.

Член 70

Детето може да го оспорува мајчинството на жената која во матичната книга на родените е запишана како негова мајка.

Тужбата заради оспорување на мајчинство детето може да ја поднесе до навршување на 21 година од животот.

Член 71

Оспорување на татковство не е дозволено кога мајката, со писмена согласност на нејзиниот брачен другар, е оплодена со вештачка инсеминација.

Член 72

Татковство не може да се оспорува по смртта на детето.

Член 73

Законските наследници на таткото, на мајката и на детето, немаат право да поднесуваат тужба за оспорување на татковство, односно мајчинство, но тие можат да ја продолжат тужбата поднесена од нив.

Член 74

До полнолетство на детето, како и во случаите кога детето е лишено од деловна способност, тужба за оспорување на татковство и мајчинство, во негово име, може да поднесе старателот, со одобрение на центарот за социјална работа.

Член 75

Не е дозволено утврдување или оспорување на мајчинство и татковство во случај кога родителскиот однос настанал со посвојување.

IV. ВРШЕЊЕ НА РОДИТЕЛСКОТО ПРАВО

Член 76

Родителското право родителите го вршат заеднички и спогодбено.

Во случај на несогласување на родителите во вршењето на родителското право решава центарот за социјална работа.

Член 77

Ако тоа го бараат интересите на детето, родителите можат да го доверат детето на чување и воспитување на трето лице или да го сместат во соодветна установа.

Ако родителите или родителот кој сам го врши родителското право од оправдани причини подолго време отсутствуваат од местото на живеење и со себе не ги водат децата, децата можат да ги доверат на чување и воспитание на друго лице, доколку центарот за социјална работа таквото сместување претходно го одобри. Ке се смета дека одобрување е дадено доколку во рок од 30 дена по поднесувањето на барањето, центарот за социјална работа не донесе решение.

Дете не може да се даде на чување и воспитание на лице кое не може да биде старател.

Член 78

Во случаите кога родителите на детето не живеат заедно, тогаш се спогодуваат кај кого од нив детето ќе остане на чување и воспитание, а ако за тоа не можат да се спогодат или ако нивната спогодба не одговара на интересите на детето, решение за тоа ќе донесе центарот за социјална работа.

Центарот за социјална работа на барање на еден од родителите или по службена должност, ќе донесе ново решение за доверување на детето на чување и воспитание ако тоа го бараат изменетите околности.

Член 79

Во случаите кога родителите на детето не живеат заедно тогаш тие се спогодуваат за начинот на одржување на личните односи и непосредните контакти со детето. Доколку родителите на детето во рок од најмногу два месеца не се согласат за начинот на одржување на личните односи и непосредни контакти со детето, центарот за социјална работа донесува решение за тоа.

При определување на личните односи и непосредните контакти на детето со родителот, центарот за социјална работа го информира детето и ги зема предвид неговите ставови и мислења во зависност од возраста и степен на развисток и го известува за можните последици од одлуките.

Центарот за социјална работа по барање, на родителот може одново да го уреди начинот на одржување на личните односи и непосредни контакти на родителите со децата ако тоа го бараат изменетите околности.

Одржувањето на личните односи и непосредни контакти на децата со родителите може да се ограничи или привремено да се забрани само заради заштита на здравјето и на другите интереси на детето.

Во случај кога не се остварува правото на малолетното дете да одржува непосредни контакти со родителите и други блиски роднини на родителот кој е умрен, на кого му е одземено родителското право или од други причини е спречен да го врши родителското право, Центарот за социјална работа, донесува решение за начинот на одржување на непосредните контакти.

Член 80

Со пресудата со која се разведува бракот судот ќе одлучи за чувањето, воспитанието и издржувањето на заедничките деца.

Ако родителите не се спогодиле за ова или ако нивната спогодба не одговара на интересите на децата, судот, откако ќе прибави мислење од центарот за социјална работа и ќе ги испита сите околности, ќе одлучи дали децата ќе останат на чување и воспитание кај еден родител или некои ќе останат кај мајката, а некои кај таткото или сите ќе бидат доверени на некое трето лице или установа.

Родителот на кого не му се доверени децата има право да одржува лични односи и непосредни контакти со нив, ако судот не определи поинаку со оглед на интересите на децата.

Судот, по барање на еден од разведените брачни другари или центарот за социјална работа, ќе ја измени одлуката за чување и воспитание на децата и за односите на разведените брачни другари спрема нивните заеднички деца, доколку тоа го бараат изменетите околности.

Член 81

Судот ќе одлучи за доверување на децата на чување и воспитание и кога:

1) донесува пресуда со која се утврдува дека бракот не постои и

2) во спорови за утврдување или оспорување на татковство или мајчинство доколку донесувањето на одлуката со оглед на исходот на спорот и околностите за случајот е можно и потребно.

Кога донесува одлука за доверување на деца на чување и воспитание судот доколку е потребно ќе наложи на странката кај која се децата во определен рок да ги предаде децата на родителот, односно друго лице или установа.

Член 82

По поништувањето или разводот на бракот, во однос на вршењето на родителското право и уредувањето на личните односи и непосредни контакти со децата на родителот кај кого не се децата, центарот ги има истите овластувања како и кога родителите се во брак.

V. НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕТО НА РОДИТЕЛСКОТО ПРАВО

Член 83

Центарот за социјална работа врши надзор над вршењето на родителското право.

Член 84

Центарот за социјална работа е должен да презема потребни мерки заради заштита на личноста, правата и интересите на детето.

Секој граѓанин, орган и правно лице должен е да го известува центарот за социјална работа веднаш штом дознае дека родителот не го врши родителското право или дека од други причини е потребна заштита на личноста, правата и интересите на детето.

Член 85

Ако тоа го бараат интересите на детето, центарот за социјална работа ги предупредува родителите на недостатоците во воспитанието и развојот на детето и им помага детето правилно да го развиваат и воспитуваат, а може да ги упати тие самите или заедно со детето да посетат соодветно советувалиште или некоја друга здравствена, социјална или воспитна установа која може да им даде потребен совет.

Член 86

Ако тоа го бараат интересите на детето, центарот за социјална работа може да донесе решение за постојан надзор над вршењето на родителското право во поглед на сите деца или само во поглед на некое од нив.

Член 87

Центарот за социјална работа со решение може да го одземе детето од едниот и да го довери на чување и воспитание на другиот родител, на некое друго лице или на соодветна установа, кога родителите, односно родителот кај кого детето живее го запостави детето во поглед на чувањето и воспитанието или кога постои сериозна опасност за неговиот правилен развој и одгледување.

Центарот за социјална работа може да донесе решение, со кое на родителот кој подолго од три месеца не давал издржување за детето, ќе му го ограничи правото да одржува лични односи и непосредни контакти со детето, се додека не ги изврши обврските спрема детето.

Центарот за социјална работа ќе донесе решение со кое на родителот кај кого детето не е доверено на чување и воспитување, ќе му го ограничи правото на одржување на лични односи и контакти со детето, доколку неоправдано повеќе од три пати непрекинато, не го почитувал решението на центарот за социјална работа.

Центарот за социјална работа може да донесе решение со кое ќе го даде детето на престој кај родителот на кого детето не му е доверено на чување и воспитување, одреден временски период, но не подолго од 15 дена, доколку повеќе од два пати едно по друго другиот родител неоправдано не го почитувал решението на центарот за социјална работа.

Центарот за социјална работа ќе донесе решение со кое на родителот ќе му го ограничи правото на одржување на лични односи и контакти со детето или истите ќе му ги забрани за одреден временски период, но не подолго од шест месеца, доколку во рокот определен со решението не го вратил детето или го задржал подолго од времето определено во решението или го однел во непознат правец.

Центарот за социјална работа ќе донесе решение со кое времено ќе го довери детето на другиот родител, трето лице или ќе го смести во друго семејство или во соодветна установа, како последен избор, доколку има сознанија дека личните односи и непосредните контакти на детето се прекинати подолго од два месеца поради не постапување по решение на центарот за социјална работа од страна на родителот кај кого детето е доверено или поради нарушени партнерски односи, кои штетно се одразуваат врз развојот на детето.

Со одземањето на детето не престануваат другите права и должности на родителите спрема детето.

Во случаите од ставовите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој член, центарот за социјална работа ги задолжува родителите да посетат соодветно советувашиште.

По престанок на причините поради кои детето е одземено од родителите, центарот за социјална работа, со решение ќе го врати детето кај родителите.

Член 88

Центарот за социјална работа може сам или по предлог на родителите, односно на старателот, на лицето на кого детето му е доверено на чување и воспитување или на предлог на јавниот обвинител, да смести дете во соодветна установа ако дошло до пореметување на неговото поведение.

Член 89

Центарот за социјална работа кога постои оправдано сомнение за злоупотреба, може да бара од родителите да биде известен за начинот на управување со имотот на детето.

Центарот за социјална работа може да бара судот, заради заштита на имотните интереси на детето, да дозволи преземање на мерки за обезбедување врз имотот на родителите.

Центарот за социјална работа може да бара од судот, заради заштита на имотните интереси на детето, да реши, родителите во поглед управувањето со имотот на детето, да имаат положба на старател.

Член 90

На родителот кој го злоупотребува вршењето на родителското право или грубо го занемарува вршењето на родителските должности по прибавено мислење од центарот за социјална работа, му се одзема вршењето на родителското право со решение на судот, во вонпарнична постапка.

Како злоупотреба или грубо занемарување на родителските должности во смисла на ставот 1 од овој член, ќе се смета ако родителот:

- спроведува физичко или емоционално насилство над детето;
- полово го искористува детето;
- го присилува детето на работа која не одговара на неговата возраст;
- му дозволува употреба на алкохол, дрога или други психотропни супстанции;
- го наведува детето на питачење или го користи детето за питачење,
- го наведува детето на општествено неприфатливи поведенија;
- го напуштил детето и подолго од три месеца не се грижи за детето и
- ако на кој било друг начин грубо ги крши правата на детето.

На родителот може да му биде одземено вршењето на родителското право во поглед на сите деца или во поглед на некое од нив.

Член 91

Постапка заради одземање на родителското право може да поведе другиот родител, центарот за социјална работа или јавниот обвинител.

Центарот за социјална работа е должен да поведе постапка за одземање на родителското право кога, на кој и да било начин, ќе дознае дека за тоа постојат причини утврдени со овој закон.

Центарот за социјална работа во случаите од членот 90 став 2 од овој закон, ќе му укаже на родителот на недостатоците и пропустите во вршењето на родителското право, ќе донесе решение за постојан надзор над вршењето на родителското право и ќе спроведе стручно советодавна работа со родителите и со децата.

Доколку родителот на детето кое е занемарено или злоупотребено, не постапи по укажувањето на центарот за социјална работа и повторно го злоупотребува родителското право или грубо го занемарува вршењето на родителските должности, центарот за социјална работа е должен веднаш времено да го одземе детето од родителот и да покрене постапка за одземање на родителското право пред надлежниот суд, да му обезбеди соодветно згрижување и да преземе мерки за заштита на правата и интересите на малолетното дете до донесување на конечната одлука на судот за одземање на родителското право.

По исклучок од ставот 3 на овој член, доколку центарот за социјална работа утврди дека родителот со своите постапки грубо го занемарил или злоупотребил детето и со тоа го довел во опасност животот на детето, е должен веднаш времено да го одземе детето и да покрене постапка за одземање на родителското право пред надлежниот суд, да му обезбеди соодветно згрижување и да преземе мерки за заштита на правата и интересите на малолетното дете до донесување на правосилна одлука на судот за одземање на родителското право.

Во случаите од ставовите 4 и 5 на овој член центарот за социјална работа е должен веднаш да поведе постапка против родителот на малолетното дете за сторено кривично дело.

Член 92

Родителското право може, со одлука на судот, да му биде вратено на родителот кога ќе престане причината поради која тоа право му е одземено.

Предлог за враќање на родителското право може да поднесе родителот или Центарот за социјална работа.

VI. ПРЕСТАНОК И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОДИТЕЛСКОТО ПРАВО

Член 93

Родителското право престанува со полнолетство на детето, со стапување во брак на детето пред полнолетството и со посвојување.

Со стапување во брак малолетното лице се здобива со деловна способност.

Член 94

Судот, по предлог на родителите или на центарот за социјална работа, може во вонпарнична постапка да одлучи родителите да продолжат да го вршат родителското право, ако детето и по полнолетството поради пречки во психичкиот развој, не е способно само да се грижи за својата личност, права и интереси.

Кога ќе престанат причините поради кои родителското право било продолжено, судот по предлог на родителите или на центарот за социјална работа, ќе одлучи за престанок на родителското право. Одлуката на судот од ставовите 1 и 2 на овој член се заведува во матичната книга на родените и во книгите за евиденција на недвижности.

VI-A. СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Член 94-а е избришан

Член 94-б

Се забранува секаков вид на насилство меѓу членовите на семејството, без оглед на пол и возраст.

Под семејно насилство се подразбира малтретирање, навредување, загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психолошко или физичко насилство со кое се предизвикува чувство на не-сигурност, загрозување или страв спрема:

- брачниот другар, родителите или децата или други лица кои живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко домаќинство,

- поранешен брачен другар или лица кои имаат заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични односи, вклучувајќи ги односите кои настануваат со посвојувањето и старателството,

- браќа и сестри, полубраќа и полусестри, - постарите членови во семејството или заедничкото домаќинство и

- лица - членови на семејството или заедничкото домаќинство чија деловна способност е делумно или целосно одземена.

Под блиски лични односи, во смисла на овој закон, се подразбираат лични односи меѓу лица од различен пол кои се или биле во партнерски односи, а не живеат во вонбрачна заедница.

Член 94-в

Жртва на семејно насилство може да биде кое било лице од членот 94-б на овој закон, без оглед на пол и возраст.

Извршител на семејно насилство може да биде кое било лице од членот 94-б на овој закон.

Член 94-г

Центарот за социјална работа секогаш кога има сознание дека над лице е сторено семејно насилство, сам или на барање на лицето или член на неговото семејство презема мерки на заштита на жртвата на семејно насилство.

Центарот за социјална работа секогаш кога има сознанија дека постои семејно насилство врз малолетно дете или лице со ограничена или одземена деловна способност презема мерки за заштита.

Сознанијата од ставовите 1 и 2 на овој член, центарот за социјална работа ги добива од граѓани, службени и правни лица, кои се должни без одлагање да го известат центарот за таквите сознанија.

Службеното и правното лице од ставот 3 на овој член кое во текот на своето работење преземале одредени дејствија при семејното насилство се должни веднаш, а најдоцна во рок од 72 часа од преземањето на дејствијата, службената документација и известувањето за преземените дејствија и друга документација (записник, изјава од сведок, наоди од лекар и друго), да ги достават до надлежниот центар за социјална работа.

Центарот за социјална работа секогаш кога има сознанија дека постои семејно насилство ги презема следниве мерки на заштита:

1) обезбедува нужно сместување за лицето - жртва на насилството, кое може да трае најмногу шест месеца, со можност за продолжување за уште шест месеца;

2) обезбедува соодветна здравствена заштита;

3) обезбедува соодветна психо-социјална интервенција и третман;

4) ги упатува во соодветно советувашиште;

5) доколку во семејството има дете кое е на редовно школување, помага за продолжување на редовното образование;

6) го известува органот за прогон;

7) дава секаков вид на правна помош и застапување;

8) покренува постапки пред надлежниот суд и презема мерки кои произлегуваат од односите меѓу родители и деца;

9) по потреба поднесува барање до судот за изречување на привремена мерка за заштита и

10) презема други мерки за кои ќе оцени дека се неопходни за решавање на проблемот.

Здружение на граѓани, регистрирано за остварување на цели и задачи од областа на социјалната заштита, само или во соработка со центарот за социјална работа, може да ги преземе мерките на заштита утврдени во ставот 5 на овој член, освен мерките на заштита утврдени во точките 8 и 9.

Здружението на граѓани е должно за преземените мерки во рок од 24 часа да го известат центарот за социјална работа, надлежен според местото на живеење на лицето жртва на семејно насилство.

Центарот за социјална работа по добивањето на известувањето од ставот 6 на овој член во рок од 24 часа изготвува соодветно решение. Здружението на граѓани е должно во рок од 72 часа од како се преземени мерките за заштита, целокупната документација да ја достави до центарот за социјална работа заради негово натамошно постапување.

Член 94-д

Жртвата на семејно насилство може да поднесе предлог за изрекување на привремена мерка на заштита до надлежниот суд непосредно или преку центарот за социјална работа.

Центарот за социјална работа ќе поднесе предлог за изречување на привремена мерка за заштита од семејно насилство до судот за малолетни и деловно неспособни лица секогаш кога родителот, старателот или законскиот застапник тоа нема да го сторат.

Центарот за социјална работа, предлогот од ставот 2 на овој член, за полнолетни и деловно способни лица, ќе го достави до судот, само со согласност на жртвата на семејното насилство.

Член 94-ѓ

Центарот за социјална работа кон предлогот од членот 94-д на овој закон доставува записник и извештај за преземените дејствија, во кој може да даде и предлог за изречување на привремена мерка со предлог на мерка.

Член 94-е

Надлежниот суд на сторителот на семејното насилство може да му ги изрече следниве привремени мерки на заштита:

- 1) забрани да се заканува дека ќе стори семејно насилство;
- 2) забрани да малтретира, вознемирува, телефонира, контактира или на друг начин комуницира со член на семејството, директно или индиректно;
- 3) забрани да се приближува до живеалиштето, училиштето, работното место или определено место кое редовно го посетува друг член на семејството;
- 4) одреди отстранување од домот без оглед на сопственоста, до донесување на конечна одлука од надлежниот суд;
- 5) забрани да поседува огнено или друго оружје или истото да му биде одземено;
- 6) го задолжи да ги врати предметите кои се потребни за задоволување на секојдневните потреби на семејството;
- 7) изрече задолжително издржување на семејството;
- 8) нареди тужениот да посетува соодветно советувашиште;
- 9) нареди задолжително лекување, доколку е корисник на алкохол и други психотропни супстанции или има некое заболување;
- 10) го задолжи да ги надомести медицинските и другите трошоци настанати од семејното насилство и
- 11) изрече која било друга мерка која судот ќе ја смета за неопходна за да се обезбеди сигурност и добросостојба на другите членови на семејството.

Член 94-ж

Предлог за изрекување на привремена мерка може да се поднесе без оглед дали се води кривична постапка.

Родител, старател или законски застапник може да поднесе предлог во име на малолетно дете и лице со ограничена или одземена деловна способност, како и за лице над кое е продолжено родителското право.

Член 94-з

Привремената мерка за заштита од семејно насилство може да трае најмалку три месеца, а најмногу една година.

Доколку семејното насилство продолжи и по истекот на мерката од членот 94-е на овој закон, центарот за социјална работа односно жртвата на семејното насилство може да поднесе барање за продолжување на некоја од мерките.

Член 94-с

Центарот за социјална работа го следи извршувањето на изречената мерка и за текот на спроведувањето на мерката го известува судот на негово барање.

Министерот за труд и социјална политика го пропишува начинот на спроведување и следењето на изречените мерки за заштита на семејството и лицата жртви на семејно насилство преземени од центарот за социјална работа и за начинот на следење на привремените мерки изречени од судот.

Член 94-и

Центарот за социјална работа односно жртвата на семејно насилство може да поднесе предлог до надлежниот суд за укинување на изречената мерка и пред истекот на рокот за кој е изречена мерката, доколку оцени дека истата ја постигнала целта заради која е изречена.

Центарот за социјална работа односно жртвата на семејно насилство може да поднесе предлог за измена на изречената мерка или за нејзино продолжување, доколку оцени дека изречената мерка е несоодветна или дека ќе ги постигне бараните резултати, но дека за тоа е потребно истата да трае подолг временски период.

Член 94-ј

Во спроведување на заштитните мерки центарот за социјална работа соработува со граѓани, правни лица и организации.

ЧЕТВРТИ ДЕЛ ПОСВОЈУВАЊЕ

1. Основни одредби

Член 95

Со посвојувањето се создаваат односи какви што настануваат со раѓањето (потполно посвојување) или само односи што постојат меѓу родители и деца (непотполно посвојување).

Каков однос ќе се создаде со посвојувањето зависи од волјата на посвоителот, на родителите на детето кое се посвојува, односно на неговиот старател и на самото дете ако е постаро од дванаесет години.

Член 96

Само малолетно лице може да биде посвоено.

Член 97

Посвојувањето може да се заснова само ако е со согласност со најдобриот интерес на малолетникот. Посвојувањето се засновува пред Комисијата.

Член 97-а

Комисијата е составена од 15 члена именувани од министерот за труд и социјална политика.

Комисијата од ставот 1 на овој член, работи во состав од пет члена кои се избираат на денот на одржувањето на секоја седница по електронски пат од сите членови на Комисијата.

Член на Комисијата може да биде лице кое има високо образование и работно искуство од најмалку пет години во областа.

Комисијата во својот состав мора да има: правник, педагог, психолог и социјален работник, кои работното искуство го стекнале во областа.

Член на Комисијата не може да биде лице кое работи на посвојувањето во центар за социјална работа.

Мандатот на членовите на Комисијата е две години со право на повторен избор за уште еден мандат.

Конститутивната седница на Комисијата ја свикнува министерот за труд и социјална политика.

Претседателот на Комисијата се избира од членовите на Комисијата по електронски пат на денот на одржување на секоја седница.

Комисијата работи самостојно и одлуките ги донесува едногласно.

Комисијата донесува деловник за работа.

Комисијата за својата работа секои три месеца го известува, а секоја година поднесува извештај за својата работа до министерот за труд и социјална политика.

Член 97-б

Административно-техничките работи на Комисијата ги врши лице од Министерството за труд и социјална политика.

Член 97-в

(укинат со Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.50/2005 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ 60/2005)

Член 98

Никој не може да биде посвоен од повеќе лица, освен кога како посвоители се јавуваат брачните другари.

Член 99

Посвоител, по правило, може да биде само државјанин на Република Македонија.

По исклучок од став 1 на овој член како посвоител може да се јави и лице кое е странски државјанин.

Во случаите од ставот 2 на овој член потребно е да се прибават извадоци од законот што се однесува на посвојувањето на земјата на посвоителите и други информации и докази за да се обезбедат најмалку еднакви или подобри услови за животот и развојот на детето.

Посвојувањето од лицето од став 2 на овој член се заснова со согласност на Комисијата.

Согласноста од ставот 4 на овој член ќе се издаде само ако детето не може да биде посвоено на територијата на Република Македонија.

2. Услови и критериуми за посвојување

Член 100-а

Посвоител може да биде лице кое е деловно способно, кое има лични својства за успешно вршење на родителските права и да не е постаро од 45 години.

Посвоител може да биде лице најмалку 18 години постаро од посвоеникот.

По исклучок од ставот 1 на овој член како посвоител може да се јави и лице кое е постаро од 45 години, но старосната граница меѓу посвоителот и посвоеникот не смее да биде поголема од 45 години.

Брачни другари можат да се јават како посвоители ако еден од нив не ја надминува горната старосна граница.

Изборот на посвоителот ќе зависи од следниве критериуми:

- здравствена состојба,
- психосоцијален статус,
- материјални услови,
- станбени услови,
- време на чекање,
- степен на образование,
- брачен статус и
- државјанство.

Поблиските критериуми за избор на посвоител од ставот 5 на овој член ги пропишува министерот за труд и социјална политика.

Член 100-б

Кога детето го посвојува брачниот другар на родителот на детето, детето може да биде посвоено без разлика на старосните граници утврдени во членот 100-а на овој закон.

Член 100-в

По исклучок од членот 100-а ставови 1 и 4 на овој закон како посвоител може да се јави и лице или брачни другари кои ја надминуваат горната граница на старост, доколку се посвојува брат или сестра на детето кое е веќе посвоено.

Член 101

Не може да се посвои сродник во права линија ниту брат ниту сестра.

Член 101-а

Кога детето го посвојува сродник кој не е наведен во членот 101 од овој закон и кој не живее на територијата на Република Македонија, детето може да биде посвоено до наполнување на 12 години од животот на детето.

Член 102

Посвоител не може да биде лице:

а) на кое му е одземено или ограничено родителското право, како и лице на кое му е изречена казна за сторено кривично дело со ефективна казна затвор во траење од над шест месеца;

б) на кое му е ограничена или одземена деловната способност;

в) за кое постои основано сомневање дека положбата на посвоител ќе ја употреби на штета на посвоеникот;

г) кое е душевно болно или лице со пречки во интелектуалниот развој, како и лице кое боледува од болест што може да го доведе во опасност здравјето и животот на посвоеникот;

д) чија физичка попреченост е од таков степен што може оправдано да се сомнева во можноста да се грижи за детето;

ѓ) ако е постаро од 45 години;

е) зависник од дрога или други психотропни супстанции или алкохол;

ж) кое има тешко хронично заболување или е болно од неизлечива заразна болест и

з) ако мислењето на стручниот тим на центарот за социјална работа е негативно во однос на можноста тие лица да бидат родители.

Член 103

За посвојување е потребна согласност на обата родители на посвоеникот, односно на неговиот старател, како и на посвоеникот ако е постар од дванаесет години.

Доколку родителот е малолетен, покрај неговата согласност се зема и согласност на законскиот застапник.

Не е потребна согласност на родител на кој му е одземена деловната способност или му е одземено вршењето на родителското право или на родител на кој девет месеци не му се знае престојувалиштето.

Не е потребна согласност ниту од родител, за дете кое девет месеци е сместено во институција или друго семејство и кој не пројавил интерес за детето.

Центарот за социјална работа, во рокот утврден во ставот 4 на овој член, е должен на секои два месеца, најмалку три пати писмено да го повика родителот и да му укаже на последиците, доколку не ја преземе грижата за детето, за што составува записник.

По истекот на рокот утврден во ставот 4 на овој член и преземените активности утврдени во ставот 5 на овој член, центарот за социјална работа во рок од пет дена по истекот на рокот од девет месеци од сместувањето на детето во институција или друго семејство, е должен писмено да го повика родителот и да му каже во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето да ја преземе грижата за детето или да даде согласност за негово посвојување. Доколку родителот во тој рок не ја преземе грижата за детето, не дојде на закажаниот термин, а не го оправда своето недоаѓање и не даде писмена согласност за посвојување на малолетното дете, ќе се смета дека родителот се согласил детето да биде дадено на посвојување.

За преземените активности од ставот 6 на овој член, центарот за социјална работа составува записник.

Не е потребна согласност ниту од посвоеникот кој до посвојувањето живеел во семејството на посвоителот пред наполнувањето на дванаесетгодишна возраст.

Не е потреба согласност од лицето кое мајката го посочила како родител на детето родено надвор од брак кој во рок од три месеци по раѓањето на детето не покренал постапка за признавање на тоа дете или за утврдување на татковство во однос на тоа дете.

Член 103-а

Центарот за социјална работа за секое дете кое ќе го смести во институција или друго семејство во рок од пет дена од сместувањето на детето писмено ја известува Јавната установа – Завод за социјални дејности Скопје.

По истекот на рокот од членот 103 став 6 од овој закон, Јавната установа – Завод за социјални дејности Скопје врши надзор над стручната работа на центарот за социјална работа. Доколку при надзорот од ставот 2 на овој член се утврдат неправилности во работењето на центарот за социјална работа, за тоа ги известува инспекторите и другите државни службеници во Министерството за труд и социјална политика, овластени за спроведување на инспекцискиот надзор, кои во рок од пет дена вршат инспекциски надзор.

3. Засновање на посвојување

Член 104

Лицето кое сака да посвои поднесува барање до Комисијата.

Кон барањето од став 1 на овој член се приложуваат документите определени со правилникот за водење на евиденција на посвоените лица и за определување на документи за посвојувањето, кој го донесува министерот за труд и социјална политика.

Важноста на документите од ставот 2 на овој член е една година од денот на издавањето.

Центарот за социјална работа два месеца пред истекот на важноста на документите од ставот 3 на овој член е должен писмено да го извести можниот посвоител за датумот на престанок на важноста на документите за посвојување и за обврската до кој датум да ги обнови документите.

Центарот за социјална работа поднесува предлог за бришење од регистарот на можни посвоители, доколку можниот посвоител не ги достави обновените документи за посвојување во рокот определен од центарот за социјална работа.

Лицето кое е избришано од регистарот на можни посвоители заради необновување на документите за посвојување, може повторно да поднесе барање до Комисијата.

Ако лицето од ставот 1 на овој член, сака да посвои дете во странство, согласноста за тоа ја дава Комисијата, по предлог на центарот за социјална работа врз основа на процената за подобноста на посвоителот и за мотивите на посвојувањето, согласно со членовите 104-б и 104-в од овој закон.

Член 104-а

По приемот на барањето со документите, Комисијата врши проверка на документите и откако ќе констатира дека се исполнети условите од членот 104 став 2 на овој закон копија од барањето заедно со копија од целокупниот предмет, во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето ги доставува до центарот за социјална работа, надлежен според местото на живеење на подносителите на барањето.

Во случаите кога подносителот на барањето е странски државјанин, Комисијата врши проверка на документите и откако ќе констатира дека се исполнети условите од членот 104 став 2 од овој закон врши упис во регистарот на можни посвоители.

Во случаите од ставот 2 на овој член, Комисијата го определува центарот за социјална работа кој ќе поставува по барањето.

Комисијата ако од извршената процена на документите утврди дека не се исполнети условите од членот 102 на овој закон, ќе донесе решение со кое ќе го одбие барањето.

Член 104-б

Центарот за социјална работа до кого е препратено барањето врши процена за подобноста на посвоителите и за мотивите на посвојувањето, преку континуирано следење на потенцијалните посвоители, во период од четири месеци и врз основа на наодот и мислењето на стручниот тим изготвува предлог за упис во регистарот на можни посвоители.

Кога како подносител на барањето се јавува брачниот другар на родителот на детето, периодот на континуирано следење е два месеца.

Кога како подносител на барањето се јавуваат лицата од членовите 100-б и 101-а на овој закон, покрај работите утврдени во ставот 1 на овој член, центарот за социјална работа е должен да ги утврди и причините и оправданоста на ваквото посвојување.

ЈУ Завод за социјални дејности изготвува Програма за процена на посвоителите.

Член 104-в

Во рокот утврден во членот 104-б на овој закон лицата кои сакаат да посвојат дете можат да бидат упатени да посетат соодветно советувашиште.

Начинот на работа на советувашиштето од ставот 1 на овој член со акт ги утврдува министерот за труд и социјална политика.

Член 104-г

Центарот за социјална работа по извршувањето на работите од членот 104-б на овој закон, во рок од 10 дена сите списи заедно со наодот и мислењето на стручниот тим и поединечните наоди и мислења на стручните работници со предлогот за упис во регистарот на можни посвоители ги доставува до Комисијата.

Член 104-д

Комисијата во рок од 30 дена, од денот на приемот на работите од членот 104-г на овој закон, донесува одлука и врши упис во регистарот на можни посвоители доколку се исполнети условите утврдени со овој закон.

Ако Комисијата утврди недостатоци, го доставува предметот до надлежниот центар за социјална работа и го задолжува во рок од пет дена да ги отстрани недостатоците и предметот да го врати на Комисијата.

Комисијата ќе донесе решение за бришење од регистарот на можни посвоители: по засновање на посвојување, ако настане некој од условите утврдени во членот 102 од овој закон, ако подносителот на барањето го повлече барањето, во случај на склучување на брак или престанок на бракот и поради смрт на посвоителот.

Центарот за социјална работа, во рок од три дена од денот на приемот на решението од став 1 на овој член, врши архивирање на податоците за посвоителот во Програмата за избор на најсоодветен посвоител по електронски пат (во натамошниот текст: Програмата).

Член 104-г

Центарот за социјална работа ги следи малолетните лица без родители и родителска грижа и дава предлог за упис во регистарот на можни посвоеници, кој го доставува до Комисијата.

Предлогот од ставот 1 на овој член, заедно со наодот и мислењето од стручниот тим и поединечните наоди и мислења на стручните работници, центарот за социјална работа ги доставува до Комисијата, во рок од пет дена од давањето на согласноста за посвојување на лицата од членот 103 ставови 1 и 2 од овој закон.

Комисијата по добивањето на предлогот од ставот 2 на овој член, го доставува извештајот за здравствената состојба за детето до Комисијата за оцена на здравствената состојба на децата без родители и родителска грижа, која е должна во рок од 10 дена да достави наод и мислење за здравствената состојба на детето.

Комисијата е должна во рок од 15 дена од денот на приемот на работите од ставот 3 на овој член да изврши упис во регистарот на можни посвоеници.

Комисијата ќе донесе решение за бришење од регистарот на можни посвоеници: по засновање на посвојување, доколку родителот ја повлече согласноста од членот 107 на овој закон, поради полнолетство и поради смрт на посвоеникот.

Центарот за социјална работа, во рок од три дена од денот на приемот на работите од ставот 5 на овој член, врши архивирање на податоците за детето во Програмата.

ЈУ Завод за социјални дејности изготвува Програма за процена на малолетните лица без родители и родителска грижа кои се можни посвоеници.

Член 104-е

Министерот за труд и социјална политика со акт ја пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистрите на можни посвоители и можни посвоеници.

Министерот за труд и социјална политика, на предлог на министерот за здравство, со решение формира Комисија за оцена на здравствената состојба на децата без родители и родителска грижа.

Комисијата од ставот 2 на овој член е составена од шест члена и тоа педијатри и дефектолози.

Комисијата за оцена на здравствената состојба на децата без родители и родителска грижа, е должна покрај утврдувањето на здравствената состојба на децата, по барање на Комисијата, да врши и проверка на здравствената состојба, врз основа на медицинска документација и преглед на детето и во рокот утврден во членот 104-ѓ став 3 од овој закон да ја известува Комисијата.

Член 104-ж

Комисијата секогаш може да изврши проверка на основаноста на предлогот од членовите 104-г и 104-ѓ на овој закон на центарот за социјална работа.

Член 104-з

Комисијата примерок од одлуката и извадок од регистрите од членовите 104-г и 104-ѓ на овој закон заедно со копија од целокупната документација веднаш ги доставува до надлежниот центар за социјална работа, а подносителот на барањето го известува за извршениот упис.

Центарот за социјална работа во рок од три дена по приемот на работите од ставот 1 на овој член, врши внесување на податоците во Програмата.

Центарот за социјална работа по извршениот упис на посвоителите во регистарот на можни посвоители ги следи можните посвоители и еднаш годишно до Комисијата доставува наод и мислење на стручен тим и поединечни наоди и мислења на стручните работници за подобноста на посвоителите и мотивите за посвојувањето.

Наодот и мислењето на стручниот тим и поединечните наоди и мислења на стручните работници за подобноста на посвоителите и мотивите за посвојувањето, центарот за социјална работа ги доставува до Комисијата во рок од десет дена по истекот на рокот од ставот 3 на овој член.

Ако настанат промени во условите за засновање на посвојување, подносителот на барањето е должен во рок од седум дена од настанувањето на промената за тоа да го известува центарот за социјална работа со доставување на соодветен доказ.

Центарот за социјална работа по добивање на работите од став 5 на овој член, во рок од 24 часа врши внесување на промената во Програмата и веднаш за тоа ја известува Комисијата и и го препраќа оригиналот на документот врз основа на кој е извршена промената.

Внесување на податоци во Програмата вршат службени лица на центарот за социјална работа овластени од лицето кое раководи со центарот за социјална работа и истите одговараат за веродостојноста на внесените податоци.

Внесување на податоци на корисниците на услугите (центри за социјална работа) или нивно архивирање, како и внесување или промени на податоците врз основа на кои се определува материјалната состојба на посвоителот во Програмата го врши администраторот во Министерството за труд и социјална политика и истиот одговара за веродостојноста на внесените податоци.

Член 104-с

По внесувањето на податоците за можниот посвоеник во Програмата, Комисијата на првата наредна седница врши избор на најсоодветен посвоител по електронски пат од првите три можни посвоители од листата на Програмата.

По исклучок од ставот 1 на овој член, кога како посвоители се јавуваат лицата од членовите 100-б, 100-в и 101-а на овој закон, центарот за социјална работа е должен до Комисијата да достави предлог за сместување на детето во семејството на можниот посвоител заедно со утврдените причини и оправданоста на ваквото посвојување.

За извршениот избор од ставот 1 на овој член, Комисијата го известува центарот за социјална работа кој е старател на детето и во зависност од местото на живеење на избраниот посвоител, ќе побара старателството за одредено дете да го врши центарот за социјална работа од каде што е избраниот посвоител, со што престануваат сите права и обврски на центарот за социјална работа под чие старателство било детето.

Во случаите од ставот 2 на овој член, Комисијата не врши избор на посвоител.

Министерот за труд и социјална политика го пропишува начинот на избор на посвоител по електронски пат.

Член 104-и

Комисијата по извршените работи од членот 104-s на овој закон донесува решение за сместување на детето во семејството на посвоителите и веднаш го доставува до центарот за социјална работа, надлежен според местото на живеење на можните посвоители.

Во решението од ставот 1 на овој член, при потполно посвојување, се внесуваат датумот на раѓање на детето и податоци од кои не може да се открие идентитетот на родителите на детето.

Пред започнување на периодот на сместување на детето во семејството на посвоителите Комисијата може, на барање на избраните посвоители, да ги упати до Комисијата за оцена на здравствената состојба на децата без родители и родителска грижа, заради запознавање со здравствената состојба на детето.

Сместувањето на детето од ставот 1 на овој член не може да биде пократко од два месеца, ни подолго од три месеца.

Доколку посвоител е брачниот другар на родителот на детето, сместувањето на детето од ставот 1 на овој член не може да биде пократко од еден месец, ниту подолго од два месеца.

Доколку детето е сместено во семејство на посвоители кои се странски државјани и кои не живеат на територијата на Република Македонија, семејството кај кое е сместено дете, е должно половина од периодот на сместување на детето да го поминат на територијата на Република Македонија.

По исклучок, доколку се посвојува дете постаро од три години, сместувањето на детето во семејството на посвоителите, може да биде и подолго од периодот утврден во ставовите 4 и 5 на овој член, но не подолго од шест месеца.

Центарот за социјална работа е должен континуирано да го следи сместувањето на детето и секој месец да доставува извештај до Комисијата.

Комисијата може во рокот утврден во ставот 4 на овој член, секогаш кога ќе оцени за потребно да изврши проверка на семејството каде што е сместено детето.

За времетраењето на сместувањето на детето во семејството на посвоителите, доколку е на возраст до седум месеца, посвоителот има право на породилно отсуство на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Доколку во семејството на посвоителите е сместено дете постаро од седум месеца, посвоителот има право на платено отсуство на товар на работодавачот за времетраењето на сместувањето.

Член 104-j

Центарот за социјална работа по истекот на периодот на сместување, во рок од пет дена изготвува извештај за сместувањето и дава мислење детето да се посвои од конкретни посвоители и истиот го доставува до Комисијата заради засновање на посвојување.

Комисијата доколку од увидот во списите оцени дека предлогот на центарот за социјална работа не е во интерес на детето, предметот може да го врати за дополнување на постапката или предлогот може да го одбие и во рок од 30 дена да направи нов избор на посвоители.

Комисијата во рок од 30 дена од денот на приемот на работите од ставот 1 на овој член, донесува решение за засновање на посвојување.

Член 105

При засновање на посвојувањето е потребно присуство на посвоителот, неговиот брачен другар, родители, односно старателот на посвоеникот, како и на посвоеникот ако е постар од дванаесет години, освен на посвоеникот од став 5 на член 103 на овој закон.

Во оправдани случаи не е потребно присуство на брачниот другар на посвоителот, кој не се јавува како посвоител, ако својата согласност за посвојување ја дал пред центарот за социјална работа, на записник во кој мора да бидат точно означени посвоителот и посвоеникот.

Засновувањето на посвојувањето се врши без присуство на јавноста.

Член 106

Родителите, односно родителот кој сам го врши родителското право, согласноста детето да може да биде посвоено може да ја дадат и претходно пред центарот за социјална работа надлежен според местото на живеење на родителите, без да го определат посвоителот.

Ако детето нема живи родители, согласноста да биде посвоено ја даваат сродниците во права линија или старателот.

Кога лицата од став 1 на овој член дале таква согласност во постапката за засновање на посвојување согласноста за посвојување ја дава старателот на малолетното дете.

Согласноста по раѓање на детето, во писмена форма, во просториите на центарот за социјална работа кој е месно надлежен, ја дават родителите од став 1 на овој член без оглед на видот на брачната заедница и врска.

Согласноста своерачно ја пишува родителот кој се согласува детето да го даде на посвојување, а ја потпишува родителот и овластен претставник на центарот за социјална работа.

Ако родителот кој ја дава согласноста детето да биде дадено на посвојување е неписмен, изјавата за согласност ја дава во форма на записник во просториите на центарот за социјална работа и во присуство на стручниот тим на центарот за социјална работа. Изјавата ја потпишуваат родителот кој наместо потпис на писмената изјава ќе го стави отпечатокот на показалецот и членовите на стручниот тим.

Пред родителот да ја даде согласноста од ставот 1 на овој член, центарот за социјална работа ќе го запознае со сите последици од давањето на изјавата.

Изјавата се запишува во деловодник и се заверува со печат на центарот за социјална работа.

Член 106-a

Писмената изјава за согласноста од членот 106 на овој закон, треба да содржи податоци за: личното име, датата и место на раѓање, местото и адресата на живеење, националната припадност, единствениот матичен број и бројот на лична карта или патна исправа на родителот или старателот; личното име, дата и место на раѓање на детето и дали детето е родено во брак или вон брак; согласност детето да биде посвоено без да го определи посвоителот (освен кога како посвоител се јавуваат лицата од членовите 100-б и 101-а на овој закон); видот на посвојувањето; причините поради кои се согласува детето да биде посвоено, како и дека е запознаен со сите последици од давањето на изјавата.

Член 107

Согласноста за посвојување родителите ја даваат по исполнување на три месеци возраст на детето.

Посвојувањето на детето може да се заснова најра- по по навршување на три месеци старост на детето.

Согласноста за посвојување може да се повлече се до моментот на донесување на решение за сместување на детето во семејството на посвоителите, заради спроведување на постапката за посвојување.

Член 108 е избришан**Член 109**

Службеното лице на Комисијата, врз основа на исправите и изјавите за личниот идентитет на присутните лица утврдува дека тоа се лицата од член 105 на овој закон, а потоа ги запознава со правата и должностите што произлегуваат од посвојувањето и ќе побара изја- ви за согласност за посвојување од лицата кои се долж- ни согласно со овој закон, да дадат таква изјава, однос- но ќе ги прочита нивните порано дадени изјави за сог- ласност.

Член 110

При посвојувањето се составува записник и се до- несува решение.

Во записникот и во решението за потполно посвоју- вање се внесуваат податоци за видот на извршеното посвојување, за спогодбата за личното име на посвое- никот и за местото на раѓање на детето.

Во записникот и во решението за непотполно пос- војување се внесуваат податоци за видот на извршено- то посвојување, за спогодбата за презимето на посвое- никот и за неговите наследни права спрема посвоите- лот.

Записникот го потпишуваат службеното лице од центарот за социјална работа кое го застапува детето, родителите на детето, доколку се заснова непотполно посвојување, родителот на детето доколку посвојува- њето го прави брачниот другар на родителот на детето, посвоителот, претседателот и службеното лице на Ко- мисијата.

Решенијата од членовите 104-и и 110 на овој закон ги потпишува претседателот на Комисијата.

По исклучок од ставот 5 на овој член, решенијата од членовите 104-и и 110 на овој закон ги потпишува министерот за труд и социјална политика кога како пос- воител се јавува лице кое е странски државјанин.

Член 111

По засновањето на потполно посвојување во матич- ната книга на родените, како родители на детето се за- пишуваат посвоителите, а како место на раѓање на де- тетото се запишува местото што спогодбено ќе го опре- делат посвоителите.

По засновањето на непотполно посвојување во ма- тичната книга на родените се запишува презимето на детето што спогодбено ќе го определат посвоителите и се забележува дека детето е непотполно посвое- но.

Матичарот е должен да изврши нов упис во книгата на родените и за тоа да им издаде на посвоителите из- вод од матичната книга на родените.

Член 112

Комисијата решението за посвојување ќе го достави до надлежниот матичар најдоцна во рок од 15 дена за- ради упис во матичната книга на родените.

По извршениот нов упис во матичната книга на ро- дените, матичарот е должен матичната служба да ја из- вести заради бришење на стариот упис.

4. Права и должности на посвоителот и на посвоеникот**Член 113**

Со потполното посвојување меѓу посвоителот и не- говото семејство и посвоеникот и неговото потомство се создаваат права и должности кои постојат меѓу крв- ни роднини.

Со потполното посвојување престануваат заемните права и должности меѓу посвоеното дете и неговото поранешно семејство.

Ако посвоителот е брачен другар на еден од роди- телите на посвоеникот, посвојувањето не влијае врз од- носите меѓу посвоеникот и тој родител, како и спрема неговите роднини.

Член 114

При потполното посвојување наследните права на посвоеникот и неговото потомство спрема посвоителот и неговото семејство и на посвоителот и неговото се- мејство спрема посвоеното дете и неговото потомство се изедначени со наследните права меѓу крвните род- нини.

Член 115

Со непотполно посвојување меѓу посвоителите и посвоеникот настануваат само односи меѓу родители и деца.

Наследните права меѓу посвоителот и посвоеникот и неговото потомство при непотполното посвојување се заемни.

При непотполното посвојување, наследните права на посвоеникот спрема посвоителот може да се ограни- чат или сосема да се исклучат ако во моментот на пос- војувањето посвоителот има свои родени деца.

Ако како посвоители при непотполното посвојува- ње се јавуваат брачни другари, наследните права на пос- военикот може различно да се определат спрема секој од нив.

Доколку наследните права на посвоеникот биле ог- раничени или исклучени, посвоителот не може да го наследи посвоеникот и неговото потомство по закон.

5. Престанок на посвојувањето**Член 116**

Потполно посвојување не може да се раскине.

Член 117

Непотполното посвојување може да престане по спогодба меѓу посвоителот и посвоеникот според од- редбите кои важат за посвојувањето.

Ако посвоеникот е малолетен, центарот за социјал- на работа е должен да испита дали престанувањето на посвојувањето е во согласност со најдобриот интерес на посвоеникот.

Член 118

Комисијата по предлог на центарот за социјална ра- бота може да реши непотполното посвојување да прес- тана ако утврди дека тоа го бараат интересите на мало- летниот посвоеник.

Секој граѓанин, орган и правно лице до центарот за социјална работа можат да поднесат претставка за пот- ребата за престанок на непотполното посвојување кога е тоа во интерес на малолетниот посвоеник.

Член 119

Комисијата по предлог на центарот за социјална работа, а врз основа на барање на посвоителот или посвоеникот кога ќе се утврди дека за тоа постојат оправдани причини може да реши непотполното посвојување да престане.

Член 120

Ако во текот на постапката за раскинување на непотполното посвојување настапи смрт на посвоеникот или на посвоителот, барањето за раскинување на посвојувањето можат да го продолжат нивните законски наследници.

Член 121

По престанокот на непотполното посвојување, надлежниот центар за социјална работа може да го задолжи посвоителот да го издржува посвоеникот до полнолетството врз товар на посвоителот, земајќи ја предвид нивната имотна состојба.

Надлежниот центар за социјална работа, може да утврди обврска на полнолетниот посвоеник за издржување на посвоителот кој не е способен за стопанисување и нема средства за живот.

Член 122

Со престанок на непотполното посвојување одново настануваат заемни права и должности меѓу посвоеникот и неговото поранешно семејство. Посвоеникот го добива своето поранешно презиме, а по негово барање може да го задржи презимето што го добил при посвојувањето, ако со тоа се согласи посвоителот.

Член 122-а

Комисијата по барање на посвоителите и со согласност на родителите или старателот на детето кое е непотполно посвоено и детето доколку е постаро од 12 години, а по предлог на центарот за социјална работа, може да реши непотполното посвојување да стане потполно.

Непотполното посвојување може да стане потполно само до наполнување на 18 годишна возраст на детето.

Член 123

Правосилното решение за престанок или за промена на непотполното посвојување се доставува на надлежниот матичар заради упис во матичната книга на родените.

Член 123-а

Податоците за заснованите посвојувања се службена тајна.

ПЕТТИ ДЕЛ
СТАРАТЕЛСТВО

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 124

Со старателството Републиката им дава посебна заштита на малолетните деца кои се без родителска грижа и на полнолетни лица на кои им е одземена или ограничена деловната способност.

Според одредбите на овој закон заштитата им се дава и на други лица кои не се во состојба или немаат можност сами да се грижат за заштитата на своите права и интереси.

Републиката обезбедува заштита и на малолетни лица жртви на трговија со луѓе.

Член 125

Работите на старателството ги врши центарот за социјална работа непосредно, преку старатели или други лица кои вршат работи сврзани со старателството.

Надлежноста на центарот за социјална работа се определува според местото на живеалиштето, а ако нема живеалиште, според престојувалиштето на лицето кое треба да се стави под старателство.

Местото на живеалиштето и местото на престојувалиштето се определуваат според моментот кога настале условите за ставање под старателство.

Член 126

Центарот за социјална работа презема потребни мерки за остварување на целите на старателството.

Центарот за социјална работа во подготвувањето, донесувањето и спроведувањето на своите решенија, односно мерки, применува облици на социјална заштита, методи на социјална и друга стручна работа, како и се користи со услугите на социјалните, здравствените, образовно-воспитните и други установи.

Член 127

Постапка за ставање под старателство се поведува по службена должност или по барање на заинтересираните лица.

Постапката од став 1 на овој член е итна.

Член 128

За потребата некое лице да се стави под старателство или врз него да се примени некој облик на заштита што ја дава центарот за социјална работа, должни се да го известат тој орган:

- 1) матичарот и државните органи кога во вршењето на работите од своја надлежност ќе дознаат за таков случај;
- 2) роднините, членовите на семејството и соседите и
- 3) претпријатијата, установите, месните заедници и другите организации и заедници.

Член 129

Кога центарот за социјална работа ќе дознае за потребата некое лице да се стави под старателство, тој веднаш презема соодветни мерки за заштита на личноста, правата и интересите на тоа лице и поведува постапка за ставање под старателство.

При определување на обликот на заштитата врз лицето кое се става под старателство, центарот за социјална работа првенствено ќе се раководи од интересите на лицето кое се става под старателство и интересите на неговото семејство, како и од материјалните можности, при што во реализацијата на заштитата соработува со соодветни организации и органи.

Член 130

Центарот за социјална работа според Законот за општа управна постапка решава за ставање под старателство, за поставување или за разрешување од должност старател, за обемот на овластувањата на старателот и за правата и правните интереси на лицето под старателство и за престанок на старателството.

Во другите случаи центарот за социјална работа постапува на најцелисходен начин, зависно од природата на мерките на старателството што ги определува.

Центарот за социјална работа може да ги менува своите порано донесени решенија, кога тоа го бараат интересите на лицето под старателство, ако со тоа не се засегнуваат правата на трети лица.

Член 131

Лицето под старателство, кое е во состојба да го стори тоа, неговите роднини, како и претпријатијата и установите, органите и организациите предвидени во член 128 од овој закон, како и секој граѓанин можат да поднесат приговор за работата на старателот и за работата на центарот за социјална работа.

Приговорот за работата на старателот се доставува до центарот за социјална работа, а приговорот на работата на центарот за социјална работа се доставува до Министерството за труд и социјална политика.

Член 132

Центарот за социјална работа ги испитува приговорите и ако најде дека се основани, ќе определи мерки кои треба да се преземат.

Ако Министерството за труд и социјална политика најде дека приговорот е основан, ќе даде упатство на центарот за социјална работа. Центарот за социјална работа по добиеното упатство решава кои мерки ќе ги презема и за тоа го известува второстепенит орган.

Член 133

Трошоците за спроведување на мерките што се преземаат во интерес на лицето под старателство се покриваат од:

- 1) приходите на лицето под старателство;
- 2) средствата добиени од лица кои се должни да му даваат издржување на лицето под старателство;
- 3) имотот на лицето под старателство;
- 4) средствата на лицето под старателство остварени како право од социјална заштита и
- 5) други извори.

Член 134 е избришан

II. СТАРАТЕЛ

Член 135

На лицето под старателство центарот за социјална работа назначува старател, доколку не одлучи должноста старател да ја врши непосредно.

За старател се поставува лице кое има лични својства и способности за вршење на должноста старател, а кое претходно ќе даде согласност да биде старател.

За старател првенствено се поставува близок роднина на лицето под старателството.

При поставување на старател, центарот за социјална работа ги зема предвид и желбите на лицето под старателство, ако тоа е во состојба да ги изрази, како и желбите на неговите блиски роднини.

Член 136

Исто лице да може биде поставено за старател и за повеќе лица ако за тоа се согласи, ако тоа не е во спротивност со интересите на некое од лицата кои се ставаат под старателство и ако со тоа тие се согласат.

Член 137

На лице под старателство сместено во воспитна, социјална, здравствена или друга установа или организација, како и во друго семејство или лице, центарот за социјална работа ќе му постави старател за вршење на работите на старателството што лицето, семејството или установата не ги врши во рамките на својата редовна дејност.

Член 138

Центарот за социјална работа може со решение да ги ограничи овластувањата на старателот и да реши одделни работи од старателството да ги врши непосредно.

Ако центарот за социјална работа ја врши старателската функција во смисла на став 1 од овој член тој може одделни работи да ги довери да ги вршат стручни лица во негово име и под негов надзор.

Член 139

Не може да биде старател лице:

- 1) на кое му е одземено вршењето на родителското право;
- 2) на кое му е одземена или ограничена деловната способност;
- 3) чии интереси се во спротивност со интересите на лицата под старателство, односно кое не дава гаранција дека лицето под старателство правилно ќе го воспита и одгледа и
- 4) од кое, со оглед на неговото поранешно и сегашно поведение, личните својства и односите со лицето под старателство и неговите родители, не може да се очекува дека правилно ќе ја врши старателската функција.

Член 140

Центарот за социјална работа во решението со кое го поставува старателот, ги определува неговите должности и обемот на неговите овластувања.

Центарот за социјална работа пред да го донесе решението од став 1 на овој член, го запознава старателот со значењето на старателството, со неговите права и должности и со другите поважни податоци потребни за вршење на должноста старател.

Центарот за социјална работа на старателот му издава старателска исправа во која е содржан обемот на неговите овластувања.

Член 141

За ставање под старателство и за престанок на старателството центарот за социјална работа го известува матичарот во рок од 15 дена од денот на правосилноста на решението.

Ако лицето ставено под старателство има недвижен имот центарот за социјална работа ќе го известат и надлежниот орган кој ги води книгите за евиденција на недвижностите.

Член 142

Старателот е должен во рамките на своите овластувања совесно да се грижи за личноста и за правата и интересите на лицето под старателство и совесно да управува со неговиот имот.

Старателот не може без претходно одобрение од центарот за социјална работа да презема работи кои ги минуваат рамките на редовното работење или управување со имотот на лицето под старателство.

Старателот не може да дава подароци или да прави други располагања со имотот на лицето под старателство без надомест и не може лицето под старателство да го обврзува како гарант.

Член 143

Ако лицето под старателство има имот, центарот за социјална работа ќе донесе решение да се изврши попис и процена и имотот да се предаде на старателот на управување.

Пописот и процената на имот на лицето под старателство го врши комисија именувана од центарот за социјална работа.

На пописот и процената на имотот на лицето под старателство задолжително присуствуваат старателот и лицето под старателство, ако е во состојба да сфати за што се работи, како и лицата во чие владение е имотот на лицето под старателство.

Член 144

По исклучок на член 142 на овој закон, центарот за социјална работа, може да изврши попис и проценка на имотот и да преземе други мерки за обезбедување на имотот на лицето кое се става под старателство и пред донесување на решение за ставање под старателство, доколку за тоа постојат оправдани причини.

Во случај на непосредна опасност по имотот на лицето под старателство во поглед на неговиот недвижен имот, центарот за социјална работа може и пред пописот и процената на имотот да побара од судот заверка во јавните книги за евиденција на недвижности за поведување на отстапка за ставање на тоа лице под старателство.

Член 145

Ако лицето под старателство има имот надвор од подрачјето на надлежниот центар за социјална работа, центарот за социјална работа грижата за тој имот може да му ја довери на центарот за социјална работа на чие подрачје се наоѓа имотот.

Центарот за социјална работа на кого му е доверена грижата за имотот може да определи посебен старател над тој имот или да се грижи за него непосредно.

Органот од став 2 на овој член е должен еднаш годишно да го известува надлежниот центар за социјална работа за состојбата на имотот.

Решавањето за располагање со имотот од став 1 на овој член го задржува надлежниот центар за социјална работа.

Член 146

Старателот е должен со помош на центарот за социјална работа да презема потребни мерки за обезбедување средства неопходни за спроведување на мерките кои во интерес на лицето под старателство ги определил центарот за социјална работа.

Член 147

Старателот, само со одобрение на центарот за социјална работа, може да ги презема во име и за сметка на лицето ставено под старателство следниве работи:

- 1) да го отуѓи или оптовари недвижниот имот;
- 2) да отуѓи движни предмети од поголема и од посебна лична вредност или да располага со имотни права од поголема вредност;
- 3) да се откаже од наследство или од легат или да одбие подарок и
- 4) да презема други мерки определени со закон.

Центарот за социјална работа во постапката за давање на одобрение за старателот во поглед на располагањето и управувањето со имотот, односно со правата на лицето под старателство, ја определува намената на прибавените средства и врши надзор над нивната употреба.

Член 148

Старателот не може да го застапува лицето под старателство во правни дела во кои како друга странка учествува брачниот другар или близок роднина на старателот, туку за таков случај центарот за социјална работа ќе му постави на лицето под старателство друг старател или самиот ќе го застапува.

Член 149

Старателот може без одобрение од центарот за социјална работа да отуѓи плодови, ситна стока, предмети што се подложни на брзо расипување и други предмети, доколку е тоа во рамките на редовното работење и управување со имотот.

Паричните средства добиени со продажба на предметите од став 1 на овој член можат да се користат само за задоволување на потребите на лицето под старателство.

Член 150

Старателот може за работи за кои не е потребно одобрение да бара совет од центарот за социјална работа, кој е должен таков совет да даде.

Центарот за социјална работа е должен на старателот да му укаже помош во вршење на работите кои тој не е во можност самиот да ги изврши, а особено во составување на подавки, во застапување пред судот и пред други органи.

Член 151

Старателот, лицето, другото семејство и установа во која е сместено лицето под старателство се должни на центарот за социјална работа да му доставуваат извештај за својата работа секоја година, како и тогаш кога тоа тој ќе го побара.

Во случај старателството да го врши непосредно центарот за социјална работа извештај за работата е должен да поднесе неговиот работник или друго лице кое во името на центарот за социјална работа ги врши работите на старателството.

Извештајот се поднесува писмено или усмено на записник.

Од извештајот на старателот треба да се види неговата грижа за лицето ставено под старателство, а особено за неговото здравје, издржувањето и оспособувањето за самостоен живот, а кај малолетните лица под старателство и за нивното воспитание и образование, како и за сè друго што е од значење за личноста на лицето под старателство.

Извештајот од ставовите 1 и 2 на овој член треба да содржи и податоци за управувањето и располагањето со имотот на лицето под старателство и за сите приходи и расходи на лицето под старателство во изминатата година, како и за крајната состојба на неговиот имот.

Член 152

Старателот ги врши своите должности, по правило без надоместок.

Центарот за социјална работа може на старателот да му определи и надомест како награда, ако вложил дополнителен труд и се истакнал во вршењето на своите должности.

Висината на надоместокот на трошоците за старателот од став 3 на овој член ја утврдува центарот за социјална работа.

Наградата и надоместокот на трошоците ги одобрува центарот за социјална работа од приходот на лицето под старателство, а доколку со тоа би се загрозило издржувањето на лицето под старателство тие трошоци ќе паднат на товар на буџетот на Републиката.

Член 153

Старателот е должен да му ја надомести штетата на лицето под старателство што му ја сторил со неправилно, несовесно или невнимателно вршење на должности.

Центарот за социјална работа го утврдува износот на штетата и го повикува старателот во определен рок штетата да ја надомести. Доколку старателот не ја надомести утврдената штета во определениот рок центарот за социјална работа непосредно ја надоместува штетата на лицето под старателство.

Центарот за социјална работа може кај надлежниот суд да бара од старателот надомест на исплатениот износ од став 2 на овој член.

Заради обезбедување на правата на лицето под старателство, повредени со работењето на старателот, центарот за социјална работа е должен спрема старателот да преземе и други мерки предвидени со закон.

Член 154

Ако старателот умре или самоволно престане да ја врши старателската должност или ако настанат околности кои го спречуваат старателот да ја врши својата должност, центарот за социјална работа е должен, без одлагање, да преземе мерки на заштита на интересите на лицето под старателство и да му постави нов старател.

Член 155

Центарот за социјална работа ќе го ослободи од вршење на старателската должност ако тоа тој самиот го побара, водејќи сметка за интересите на лицето под старателство, но најдоцна во рок од три месеци од денот на поднесувањето на барањето.

Центарот за социјална работа ќе го смени старателот ако утврди дека во вршењето на должноста тој е невнимателен, ги злоупотребува овластувањата, дека со неговата работа се загрозуваат интересите на лицето под старателство или ако смета дека за лицето под старателство е покорисно да му се постави друг старател.

Член 156

Кога на старателот ќе му престане старателската должност согласно со одредбите на член 155 од овој закон, центарот за социјална работа е должен веднаш да ги преземе сите потребни мерки за заштита на интересите на лицето под старателство и да му постави нов старател.

Старателот на кого му престанала старателската должност, должен е на центарот за социјална работа да му поднесе извештај и сметка за своето работење и на новиот старател да му ја предаде должноста со записник во рокот што ќе го одреди центарот за социјална работа но не повеќе од 30 дена.

Член 157

Во случај на престанок на потребата за старателство центарот за социјална работа ќе го повика старателот во определен рок да поднесе извештај за работата и за состојбата на имотот на лицето под старателство, како и да го предаде имотот на управување на лицето кое било под старателство, односно на родителот или на посвоителот.

Предавањето на имотот се врши во присуство на старателот, лицето кое било под старателство, односно на родителот или посвоителот и на претставник на центарот за социјална работа.

Член 158

Центарот за социјална работа е должен да преземе мерки за обезбедување на правата и интересите на лицето под старателство што произлегуваат од работењето на старателот, како и мерки за заштита на правата и на интересите и на други лица кои произлегуваат од односите на старателството.

III. СТАРАТЕЛСТВО НАД МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА

Член 159

Под старателство ќе се стави малолетно лице без родителска грижа.

Дете без родителска грижа е дете чии родители не се живи кои се исчезнати, непознати или се со непознато живеалиште повеќе од една година и дете чии родители без оглед на причините привремено или трајно не ги извршуваат своите родителски права и должности.

Член 160

Старателот на малолетно лице е должен да се грижи како родител за личноста на малолетникот, а особено за неговото здравје, воспитание, образование и оспособување за самостоен живот и работа.

Член 161

Старателот може само со одобрение на центарот за социјална работа:

- да го прекине образованието на малолетникот или да го промени видот на образованието;
- да одлучи за изборот, вршењето или промената на занаетот на малолетникот и
- да преземе и други мерки во поглед на личноста на малолетникот определени со закон.

Член 162

Малолетник под старателство кој наполнил 15 години од животот може сам, без одобрение на старателот, да заснова работен однос и слободно да располага со остварената плата, при што е должен сам да придонесува за своето издржување, воспитание и стручно оспособување.

Малолетник од став 1 на овој член може сам да презема правни работи за кои, доколку се од поголемо значење, потребно е одобрение од неговиот старател.

За работите од член 161 на овој закон кои старателот не може сам да ги преземе, потребно е согласност од центарот за социјална работа.

Член 163

Старателството над малолетно лице престанува со неговото полнолетство, со склучување на брак, со посвојување или кога ќе престане било која од причините утврдено во член 159 став 2 на овој закон.

Центарот за социјална работа ќе продолжи да му дава помош на лицето на кое старателството му престанало поради полнолетство ако тоа, додека траело старателството од оправдани причини не можело да се оспособи за самостоен живот и работа.

Член 164

Ако и по полнолетството, поради пречки во психичкиот развој лицето не е способно само да се грижи за себе и за своите права и интереси старателот или центарот за социјална работа ќе поведат постапка тоа лице по друг основ да биде ставено под старателство.

IV. СТАРАТЕЛСТВО НАД ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ОД- ЗЕМЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА ДЕЛОВНАТА СПОСОБНОСТ

Член 165

Лицата на кои со одлука на судот делумно или целосно им е одземена деловната способност, центарот за социјална работа ги става под старателство.

Деловната способност е способност на лице да изрази правно релевантна волја за учество во правниот промет.

Член 166

Правосилното решавање за одземање, односно ограничување на деловната способност, должен е да се грижи особено за неговата личност, права, интереси, сместување и здравје, имајќи ги предвид причините поради кои на лицето му е одземена, односно ограничена деловната способност, настојувајќи тие да бидат отстранети, а лицето да се оспособи за самостоен живот и работа.

Член 167

Старателот на лице на кое му е одземена или ограничена деловната способност, должен е да се грижи особено за неговата личност, права, интереси, сместување и здравје, имајќи ги предвид причините поради кои на лицето му е одземена, односно ограничена деловната способност, настојувајќи тие да бидат отстранети, а лицето да се оспособи за самостоен живот и работа.

Член 168

Старателот на лице на кое му е одземена деловната способност ги има правата и должностите на старател на малолетно лице кое нема наполнето 15 години живот.

Старателот на лице на кое му е ограничена деловната способност има должности и права на старател на малолетно лице кое има наполнето 15 години живот.

Член 169

Судот е должен веднаш да го извести центарот за социјална работа кога ќе се поведе постапка за одземање на деловната способност на лицето.

Центарот за социјална работа во постапката за одземање на деловната способност на лицето може на тоа лице да му постави привремен старател, ако најде дека тоа е потребно.

Должноста привремен старател престанува веднаш штом ќе се постави постојан старател или штом решението на судот со кое се одбива предлогот за одземање на деловна способност ќе стане правосилна.

Член 170

Привремениот старател има исти права и должности како старател над малолетно лице кое навршило 15 години живот.

Центарот за социјална работа може, ако е тоа потребно, да ги прошири правата и должностите на привремениот старател како на старател над малолетно лице кое не навршило 15 години живот.

Член 171

Ако старателот утврди дека кај лицето на кое му е одземена деловната способност настанале околности кои упатуваат на потреба за враќање на деловната способност, односно за измена на поранешната одлука, тој е должен, без одлагање, за тоа да го извести центарот за социјална работа.

Член 172

Старателството над лице на кое му е одземена деловната способност престанува кога со решение на судот ќе му се врати деловната способност.

V. СТАРАТЕЛ ЗА ПОСЕБНИ СЛУЧАИ

Член 173

Центарот за социјална работа ќе му постави старател за одделни работи или определен вид работи на лице чие место за живеење не е познато, а кое нема застапник, на непознат сопственик на имот кога е потребно некој да се грижи за тој имот, како и во други случаи кога е тоа потребно заради заштита за правата и интересите на одделни лица.

Старател на лицата од став 1 на овој член, под услови утврдени со закон, може да постави и органот пред кој се води постапката. Овој орган е должен за тоа без одлагање да го извести центарот за социјална работа.

Центарот за социјална работа спрема старателот поставен во смисла на став 2 на овој член ги има сите овластувања како и спрема старателот кого сам го поставил.

Член 174

Центарот за социјална работа може да постави посебен старател на:

- лице над кое родителите го вршат родителското право за водење спор меѓу него и неговите родители, за склучување на одделни правни дела меѓу нив, како и во други случаи кога нивните интереси се во спротивност и

- лице под старателство за водење спор меѓу него и старателот, за склучување правни дела меѓу нив, како и во други случаи кога нивните интереси се во спротивност.

Кога меѓу малолетници над кои исто лице врши родителско право или меѓу лица кои имаат ист старател треба да се води спор или да се склучи правно дело во кое интересите на малолетните, односно на лицата под старателство се во спротивност, центарот за социјална работа на секое од нив ќе постави посебен старател за водење на спорот, односно склучување на правното дело.

Кога родителите, старателите и државните органи во вршењето на должноста, ќе дознаат за случаите од став 2 на овој член, должни се за тоа да го известат центарот за социјална работа.

Член 175

Центарот за социјална работа во случаи предвидени со овој закон, ќе преземе потребни мерки за заштита на личноста, правата и интересите на странски државјани додека органот на државата, чиј државјанин е тој, не донесе потребно решение и не преземе определени мерки.

Член 176

На барање на лице кое поради болест, старост или од други оправдани причини не е способно само да се грижи за себе за своите права и правни интереси, центарот за социјална работа може да му постави старател за одделни работи или за определен вид работи.

На барање на лицето од став 1 на овој член центарот за социјална работа ќе донесе решение за престанок на старателството.

Член 177

При поставувањето на старател според одредбите на членовите 175 и 176 од овој закон, центарот за социјална работа обемот на должностите и правата на старателот, го определува во зависност од околностите на секој одделен случај.

V-а. СТАРАТЕЛСТВО НАД МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА-ЖРТВИ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

Член 177-а

Дете - жртва на трговија со луѓе е малолетно лице до 18 години кое со или без негова согласност, на кој било начин, станало жртва на трговија со луѓе заради експлоатација.

Во случај на несигурност за возраста на жртвата и кога постојат причини да се верува дека таа е дете, се смета дека е дете и додека се чека да се потврди неговата возраст, му се изрекуваат мерки на заштита коишто се предвидени за дете - жртва на трговија со луѓе.

Член 177-б

Центарот за социјална работа секогаш кога ќе добие известување од Министерството за внатрешни работи дека е идентификувано малолетно лице - жртва на трговија со луѓе, веднаш презема мерки за заштита на личноста, правата и интересите на детето и го става под старателство.

За старател на малолетно лице - жртва на трговија со луѓе се поставува лице кое е обучено за работа со деца - жртви на трговија со луѓе.

Член 177-в

Центарот за социјална работа, во извршувањето на своите работи, е должен да:

- соработува со Министерството за внатрешни работи, јавниот обвинител, старателот, семејството, родителите и други органи, установи, институции и лица кои можат да му помогнат во осварувањето на најдобриот интерес на детето,
- направи проценка на подобноста на семејството,
- го следи однесувањето на детето,
- дава стручна помош на семејството и детето и
- ги презема сите мерки за кои цени дека се во најдобар интерес на детето.

Член 177-г

Старателот од членот 177-б став 2 на овој закон во извршувањето на своите должности соработува со центарот за социјална работа, Министерството за внатрешни работи, јавниот обвинител и други релевантни институции и установи, кои се надлежни да преземаат дејствија за заштита на личноста, правата и интересите на детето.

Член 177-д

Старателот на малолетно лице - жртва на трговија со луѓе е должен да се грижи како родител за личноста, правата и интересите на детето под старателство, а посебно:

- да ја чува тајноста на идентитетот на детето и
 - да ја чува тајноста на идентитетот на семејството.
- Старателот на дете - жртва на трговија со луѓе, во заштитата на детето, е должен да:
- обезбеди детето да добие здравствена и психо-социјална помош и заштита,
 - го придружува детето до безбедното место на згрижување,

- обезбеди за детето целосна и навремена правна помош и заштита,
- извади лични документи за детето,
- обезбеди детето да ги добие сите информации на својот мајчин јазик,
- помогне во процесот на пронаоѓањето и враќањето на детето во семејството или враќање во земјата на потекло,
- преземе мерки за продолжување на образованието,
- биде во постојан контакт со центарот за социјална работа,
- доставува редовно извештаи за преземените дејствија и
- преземе други мерки за заштита на личноста, правата и интересите на детето, водејќи се секогаш од најдобриот интерес на детето.

Член 177-ѓ

Старателот над дете - жртва на трговија со луѓе, може само со одобрение на центарот за социјална работа, покрај работите од членот 177-д на овој закон, да:

- го смести детето кај другиот родител, друго лице или во установа,
- го промени местото на престој на детето,
- го врати во матичното семејство,
- го врати во матичната држава,
- обезбеди здравствена и психо-социјална помош и
- преземе дејствија или да донесе одлуки кои се од значење за животот, здравјето и личноста на детето.

Член 177-е

Дете - жртва на трговија со луѓе по наполнување на 15 години возраст ги има овластувањата утврдени во членот 162 од овој закон.

За дете - жртва на трговија со луѓе - странец во Република Македонија, во однос на правото на вработување или вршење на самостојна дејност, соодветно се применуваат одредбите од Законот за вработување и работа на странци.

Малолетникот од ставовите 1 и 2 на овој член за прашањата кои се однесуваат на изборот на вработување и за секое движење, треба да го известат старателот.

Член 177-ж

Ако детето - жртва на трговија со луѓе е државјанин на Република Македонија и неговото семејство живее на територијата на Република Македонија, центарот за социјална работа во соработка со Министерството за внатрешни работи ќе го пронајде семејството и ќе направи проценка на подобноста на семејството, со цел за враќање на детето во семејството.

Ако детето - жртва на трговија со луѓе е странски државјанин центарот за социјална работа, во соработка со надлежните органи, ќе го пронајде семејството и во консултација со надлежните служби на државата чиј државјанин е детето, ќе преземе мерки за заштита на личноста, правата и интересите на детето и детето ќе го подготви за враќање во државата.

Член 177-з

Ако врз основа на процената од членот 177-ж став 1 на овој закон центарот за социјална работа оцени дека враќањето на детето во семејството не го доведува во опасност здравјето и животот на детето и истото е во најдобар интерес на детето, веднаш ќе го врати детето во семејството.

Ако врз основа на процената од членот 177-ж став 1 на овој закон центарот за социјална работа оцени дека враќањето на детето во семејството го загрозува здравјето и животот на детето или на неговото семејство, односно дека враќањето на детето не е во најдобар интерес на детето, ќе најде друго времено сместување.

Ако поради ненаоѓање на семејството, смрт на родителите, вклученост на родителите во кривичното дело трговија со луѓе или од кои било причини, не е можно враќањето на детето во неговото семејство, центарот за социјална работа е должен веднаш да го згрижи детето.

Сместувањето од ставовите 2 и 3 на овој член трае додека се отстранат причините поради кои детето не е вратено во семејството, односно додека се пронајдат родителите на детето или негови роднини кои ќе сакаат да се грижат за него, или додека се утврди дека родителите не се вмешани во кривичното дело.

По отстранување на причините од ставовите 2 и 3 на овој член детето веднаш се враќа во семејството.

Член 177-с

Центарот за социјална работа секогаш кога има сознанија дека постои опасност од вклучување на дете во трговија со луѓе или во друг вид присилна работа, додека се наоѓа во семејството, по службена должност ќе донесе решение за надзор над вршењето на родителското право во поглед на сите деца или само во поглед на некое од нив.

Центарот за социјална работа ќе донесе решение за постојан надзор над вршењето на родителското право, по службена должност и во случаите кога детето - жртва на трговија со луѓе е вратено во матичното семејство.

Врметраењето на надзорот над вршењето на родителското право од ставовите 1 и 2 на овој член ќе трае додека траат причините поради кои истиот е определен, но не подолго од една година.

Член 177-и

Центарот за социјална работа доколку има сознанија дека родителите учествувале во вклучување на детето во трговија со луѓе или во друг вид присилна работа, со решение ќе го одземе детето од родителот или родителите и ќе го довери на чување и воспитување на другиот родител, на друго лице или установа.

Член 177-ј

На родителот кој на кој било начин учествувал во вклучување на детето во трговија со луѓе или во друг вид присилна работа, по прибавено мислење од центарот за социјална работа, му се одзема вршењето на родителското право со решение на судот, во вонпарнична постапка.

На родителот може да му биде одземено вршењето на родителското право во поглед на сите деца или во поглед на некое од нив.

Член 177-к

Старателот на дете - жртва на трговија со луѓе е должен на центарот за социјална работа да доставува извештај за својата работа, еднаш неделно, како и тогаш кога тоа тој ќе го побара.

Од извештајот на старателот треба да се види неговата грижа за детето, потребите на детето, преземените дејствија, здравствената состојба на детето, предлози

за подобрување на здравствената состојба, доколку тоа е потребно, контактите со другите органи доколку ги имало, проблемите со лицата кои го принудиле детето на ова дело и друго, од што може да се утврди комплетната состојба на детето и неговите потреби.

Член 177-л

Помошта на дете - жртва на трговија со луѓе и на семејството се дава без оглед на вера, раса, пол, национална припадност или социјално потекло, генетски карактеристики, јазик, религија, психички или физички способности, сексуална ориентација, возраст и друго.

Член 177-љ

Дејствијата кои ги преземаат и помошта која ја даваат центарот за социјална работа и старателот, заради заштита на детето - жртва на трговија со луѓе, секогаш треба да е прилагодена на возраста на детето и неговата зрелост да го сфати значењето на делото и да е во најдобар интерес на детето.

Член 177-м

Старателството над дете - жртва на трговија со луѓе престанува со враќање на детето во семејството, со смрт на старателот, смрт на детето - жртва на трговија со луѓе, по барање на старателот, родителите или по одлука на центарот за социјална работа.

ШЕСТИ ДЕЛ ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 178

Издржувањето на членовите на семејството и на другите роднини е нивно право и должност.

Во случаите во кои меѓусебното издржување на членовите на семејството и на другите роднини не може да се оствари во целост или делумно, Републиката на необезбедените членови на семејството им обезбедува средства неопходни за издржување под услови определени со закон.

Откажувањето од правото на издршка нема правно дејство.

1. Издржување на децата, на родителите и на другите роднини

Член 179

Родителите се должни да ги издржуваат своите малолетни деца.

Ако школувањето и стручното образование на децата продолжува и по полнолетството, родителите се должни, понатаму да ги издржуваат децата до редовното завршување на школувањето, но најдоцна до навршување на 26 годишна возраст.

Ако полнолетното лице е неспособно за работа поради болест, физички или психички недостаток, а нема доволно средства за живот и не може да ги добие од својот имот, родителите се должни да го издржуваат додека трае таа неспособност.

Член 180

Обврската за издржување постои и меѓу други роднини во права линија, како и меѓу браќа и сестри во поглед на издржувањето на малолетните браќа и сестри, а во однос на полнолетните браќа и сестри само под условите на член 179 став 3 на овој закон.

Член 181

Децата се должни да ги издржуваат своите родители кои се неспособни за работа, а немаат доволно средства за издржување или средствата за издржување не можат да ги остварат од својот имот.

По исклучок, судот може да го одбие барањето за издржување кога издржување бара родител, на кој му било одземено родителското право, иако детето за тоа има можности или ако судот, ценејќи ги сите околности на случајот, најде дека тоа би била очигледна неправда за детето.

Член 182

Очувот и макеата се должни да ги издржуваат своите малолетни пасиноци, освен ако тие имаат роднини кои според овој закон се должни да ги издржуваат и ако тие роднини за тоа имаат можности.

Обврската на очувот, односно макеата да ги издржуваат своите малолетни пасиноци, постои и по смртта на родителот на детето, со кого очувот, односно макеата бил во брак ако до моментот на смртта постоела семејна заедница меѓу очувот, односно макеата и пасиноците.

Ако бракот меѓу родителот и очувот, односно макеата на детето е поништен или разведен, обврската за издржување на очувот, односно на макеата спрема пасинокот престанува.

Член 183

Пасиноците се должни да го издржуваат својот очув, односно макеата ако тие подолго ги издржувале и се грижеле за нив.

Ако очувот, односно макеата имаат свои деца, обврската на пасиноците е заедничка со тие деца.

Член 184

Лицата кои според овој закон се должни меѓусебно да се издржуваат ја даваат издршката по оној ред по кој давателите на издржувањето доаѓаат на наследство.

Ако обврската за издржување паѓа на товар на повеќе лица заедно, тогаш таа се дели меѓу нив според нивните можности.

2. Издржување на брачен другар

Член 185

Брачниот другар кој нема доволно средства за издржување и е неспособен за работа или е без работа без своја вина, има право на издржување од својот брачен другар сразмерно со неговите можности.

Судот може, земајќи ги предвид сите околности на случајот, да го одбие барањето за издржување ако издржување бара брачниот другар кој злонамерно или без оправдани причини го напуштил својот брачен другар.

Член 186

Под условите од член 186 на овој закон, необезбедениот брачен другар има право да бара, со пресудата со која бракот се разведува, да му се досуди извесен износ на име на издржување на товар на другиот брачен другар сразмерно со неговите можности.

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член брачниот другар може со посебна тужба, во рок од една година по престанокот на бракот, да бара издржување само ако условите за издржување утврдени во член 185 од овој закон постоеле во моментот на заклучувањето на главната расправа на постапката за разводот на бракот и непрекинато траеле до заклучување на главната расправа во постапката за издржување.

Член 187

Судот може да го одбие барањето за издржување ако издржување бара брачен другар, кој без сериозен повод од страна на другиот брачен другар, грубо и недолжно се однесувал во брачната заедница или ако неговото барање би претставувало очигледна неправда за другиот брачен другар.

Член 188

Судот може да го одбие барањето за издржување, ако брачните другари во подолг период на одвоен живот, наполно самостојно, обезбедувале средства за своето издржување или ако од околностите на случајот се утврди дека брачниот другар кој бара издржување не е доведен во потешка материјална положба од онаа во која се наоѓал во моментот на склучување на брак.

Член 189

Правото на издршка на необезбедениот поранешен брачен другар трае најмногу пет години по разводот на бракот или по поништување на бракот.

По барање на брачниот другар судот може да го продолжи правото на издржување и по истекот на рокот од став 1 на овој член, ако утврди дека за тоа постојат оправдани причини, а особено ако необезбедениот брачен другар ни по истекот на тој временски период, не ќе биде способен самиот да се издржува.

Член 190

Судот може обврската за издржување да ја определи да трае и помалку од пет години кога постојат претпоставки дека барателот на издржувањето е во можност во догледно време на друг начин да си обезбеди средства за издржување.

Во случај кога бракот траел кратко време судот може, ценејќи ги сите околности, да одлучи обврската за издржување да трае определено време или барањето за издржување во целост да биде одбиено без оглед дали барателот на издржувањето, во догледно време може да си обезбеди средства за издржување, доколку тој не одгледува заедничко малолетно дете. Притоа судот посебно ќе цени дали имотните прилики на брачниот другар се измениле во врска со склучување на бракот.

Во оправдани случаи судот може обврската за плаќање на издршката да ја продолжи на неопределено време.

Тужбата за продолжување на обврската за издржување може да се поднесе само до истекот на времето за кое издржувањето е досудено.

Член 191

Правото на поранешниот брачен другар на издржување престанува кога ќе престанат условите од член 185 на овој закон, кога ќе истече времето за кое е досудено издржувањето и кога поранешниот другар кој добива издржување ќе склучи нов брак, односно ќе стапи во вонбрачна заедница.

Член 192

Во случај на поништување на брак, брачниот другар кој во времето на склучувањето на бракот не знаел за причината за ништавност може да бара на товар на другиот брачен другар да му се досуди издржување, под условите под кои разведениот брачен другар може да го остварува правото на издржување.

Член 193

При одлучување за издржување на лице од вонбрачна заедница соодветно се применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат на издржување на брачните другари.

3. Определување на издршка**Член 194**

При утврдување на потребата за издржување на лицето, судот ќе ја земе предвид неговата имотна состојба, способноста за работа, можноста за вработување, здравствената положба, како и другите околности од кои зависи оцената за неговите потреби.

Кога издршката се определува за дете судот ќе ја земе предвид и возраста на детето, како и потребите за неговото школување.

При утврдување на можностите на лицето кое е должно да дава издржување, судот ќе ги земе предвид сите негови приходи и вистинските можности за стекнување на заработка и неговите сопствени потреби и законски обврски по основ на издржувањето спрема други лица.

Член 195

Во спорот на родителите околу издржувањето на детето, судот како придонес за издржување на детето на родителот на кого детето му е доверено на чување и воспитание, ќе ги цени работата и грижата на тој родител кој ги внесува во воспитанието и подигањето на детето.

Член 196

Висината на издржувањето судот може да ја определи во определен износ или во процент од остварениот личен доход, односно од приходите и примањата остварени од вршење на друг вид дејност.

Член 197

Центарот за социјална работа може во име на малолетното дете да поведе спор за издржување, односно за зголемување на издржувањето, кога родителот кај кого детето се наоѓа на чување и воспитание, без оправдани причини, не го користи тоа право.

Ако родителот не бара извршување на досуденото издржување, центарот за социјална работа може во името на малолетното лице да поднесе предлог за извршување.

Член 198

Центарот за социјална работа ќе настојува родителите да се спогодат за издржувањето на детето односно за зголемување на придонесот во издржување на детето кога тоа го бараат зголемените потреби на детето или тоа го овозможуваат подобрените материјални прилики на давателот на издржувањето.

Член 199

Центарот за социјална работа може, со полномошно на стари лица во нивно име да поведе и води спор за остварување на правото на издржување спрема лицата кои според одредбите на овој закон се должни да ги издржуваат.

Член 200

Лицето кое е должно да дава издржување, освен за обврската на родителот спрема малолетни деца, може по свој избор да плаќа определен паричен износ на име на издржувањето или лицето да го земе на издржување кај себе или да му обезбеди издржување на друг начин.

Лицето кое има право на издржување може од оправдани причини да бара издржувањето да му се обезбеди само во пари.

Член 201

Заинтересираното лице може да бара судот да го зголеми, да го намали или да го укине издржувањето досудено со поранешна правосилна пресуда ако се измениле околностите врз основа на кои е донесена пресудата.

Член 202

Давателот на издршката (орган, организација, заедница или физичко лице) може од лицата кои според овој закон биле должни да даваат издршка, со тужба да бара надоместок на сторените трошоци за издршка на лицето, доколку тие биле оправдани.

**СЕДМИ ДЕЛ
ИМОТНИ ОДНОСИ****I. ИМОТНИ ОДНОСИ НА БРАЧНИТЕ ДРУГАРИ****1. Имот на брачните другари**

Членовите од 203 до 218 престануваат да важат согласно Законот за сопственост и други стварни права („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/2001).

**III. ИМОТНИ ОДНОСИ НА РОДИТЕЛИТЕ
И ДЕЦАТА****Член 219**

Малолетни деца можат да имаат свој имот кој ќе го стекнат на со закон определен основ. Со тој имот, освен со оној што малолетникот го стекнал со работа, до неговото полнолетство управуваат и располагаат родителите на малолетникот, на начин утврден со овој закон.

Член 220

Ако родителите не живеат заедно, со имотот на детето управува родителот со кого детето живее, ако центарот за социјална работа на предлог на другиот родител, не одлучи поинаку.

Член 221

Приходите од имотот на своето дете родителите можат да ги употребуваат првенствено за негово издржување, воспитание и образование, како и за неопходните потреби на семејната заедница, доколку сами немаат доволно сопствени средства.

Родителите можат со одобрение на центарот за социјална работа да го отуѓат или оптоварат имотот на своето дете заради негово издржување, воспитание и образование или ако тоа го бараат некои други интереси, како и кога тоа го бараат неопходни потреби на семејната заедница.

**ОСМИ ДЕЛ
СУДСКИ ПОСТАПКИ****I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ****Член 222**

Во постапките во кои судот одлучува во брачните, семејните и други спорови од овој закон како и за насилиството во бракот и семејството се применуваат одредбите на Законот за парничната постапка и Законот за извршување, ако со овој закон не е поинаку определено.

Член 223

Во споровите од член 222 на овој закон, кога странките имаат заеднички малолетни деца или деца над кои е продолжено родителското право и во случај на семејно насилство, постапката е итна.

Член 224

Во постапките од член 222 на овој закон јавноста е исклучена како на рочиштето за главна расправа, така и на рочиштето за обид за мирење.

По исклучок, претседателот на советот, може да дозволи на рочиштето за главна расправа да присуствуваат научни и јавни работници, кои се занимаваат со проблемите на бракот и семејството, како и лица кои странките ќе ги предложат.

Претседателот на советот може во согласност со странките да дозволи присуство на лицата од став 2 на овој член и на рочиштето за обид за мирење.

Член 225

Во споровите од член 222 на овој закон не е дозволено изречување на пресуда поради изостанок или пресуда врз основа на признание или пресуда врз основа на откажување, а е исклучено и судско порамнување, освен во споровите за издршка.

Член 226

Во споровите од член 222 на овој закон, постапката во прв степен ја води и одлуките ги донесува совет составен од еден судија и двајца судии поротници, а во втор степен совет од тројца судии.

Во постапката за спогодбен развод на брак може одлука да донесе и судија поединец под условите определени со овој закон.

Член 227

Кога судот одлучува по вонреден правен лек, одлучува во совет од пет судии.

II. ПОСТАПКА ВО БРАЧНИ СПОРОВИ

Член 228

Во брачните спорови покрај судот од општа месна надлежност, месно надлежен е и судот на чија територија брачните другари имале последно заедничко живеалиште.

Член 229

Парничната постапка во брачните спорови се поведува со тужба.

Ако брачните другари бараат бракот да се разведе по заемна согласност, парничната постапка се поведува со тужба со спогодбен предлог за развод на бракот.

Член 230

Правото на тужба за поништување на бракот и за развод на бракот не преоѓа на наследниците.

Наследниците од умрениот брачен другар кој ја поднел оваа тужба можат да бараат утврдување дека тужбата за поништување, односно за развод на бракот била основана.

Барањето од став 1 на овој член може да се истакне во процес кој е веќе започнат од умрениот брачен другар, ако од неговата смрт не поминало повеќе од шест месеци. По истекот на овој рок постапката се запира.

Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член соодветно ќе се применуваат и кога постапката е покрената по предлог за спогодбен развод на брак.

Член 231

Ако брачниот спор се поведува преку полномошник, во полномошното треба да биде назначено видот на тужбата и причините поради кои тужбата може да се поднесе.

Член 232

За лицата од член 18 ставови 1 и 2 на овој закон, тужба може да поднесе неговиот старател само по претходна дозвола од центарот за социјална работа.

Член 233

Тужениот може од своја страна да поднесе тужба за поништување на брак или за развод на брак кај судот кај кој е тужен (противтужба).

Одлуките за двете тужби ќе се донесат со една пресуда.

Член 234

Во споровите за развод на брак тужителот може да ја повлече тужбата до заклучување на главната расправа без согласност на тужениот, а со согласност на тужениот додека постапката правосилно не е завршена.

Откажување од тужбеното барање има правно дејство како повлекување на тужба.

Член 235

Кога тужителот ја повлекол тужбата согласно со член 234 на овој закон судот ќе донесе решение со кое тоа ќе го утврди.

Ако тужбата е повлечена по донесување на првостепена пресуда, првостепениот суд со решение ќе констатира дека тужбата е повлечена, дека пресудата е без правно дејство и дека постапката се запира.

Изјавата за повлекување на тужбата се упатува до првостепениот суд и кога постапката, по правен лек, е во тек. Во таков случај првостепениот суд ќе ги побара списите од второстепениот суд и ќе донесе решение во смисла на став 2 на овој член.

Ако изјавата за повлекување е дадена пред повисокиот суд, тој суд ќе му ја достави заедно со списите на надлежниот првостепен суд.

Против решението од став 2 на овој член странките имаат право на жалба.

Член 236

Предлогот за спогодбен развод на брак, брачните другари можат да го повлечат се додека постапката правосилно не е завршена. Ќе се смета дека предлогот е повлечен и тогаш кога од предлогот ќе се откаже еден од брачните другари.

Предлогот за спогодбен развод на брак може да се повлече со поднесок или на записник пред судот.

Во случаите од став 1 на овој член судот донесува решение за запирање на постапката.

Ако постапката се води пред второстепениот суд се применува одредбата од став 2 на член 235 од овој закон.

Член 237

По приемот на тужбата за развод на брак или на предлогот за спогодбен развод на бракот, пред доставувањето на тужбата на тужениот, се спроведува постапка за мирење на брачните другари.

Постапката за мирење на брачните другари нема да се спроведе ако:

1) еден од брачните другари е неспособен за расудување;

2) еден или обата брачни другари живеат во странство;

3) едниот брачен другар е со непознато место на живеење подолго од шест месеци и

4) по противтужба за развод на брак, без оглед кога е таа поднесена, а обидот за миреење на брачните другари по тужбата завршил безуспешно.

Ако брачните другари имаат заеднички малолетни деца или деца над кои е продолжено родителското право, постапката за миреење ја спроведува центарот за социјална работа.

Во случаите од став 3 на овој член, судот во рок од осум дена доставува писмено известување до центарот за социјална работа со податоци кога постапката за развод на брак е поведена, основните причини поради кои се бара развод на бракот и податоци за децата. Центарот за социјална работа е должен во рок од три месеци од приемот на известувањето да ја заврши постапката за миреење на брачните другари.

Ако брачните другари немаат заеднички малолетни деца или деца над кои е продолжено родителското право постапката за миреење на брачните другари ја спроведува судот, ако истиот не оцени дека е целисходно миреењето да се отстапи на центарот за социјална работа.

Постапката за миреење на брачните другари пред центарот за социјална работа се уредува со закон.

Член 238

Кога постапката за миреење на брачните другари ја спроведува судот, претседателот на советот закажува посебно рочиште.

Рочиштето за миреење се одржува само во присуство на претседателот на советот, без присуство на записничар.

Член 239

Рочиштето за обид за миреење е посебно рочиште и тоа не смее да се спои со рочиштето за главна расправа.

Член 240

На рочиштето за обид за миреење се повикуваат двајцата брачни другари лично да присуствуваат.

Ако постапката за развод на брак е поведена со тужба, а еден или двајцата брачни другари, уредно поканети, не дојдат на рочиште за обид за миреење, ќе се смета дека миреењето не успеало.

Ако постапката е поведена со предлог за спогодбен развод на бракот, а еден или двајцата брачни другари не дојдат на рочиште за обид за миреење, а не го оправдаат своето отсуство, ќе се смета дека предлогот бракот да се разведе по заемна согласност е повлечен.

Во поканата за рочиштето за миреење ќе се наведе дека ќе настанат последици од ставовите 2 и 3 на овој член.

Член 241

Ако на рочиштето за обид за миреење не дојде до помирување на брачните другари, а се оцени дека има изгледи да дојде до помирување, односно дека не е добиено цврсто уверување дека натамошното миреење е залудно, може да се определи ново рочиште за обид за миреење.

Член 242

При обидот за миреење ќе се настојува да се испитаат причините што довеле до поведување на постапка за развод на бракот, ќе се обиде да се измират брачните другари, а по потреба ќе им се препорача да се обратат на предбрачното и брачното советувањето или друга установа која може да им даде потребен совет.

Член 243

Кога ќе оцени дека тоа е во интерес на миреењето, претседателот на советот може да води разговор одделно со секој брачен другар.

Член 244

На рочиштето за обид за миреење како и во текот на целата постапка за развод на брак, судот соработува со центарот за социјална работа.

Член 245

За одржаното рочиште за миреење претседателот на советот составува службена белешка.

Член 246

Ако обидот за миреење не успее, претседателот на советот, закажува рочиште за главна расправа и на тужениот му ја доставува тужбата за развод на брак, укажувајќи на присутната странка на последиците од недоаѓање утврдени во член 254 од овој закон.

Член 247

Во поканата за рочиште за главна расправа ќе се наведе дека за тужителот ќе настанат последици од член 254 на овој закон ако не дојде на првото рочиште за главна расправа.

За недоаѓање на наредните рочишта ќе се применат одредбите за мирување на постапката согласно со Законот за парничната постапка.

Член 248

Претседателот на советот не мора да закаже рочиште за главна расправа ако миреењето не успеало, а е поведена постапка за развод на брак со предлог за спогодбен развод на брак на брачните другари кои немаат заеднички деца.

Во случај од став 1 на овој член, претседателот на советот, откако ќе утврди дека брачните другари, заемната согласност за развод на бракот ја донеле слободно, сериозно и непоколебливо, донесува пресуда со која бракот ќе го разведе.

Член 249

Ако во бракоразводниот спор се решава за чување, издржување и воспитание на децата, судот ќе го повика центарот за социјална работа да учествува на рочиштето заради заштита на интересите на децата и ќе му ги достави сите одлуки донесени во таа постапка.

Во постапката од став 1 на овој член центарот за социјална работа ќе даде предлог за чување, издржување и воспитание на децата, а може во границите на овој предлог, да изнесува нови факти и докази што странките не ги навеле, да вложува правни средства и да презема други процесни дејства во интерес на децата.

Член 250

Имотните спорови меѓу брачните другари освен споровите за издржување не можат да се решаваат заедно со бракоразводниот спор.

Член 251

Во текот на постапката за бракоразводните спорови судот може со решение да определи привремени мерки заради давање издршка на заедничките деца и за нивно доверување на чување и воспитание.

Привремените мерки од став 1 на овој член можат да се определат по службена должност, по предлог на една од странките, како и на предлог на центарот за социјална работа.

Привремените мерки од став 1 на овој член судот може да ги определи и во корист на брачниот другар, по негов предлог.

Жалбата против решението од ставовите 1, 2 и 3 на овој член не го задржува извршувањето на решението.

Член 252

Привремените мерки траат до правосилното завршување на постапката, но судот може по службена должност или по барање на една од странките нив да ги менува.

Член 253

Кога бракот се разведува по заемна согласност на брачните другари, а брачните другари имаат малолетни или полнолетни деца над кои е продолжено родителското право, спогодбата од став 2 на член 39 од овој закон за начинот на вршењето на родителските права и за доверување на децата на чување и воспитание, се поднесува писмено или усно во записник кај надлежниот првостепен суд.

Ако кон предлогот за спогодбен развод на брак, не е доставена и спогодбата од став 1 на овој член, судот ќе постапи согласно со одредбите од Законот за парничната постапка за неуредни поднесоци.

Член 254

Ако тужителот, односно неговиот полномошник не дојде на првото рочиште за главната расправа, ќе се смета дека тужбата за развод на брак е повлечена.

За недоаѓање на странките на наредните рочишта ќе се применуваат одредбите од Законот за парничната постапка за мирување на постапката.

Член 255

Кога постапката за развод е поведена по предлог за спогодбен развод, па на рочиштето за главна расправа изостане еден или двајцата брачни другари, а не го оправдале изостанокот иако се уредно поканети, ќе се смета дека предлогот е повлечен.

Член 256

При оцена на спогодбата на брачните другари судот е должен да прибави мислење од центарот за социјална работа и доколку оцени дека спогодбата е спротивна на интересите на децата, ќе донесе своја одлука.

Центарот за социјална работа е должен во рок од 15 дена од приемот на барањето од судот да даде мислење во смисла на став 1 од овој член.

Мислење од став 1 на овој член судот ќе прибави од центарот за социјална работа и во споровите кога се бара развод на брак со тужба.

Член 257

Фактите врз кои странките го засноваат тужбеното барање во брачниот спор, а странките во спорот имаат заеднички малолетни деца и кога тие факти се однесуваат на децата, судот може да ги утврдува и кога тие не се спорни меѓу странките.

Судот не смее да се впушти во испитување на вистинитоста на другите факти за кои дознал од исказот на странките или на друг начин, а кои би можеле да претставуваат друга бракоразводна причина како основа на тужбата.

Член 258

Доколку бракот се разведува по предлог за спогодбен развод на брак образложението на пресудата содржи само констатација дека брачните другари својата согласност за развод на брак ја донеле слободно, сериозно и непоколебливо.

Член 259

Пресудата со која се разведува бракот по предлог за спогодбен развод на брак може да се побива:

1) поради суштествена повреда на одредбите на процесната постапка од член 354 став 2 на Законот за процесната постапка;

2) поради погрешна примена на материјалното право и

3) поради тоа што предлогот за развод на брак по заемна согласност бил даден во заблуда, под влијание на сила или закана и во случај ако за донесување на оваа пресуда не постоеле услови одредени со овој закон.

Против првостепената пресуда од став 1 на овој член странките можат да изјават жалба во рок од 15 дена.

Жалбата во која се изнесени причините поради кои жалба не може да се изјави ќе се отфрли како недозволена.

Против одлуката на второстепениот суд од став 1 на овој член не е дозволена ревизија.

Член 260

Ако со правосилна пресуда бракот е разведен или поништен, одлуката за развод на брак, односно поништување на брак не може да се побива со вонредни правни лекови.

Член 261

Одредбите од членовите 251, 252 и 256 ќе се применуваат и на споровите со кои се бара поништување на бракот.

III. ПОСТАПКА ВО СПОРОВИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ И ОСПОРУВАЊЕ НА ТАТКОВСТВОТО И МАЈЧИНСТВОТО

Член 262

Во споровите за утврдување или оспорување на татковство или мајчинство, малолетното дете може да поднесе тужба или пред судот од општа месна надлежност или пред судот на чие подрачје има живеалиште односно престојувалиште. Пред судот на своето живеалиште, односно престојувалиште детето може да поднесе тужба и по полнолетството, но само доколку тужениот нема живеалиште, односно престојувалиште на територијата на Република Македонија.

Одредбите од став 1 на овој член се применуваат и во случаите кога детето поднесува тужба заедно со друго лице.

Член 263

Како странки во спорот за утврдување на татковство се лицето чие татковство се утврдува, детето и мајката на детето, а центарот за социјална работа само кога согласно со одредбите на овој закон е овластен да поведе постапка за утврдување на татковство.

Како странки во спорот за оспорување на татковство се лицето кое го оспорува татковството, лицето чие татковство се оспорува, детето и мајката на детето.

Кога татковството го оспорува мажот на мајката од подоцнежниот брак, како странка во постапката е и мажот на мајката од поранешниот брак.

Член 264

Ако со тужбата за утврдување и оспорување на татковство како тужители и тужени не се опфатени сите лица кои мораат да бидат странки во постапката, судот ќе го подучи тужителот да го тужи и лицето кое со тужбата не е опфатено или да го повика лицето да се приклучи кон тужбата како нов тужител.

Ако тужителот во рокот што ќе го одреди судот не ја прошири тужбата на сите лица кои мораат да бидат странки во постапката или ако тие лица не се приклучат кон тужбата, судот по тужбата ќе постапи согласно со одредбите од Законот за парничната постапка за неуредни поднесоци.

Член 265

Странките кои во тужбата за оспорување и утврдување на татковството или мајчинството се означени како тужители или тужени се единствени сопроцесници.

Кога тужбата ја поднесува овластено лице во законски рок, на тужбата може да и се придружи и лице на кое му истекнал рокот за поднесување на тужба.

Член 266

Ако детето и родителот, кој по законот го застапува детето, имаат спротивни интереси, центарот за социјална работа ќе му постави на детето старател за посебни случаи.

Член 267

Во споровите за утврдување или оспорување на татковството ќе се применуваат одредбите на членовите 234 став 2, 251 и 252 од овој закон.

Во споровите за утврдување на мајчинството соодветно ќе се применуваат сите одредби како во споровите за утврдување или оспорување на татковството.

Член 268

Ако во спорот за утврдување на татковството, тужениот го признае татковството постапката се запира, а судот ќе постапи согласно со член 51 став 2 на овој закон.

Член 269

Постапката за оспорување на мајчинството се води одделно од постапката за утврдување на мајчинството.

По исклучок од став 1 на овој член доколку постапката ја поведува жената која се смета за мајка на детето се води единствена постапка.

Член 270

Одредбите од член 257 на овој закон се применуваат и во споровите за утврдување и оспорување на татковството и мајчинството и за поништување на татковството утврдено со признание.

Член 271

Во споровите за утврдување и оспорување на татковство и мајчинство, против правосилна пресуда е дозволена ревизија.

IV. ПОСТАПКА ВО СПОРОВИ ЗА ДОВЕРУВАЊЕ НА ДЕЦА НА ЧУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ

Член 272

Во постапката заради доверување на деца на чување и воспитание судот не е врзан со барањата на странките.

Член 273

Против второстепената одлука за доверување на деца на чување и воспитание е дозволена ревизија.

Кога одлуката за доверување на деца за чување и воспитание се донесува во брачен спор, правните последици од оваа одлука настануваат оној ден кога ќе настанат и правните последици од пресудата со која се утврдува дека бракот не постои или се поништува или се разведува.

V. ПОСТАПКА ВО СПОРОВИТЕ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 274

Со пресудата со која бракот се поништува или се разведува, судот ќе донесе одлука за издржување на лицата утврдени во член 179 од овој закон.

Член 275

Одлука за издржување на детето судот може да донесе и во спорови за утврдување или оспорување на татковство или мајчинство, кога донесувањето на оваа одлука, со оглед на исходот на спорот и околностите на случајот е можно и потребно.

Член 276

Во спорот за издржување нема да се применуваат одредбите од Законот за парничната постапка кои се однесуваат на постапката во спорови од мала вредност.

Член 277

Во споровите за издржување на малолетно дете или полнолетно дете над кое е продолжено родителското право се применува одредбата од член 272 на овој закон.

Член 278

Жалбата изјавена против одлуката на судот во споровите за издржување не го задржува нејзиното извршување.

Член 279

Во споровите за издржување е дозволена ревизија.

V-a. Постапка за изречување на привремена мерка за заштита од семејно насилство

Член 279-а

Во постапките за изречување на привремена мерка за заштита од семејно насилство одлучува судија поединец.

По приемот на предлогот од членот 94-д на овој закон, судот закажува рочиште.

Член 279-б

Во постапката од членот 279-а на овој закон јавноста е исклучена.

Член 279-в

Судот по предлогот на центарот за социјална работа односно на жртвата на семејното насилство за изрекување на привремена мерка од членот 94-е на овој закон ќе постапи веднаш и во рок од седум дена од денот на приемот на барањето ќе донесе одлука.

По исклучок од ставот 1 на овој член, судот ќе донесе одлука во рок од три дена од денот на приемот на предлогот доколку постои основано сомнение дека постои сериозна опасност по животот и здравјето на член од семејството.

Член 279-г

На рочиштето се присутни извршителот и жртвата на семејното насилство и претставник од центарот за социјална работа.

По оцена на судот, може да бидат повикани и други лица.

Член 279-д

Привремената мерка за заштита од семејно насилство може да трае најмалку три месеца, а најмногу една година.

Судот може да побара известување од центарот за социјална работа за спроведување на изречената мерка.

Член 279-ѓ

Судот по предлог на центарот за социјална работа односно на жртвата на семејното насилство, може да ја продолжи, укине или измени одлуката.

Член 279-е

Примерок од одлуката судот доставува до странките и центарот за социјална работа, јавното обвинителство и органот за прогон.

Член 279-ж

Жалбата изјавена против одлуката на судот не го задржува нејзиното извршување.

V-б. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 279-з

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице што нема да постапи согласно со обврските од членот 94-г став 3 на овој закон.

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок и на правно лице што нема да постапи согласно со обврските од членот 94-г став 3 на овој закон.

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице од ставот 2 на овој член.

Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице во центарот за социјална работа што нема да постапи согласно со рокот предвиден од членовите 78 став 2, 79 став 1, 91, 103 ставови 5 и 6, 103-а, 104-г, 104-д став 2 и 104-ѓ став 2 од овој закон.

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на правно лице што нема да постапи согласно со обврските од членовите 78 став 2, 79 став 1, 91, 103 ставови 5 и 6, 103-а, 104-г, 104-д став 2 и 104-ѓ став 2, од овој закон.

Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице што нема да постапи согласно со обврските од членовите 78 став 2, 79 став 1, 91, 103 ставови 5 и 6, 103-а, 104-г, 104-д став 2 и 104-ѓ став 2 од овој закон.

Член 279-с

Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од членот 279-з од овој закон е надлежниот суд.

Член 279-и

Пред поднесување на барање за прекршочна постапка, за прекршоците утврдени со овој закон, Министерството води постапка за порамнување, согласно со Законот за прекршоците.

VI. ПОСТАПКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

Член 280

За одлучување по предлогот за извршување на одлуката на судот со која се наложува да се предаде детето на родителот или на друго лице, односно установа на која детето е доверено на чување и воспитание, месно надлежен е судот според местото на живеење или престојување на родителот кој го бара извршувањето, како и судот на чија територија се наоѓа детето.

За спроведување на извршувањето месно надлежен е судот на чија територија се затекнало детето.

Член 281

При спроведувањето на присилно извршување судот води сметка за итноста на постапката и за потребата да се заштити личноста на детето.

Судот, откако ќе ги оцени сите околности на случајот ќе одлучи дали извршувањето ќе го спроведе со изрекување на парична казна против лицето кај кого се наоѓа детето или со одземање на детето од тоа лице.

Ако целта на извршувањето не може да се постигне со изрекување и извршување на одлуката за парична казна, извршувањето ќе се спроведува со одземање на детето од лицето кај кого детето се наоѓа и со предавање на детето на родителот, односно друго лице или установа на која тоа е доверено на чување, одгледување и воспитание.

Во постапката за извршување судот ќе побара помош од центарот за социјална работа.

Член 281-а

За спроведување на извршување на изречена привремена мерка од членот 94-е на овој закон, за точките 1, 2, 3, 4 и 5 е надлежно Министерството за внатрешни работи, точката 8 ја спроведува соодветно советува-лиште, за точката 9 е надлежно Министерството за здравство, а извршувањето на изречените привремени мерки од точките 6, 7, 10 и 11 се спроведуваат согласно со закон.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 282

(член 282 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.80/92)

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 283

(член 283 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.80/92)

Управните и судските постапки покренати пред влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат според одредбите од овој закон.

Член 284

(член 284 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.80/92)

Старателите поставени според досегашните прописи продолжуваат да работат според одредбите од овој закон.

Член 285

(член 285 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.80/92)

Со влегување во сила на овој закон престануваат да важат: Законот за брак ("Службен весник на СРМ" број 35/73, 28/74 и 13/78), Законот за односите на родителите и децата ("Службен весник на СРМ" број 5/73, 17/73), Законот за посвојување ("Службен весник на СРМ" број 5/73, 17/73), Законот за старателство ("Службен весник на СРМ" број 5/73) и Законот за посебни процесни постапки во семејните спорови ("Службен весник на СРМ" број 13/78).

Подзаконските прописи донесени врз основа на законите од став 1 на овој член ќе се применуваат до донесувањето на прописите од член 282 на овој закон.

Член 286

(член 36 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.38/2004)

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеца од денот на влегување во сила на овој закон.

Член 287

(член 37 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.38/2004)

Комисијата од членот 3 на овој закон се формира во рок од три месеца од денот на влегување во сила на овој закон.

До формирање на Комисијата од ставот 1 на овој член, работите од посвојувањето кои се однесуваат на приемот на барањата и водење на постапката за посвојување ќе ги врши центарот за социјална работа.

Член 288

(член 38 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.38/2004)

Постапките за посвојувањето започнати пред денот на влегување во сила на овој закон ќе продолжат според одредбите на овој закон.

Член 289

(член 39 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.38/2004)

Центарот за социјална работа ќе изврши достава на предметите од членот 38 на овој закон до Комисијата заради упис во регистарот на можни посвоители и регистарот на можни посвоеници во рок од 30 дена од денот на формирањето на Комисијата.

Член 290

(член 10 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.33/2006)

Постапките кои се започнати согласно со членот 104-и од Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија“, број 80/92, 9/96 и 38/2004) пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат според одредбите на овој закон.

Член 291

(член 26 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.67/10)

Подзаконскиот пропис предвиден во членот 14 од овој закон ќе се донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 292

(член 27 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.67/10)

Постапките за посвојувањето започнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат според одредбите на овој закон.

Член 293

(член 28 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.67/10)

Центарот за социјална работа во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе изврши внесување на податоците во Програмата за сите лица запишани во регистарот на можни посвоители и во регистарот на можни посвоеници.

Член 294

(член 29 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.67/10)

Министерството за труд и социјална политика во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе направи внесување на потребните податоци за започнување со работа на Програмата.

Член 295

(член 9 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.38/14)

Низ целиот текст на Законот зборот „процесната“ се заменува со зборот „парничната“, зборот „вонпроцесна“ се заменува со зборот „вонпарнична“, а зборовите: „извршната постапка“ се заменуваат со зборот „извршување“.

Член 296

(член 10 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.38/14)

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4779.

Врз основа на член 39 став (5) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 7.10.2014 година, донесе

УРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕ СО ПРИМЕНИТЕ ПОДАРОЦИ, НАЧИНОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ПРИМЕНИТЕ ПОДАРОЦИ И ДРУГИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ПРИМАЊЕТО НА ПОДАРОЦИ

Член 1

Со оваа уредба се уредува начинот на располагање со примените подароци, начинот на управување со евиденцијата за примените подароци, и други прашања во врска со примањето на подароци.

Член 2

Во службените простории на институциите на јавниот сектор на соодветен начин, видлив и пристапен за странките се поставува известување за условите и начинот на давање на подароци за вработените во јавниот сектор.

Член 3

Од страна на раководните лица на институциите на јавниот сектор се овластува лице кое води евиденција и се грижи за прием, складирање и чување на подароците (во натамошниот текст: овластено лице).

Член 4

(1) Вработениот во јавниот сектор кој примил подарок, најдоцна во период од два работни дена од денот на примањето го пријавува кај овластеното лице и веднаш по поднесување на пријавата го доставува до работодавачот.

(2) Пријавувањето на подароците се врши со пополнување на образец - Пријава за евидентирање на примени подароци од страна на вработените во јавниот сектор (во натамошниот текст: пријава), која е дадена во Прилог и е составен дел на оваа уредба. Пополнетата пријава се доставува во електронска или хартиена форма.

(3) Пријавата од став (2) на овој член содржи:

- податоци за називот на институцијата во која е вработен примателот,
- име и презиме на дарителот на подарокот,
- име и презиме на примателот на подарокот,
- поводот поради кој е примен подарокот,
- видот/опис на подарокот,
- вредноста на подарокот, и
- датумот на примањето на подарокот.

(4) Вредноста на подарокот се утврдува врз основа на пазарната цена на таквиот подарок.

Член 5

(1) Секој примен подарок се евидентира во евиденцијата на подароци.

(2) Во евиденцијата на подароци се внесуваат податоците за примените подароци содржани во доставената пријава за примени подароци, како и податоци за начинот на понатамошно чување, складирање и располагање со подароците кои станале сопственост на работодавачот.

(3) Евиденцијата на подароци може да се води во електронска и/или хартиена форма.

(4) Овластеното лице ги внесува податоците во евиденцијата на подароци истиот ден кога примателот на подарокот ќе ја достави пријавата.

(5) Евиденцијата на подароци се ажурира по потреба во делот на податоците за статусот на подарокот, односно местото и начинот на чување, складирање и изложување.

(6) При внесувањето на податоците во евиденцијата, овластеното лице внимава на вредноста на подароците кои примателот ги примил од исто лице во текот на годината.

Член 6

(1) Подароците кои станале сопственост на работодавачот, сè до завршување на постапката за отуѓување, привремено се чуваат во посебна просторија во институцијата, која е заклучена и недостапна за вработените во институцијата, освен за раководното лице на институцијата и овластеното лице.

(2) Доколку димензиите и бројот на подароците кои станале сопственост на работодавачот тоа го дозволуваат, истите може да се чуваат во ормар обезбеден со клуч.

(3) Овластеното лице се грижи за одржување и проверка на состојбата на подароците.

(4) Во случај кога е примен подарок кој може да се користи од институцијата, за реализација на нејзините законски надлежности, истиот може да се користи од страна на институцијата.

(5) Во случај кога се работи за подарок кој не може да се користи од институцијата за реализација на нејзините законски надлежности, истиот треба да се отуѓи согласно закон.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнување на примена на Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14).

Бр. 42-7158/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4780.

Врз основа на член 29-а став (9) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – РУДИ НА БАКАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БУЧИМ“, ОПШТИНА РАДОВИШ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БУЧИМ ДОО РАДОВИШ

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги БУЧИМ ДОО Радовиш му се проширува концесијата за експлоатација на минерална сировина – руди на бакар на локалитетот “Бучим“, општина Радовиш, со површина на простор за проширување на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Поле 1

ТОЧКА	КООРДИНАТА У	КООРДИНАТА Х
T-1	7612400	4612200
T-2	7612255	4612243
T-3	7612238	4612887
T-4	7611954	4612880
T-5	7611779	4613068
T-6	7611612	4613528
T-7	7611905	4613795
T-8	7612400	4613300
T-9	7612500	4613000

Поле 2

ТОЧКА	КООРДИНАТА У	КООРДИНАТА Х
T-1	7612358	4614672
T-2	7612270	4614880
T-3	7612450	4615190
T-4	7613100	4615915
T-5	7613505	4615830
T-6	7613700	4615500
T-7	7613200	4615500
T-8	7612400	4615000
T-9	7612400	4614700

Поле 3

ТОЧКА	КООРДИНАТА У	КООРДИНАТА Х
T-1	7613700	4615000
T-2	7614000	4615000
T-3	7614100	4614830
T-4	7614200	4614235
T-5	7613700	4613870

Поле 4

ТОЧКА	КООРДИНАТА У	КООРДИНАТА Х
T-1	7613700	4613600
T-2	7613700	4613475
T-3	7613410	4613100
T-4	7613680	4612800
T-5	7613175	4612375
T-6	7612978	4612000
T-7	7612874	4612134
T-8	7613100	4612300
T-9	7613600	4612800
T-10	7613400	4613100
T-11	7613400	4613400

Поле 5

ТОЧКА	КООРДИНАТА У	КООРДИНАТА Х
T-1	7615040	4614125
T-2	7614234	4615129
T-3	7614113	4615441
T-4	7614426	4615626
T-5	7614154	4616395
T-6	7613987	4616293
T-7	7614079	4616513
T-8	7613779	4616546
T-9	7614061	4616890
T-10	7614317	4616611
T-11	7614831	4617081
T-12	7614598	4616463
T-13	7614929	4615995
T-14	7614992	4616417
T-15	7615195	4616777
T-16	7615590	4616565
T-17	7615696	4616862
T-18	7615878	4616699
T-19	7616038	4617051
T-20	7616207	4616921
T-21	7616481	4617152
T-22	7616503	4617298
T-23	7616612	4617090
T-24	7616546	4616786
T-25	7616256	4616388
T-26	7616399	4616293
T-27	7616364	4615955
T-28	7616200	4615927
T-29	7615963	4616179
T-30	7615540	4616041
T-31	7615640	4615825
T-32	7615435	4615600
T-33	7615882	4615423
T-34	7615787	4615209
T-35	7615513	4614902
T-36	7615604	4614432
T-37	7615576	4614132

T-38	7615474	4614132
T-39	7615378	4614230
T-40	7615456	4614225
T-41	7615410	4615065
T-42	7615715	4615355
T-43	7615200	4615520
T-44	7615490	4616070
T-45	7616110	4616308
T-46	7616030	4616450
T-47	7616300	4616845
T-48	7616080	4616720
T-49	7615800	4616465
T-50	7615150	4616165
T-51	7614960	4615880
T-52	7614470	4616415
T-53	7614570	4616735
T-54	7614350	4616495
T-55	7614110	4616600
T-56	7614400	4616200
T-57	7614700	4615535
T-58	7614323	4615295
T-59	7614650	4614980
T-60	7614710	4614650

2. Површината на просторот на проширувањето на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=3,529915 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето за проширувањето на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до 30.4.2031 година.

4. Висината на надоместокот за проширувањето на концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со анекс на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – руди на бакар на локалитетот “Бучим“, општина Радовиш бр.24-8211/1 од 10.10.2007 година и Анекс на Договорот бр.24-1601/1 од 16.2.2010 година (во понатамошниот текст: анекс на Договорот) во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со анекс на Договорот.

6. Како почеток на важење на проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишувањето на анекс на Договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, анексот на Договорот ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6309/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4781.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 41/2014 и 116/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА
ПРИВАТНА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА
УНИВЕРЗИТЕТ „МЕЃУНАРОДЕН УНИВЕРЗИТЕТ
ВИЗИОН“ ВО ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна високообразовна установа Универзитет „Меѓународен универзитет Визион“ во Гостивар, на ул. „Мајор Чеде Филиповски“ - бр.1.

Член 2

Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од основачот Фондација за наука, култура и уметност „Шар-Вардар“ со ЕДБС 6936415, со седиште во Гостивар на ул. „Мајор Чеде Филиповски“ - бр.1.

Член 3

Во приватната високообразовна установа од член 1 од оваа одлука се врши високообразовна дејност согласно Законот за високото образование.

Член 4

Во состав на приватната високообразовна установа од член 1 од оваа одлука ќе бидат пет факултети со по една студиска програма од прв и втор циклус на студии, и тоа: Факултет за информатика, Правен факултет, Економски факултет, Архитектонски факултет и Факултет за општествени науки.

Член 5

Потребниот наставен кадар кој ќе изведува настава во приватната високообразовна установа од член 1 од оваа, ќе биде согласно стандардите и нормативите за вршење на дејноста.

Член 6

Потребната опрема за опремување на приватната високообразовна установа од член 1 од оваа одлука, ќе биде согласно стандардите и нормативите за вршење на дејноста.

Член 7

Приватната високообразовна установа од член 1 од оваа одлука, ќе биде сместена во објект во Гостивар, на ул. „Мајор Чеде Филиповски“ бр.1, со вкупна површина од 7285 m², од кои 2209 m² опфаќа дворна површина.

Член 8

Бројот на студенти кои се запишуваат во приватна високообразовна установа од член 1 од оваа одлука е определен со решението за акредитација на високообразовната установа.

Член 9

На факултетите од член 4 од оваа одлука се реализираат студиски програми, и тоа:

- Факултет за информатика со студиската програма од прв циклус на четиригодишни студии (240 ЕКТС) по Информатика и студиската програма од втор циклус на едногодишни студии (60 ЕКТС) по Информатика,

- Правен факултет со студиската програма од прв циклус на четиригодишни студии (240 ЕКТС) по Правни науки и студиската програма од втор циклус на едноиполгодишни студии (90 ЕКТС) по Меѓународно право,

- Економски факултет со студиската програма од прв циклус на четиригодишни студии (240 ЕКТС) по Економија и студиската програма од втор циклус на едногодишни студии (60 ЕКТС) по МБА Менаџмент,

- Архитектонски факултет со студиската програма од прв циклус на тригодишни студии (180 ЕКТС) по Архитектура и дизајн и студиската програма од втор циклус на двегодишни студии (120 ЕКТС) по Архитектура и дизајн и

- Факултет за општествени науки со студиската програма од прв циклус на четиригодишни студии (240 ЕКТС) по Психолошко советување и студиската програма од втор циклус на едногодишни студии (60 ЕКТС) по Психолошко советување и усмерување.

Член 10

Наставата во приватната високообразовна установа од член 1 од оваа одлука, е на македонски јазик и неговото кирилско писмо, на турски јазик и неговото писмо и на англиски јазик и неговото писмо, согласно Законот за високото образование.

Член 11

Приватната високообразовна установа од член 1 од оваа одлука, ќе отпочне со работа по добивањето на решението за почеток со работа на високообразовната установа од министерот за образование и наука и уписот во регистарот на високообразовните установи и во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 12

Средствата за основање и работа на приватната високообразовна установа од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

Член 13

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6429/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4782.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ТРАВЕРТИН НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ТРАНСМЕТ ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАМЕНО БРДО“ С. КУЧКОВО, ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - травертин на локалитетот „Камено Брдо“ с. Кучково, општина Горче Петров на Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-7468/1 од 22.10.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/13).

2. Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје достави понуда со број 00000069 на 08.08.2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - травертин на локалитетот „Камено Брдо“ с. Кучково, општина Горче Петров, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7.527.000,00	4.656.000,00
2	7.527.650,00	4.656.000,00
3	7.527.650,00	4.655.300,00
4	7.527.000,00	4.655.300,00

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,455000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 110.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7638/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4783.

Врз основа на член 43 став (14) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13 и 44/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „Б-ЕФЈ КОП“ ДООЕЛ С.БАТИНЦИ СТУДЕНИЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДРИЗЛА“ ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ

1. На Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги „Б - ЕФЈ КОП“ ДООЕЛ с.Батинци Студеничани се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Дризла“ општина Студеничани, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7538774	4642645
T-2	7538810	4642651
T-3	7538808	4642590
T-4	7538805	4642573
T-5	7538805	4642557
T-6	7538814	4642534
T-7	7538828	4642513
T-8	7538811	4642491
T-9	7538790	4642431
T-10	7538787	4642450
T-11	7538787	4642488
T-12	7538787	4642546
T-13	7538769	4642589

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.005700\text{km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоките за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7672/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4784.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" број 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.10. 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за правда-Управата за извршување на санкциите се дава на времено користење за период од шест месеци, без надомест, недвижна ствар која се наоѓа на ул., Јуриј Гагарин „ бр 15 Скопје, на КП Број 3, КО Центар 2, евидентирана во Имотен лист број 5210 и тоа трети кат со површина од 148 м², сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7820/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4785.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" број 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ПРАВДА

Член 1

Со оваа одлука на Министерство за правда му се дава на времено користење од шест месеци, без надомест, недвижна ствар која се наоѓа на ул., Јуриј Гагарин, бр 15 Скопје, на КП Број 3, КО Центар 2, евидентирана во Имотен лист број 5210 и тоа втори кат со површина од 664м², сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7821/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4786.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија." бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ПРАВДА

Член 1

Со оваа одлука на Министерство за правда му се дава на времено користење од шест месеци, без надомест, недвижна ствар која се наоѓа на ул., Јуриј Гагарин, бр 15 Скопје, на КП Број 3, КО Центар 2, евидентирано во Имотен лист број 5210 и тоа трети кат со површина од 668м², сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7822/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4787.

Врз основа на член 29 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ-
ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ
ПЕЛИСТЕР - БИТОЛА

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари – објекти на детско одморалиште „Пелистер“ – Битола, кои се наоѓаат на КП 347, КО Магарево запишани во Имотен лист бр.36, корисник Министерство за труд и социјална политика, сопственост на Република Македонија и тоа:

- дел 1, зграда 1, Б5, влез 1, приземје, намена ДП, со внатрешна површина од 755 м²;
- дел 1, зграда 1, Б5, влез1, кат 1, намена ДП, со внатрешна површина од 962 м²;
- дел 1, зграда 1, Б5, влез 1, кат 2, намена ДП, со внатрешна површина од 1036 м²;
- дел 1, зграда 1, Б5, влез 1, кат 3, намена ДП, со внатрешна површина од 904 м²;
- дел 1, зграда 1, Б5, влез 1, кат 4, намена ДП, со внатрешна површина од 736 м²;
- дел 1, зграда 2, Б5, влез 1, ПО, намена П, со внатрешна површина од 39м²;
- дел 1, зграда 2, Б5, влез 1, ПР, намена ПП, со внатрешна површина од 25м²;
- дел 1, зграда 2, Б5, влез 1, ПР, намена ДП, со внатрешна површина од 189м²;
- дел 1, зграда 2, Б5, влез 1, СУ, намена ДП, со внатрешна површина од 188м²;
- дел 1, зграда 3, Б5, влез 1, ПО, намена П, со внатрешна површина од 65м²;
- дел 1, зграда 3, Б5, влез 1, ПР, намена ДП, со внатрешна површина од 297м²;
- дел 1, зграда 3, Б5, влез 1, ПР, намена ПП, со внатрешна површина од 33м²;
- дел 1, зграда 3, Б5, влез 1, СУ, намена О, со внатрешна површина од 240м².

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа Одлука да се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 8.895,00 денари, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на сите недвижни ствари-објекти во износ од 48.646.684,50 денари.

Почетната цена за електронско јавно наддавање претставува проценета вредност по метар квадратен на недвижните ствари, намалена за 30 % и истата изнесува 6.226,50 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:
- недвижните ствари кои се предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;

- сите недвижни ствари -објекти се продаваат заедно;

-купувачот на објектите да преземе шест вработени од поранешното Детско одморалиште „Пелистер” - Битола и да ги задржи на работа најмалку две години од денот на склучување на договорот за купопродажба;

- почетната цена по метар квадратен за недвижните ствари кои се предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;

- пријава за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се доставува до Министерството за труд и социјална политика во рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата;

- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за труд и социјална политика;

- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;

- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на недвижните ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе нова постапка;

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронско јавно наддавање;

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;

- потребен број на учесници на јавното наддавање – најмалку еден учесник;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижните ствари изнесува 1 % од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижните ствари;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рокот за уплата на најповолната понуда – 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рокот за враќање на уплатениот депозит – 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;

- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница <https://e-aukcii.finance.gov.mk/>.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7854/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4788.

Врз основа на член 43 став (14) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13 и 44/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „МИНЕРАЛ ГРУП“ ДОО СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРИВ ПАТ“ С.КУКЛИШ, ОПШТИНА СТРУМИЦА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги „МИНЕРАЛ ГРУП“ ДОО Струмица се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Крив Пат“ с.Куклиш, општина Струмица, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7640430	4584500
T-2	7640750	4584600
T-3	7640750	4584780
T-4	7640300	4584780
T-5	7640430	4584600

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.099700 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7985/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

4789.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ – УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ (ОПРЕМА ЗА ТЕСТ ОКОЛИНА)

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните ствари:

Ред.бр	Код	Опис	Кол.клина	Ед.Цена Без ДДВ (МКД)	Вредност (МКД)
1	652611-B21	Хардвер (Хард диск) - HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD	3	6.200,00	18.600,00
2	715221-B21	Хардвер (драјв за хард диск) - HP DL380p Gen8 E5-2620v2 Kit	1	28.100,00	28.100,00
3	731765-B21	Хардвер (рам меморија) - HP 8GB 1Rx4 PC3L-12800R-11 Kit	2	7.450,00	14.900,00
4	656363-B21	Хардвер (исползување) - HP 750W CS Plat Pl. Ht Pkg Pwr Supply Kit	1	13.500,00	13.500,00
5		Софтвер - Windows Svr Std 2012 64Bit English non-EU/EFTA DVD 5 Clt	1	46.500,00	46.500,00
6	733646-425	Хардвер (купките за сервер) - HP ProLiant DL380p Gen8 E5-2620v2 P420(1GB FBWC 4x1Gb Flex 2x8GB(1)) 3x300GB SFF HP DVD-RW 1x750W	1	121.600,00	121.600,00
		Вкупно			243.200,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за финансии – Управа за јавни приходи.

Член 3

Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со директорот на Управа за јавни приходи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8061/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

4790.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр.95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС Б1-МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ КО Д.БЕЛИЦА ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс Б1-мали комерцијални и деловни намени КО Д.Белица, општина Струга.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Изотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Соопственик
Д.Белиш	832	662	Белешово поле	нива	3	5463м ²	Насири Муамет
ВКУПНО:							5463м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8580/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4791.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА СТП6089 КО ОБЛЕШЕВО ОПШТИНА ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија СТП6089 КО Облешево, општина Чешиново – Облешево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 1571	Облешево	Гладно поле	нива	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				132,2м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8581/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4792.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА (СЕПАРАЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН) КО ОТЉА - ВОН Г.Р. ОПШТИНА ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација вон населено место за изградба на Г2-лесна индустрија (сепарација на материјал за производство на бетон) КО Отља - вон г.р. општина Липково.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела број	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 46	Отља-вон г.р.	Рабушњак	пасиште	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				3780м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8582/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4793.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО ТЕНОВО-ВОН Г.Р., ОПШТИНА БРВЕНИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Б5-хотелски комплекс КО Теново-вон г.р., општина Брвеница.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 4246м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
566	Теново-вон г.р.	Цветкоца	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4375м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8583/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4794.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР КО Г. СЕДЛАРЦЕ ОПШТИНА БОГОВИЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар КО Г. Седларце, општина Боговиње.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
44 дел	Г. Седларце	Ливаде	нива	3
51 дел	Г. Седларце	Ливаде	нива	5
61 дел	Г. Седларце	Ливаде	нива	5
7 дел	Г. Седларце	Ливаде	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				3229м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8584/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4795.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е-ИНФРАСТРУКТУРА - РАДИО ПУНКТ КО ПАВЛЕШЕНЦИ, ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е-инфраструктура-радио пункт КО Павлешенци, општина Свети Николе.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 96м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
10161 дел	Паспазенти	Врв	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			195м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8585/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4796.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ Г3-СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА КО КАВАДАРЦИ 1 (ВОН.) ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Кавадарци 1 (вон.), општина Кавадарци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1394м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 7862	Кавадарци I (вон.)	Умоти	лвт. лозје	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			1400м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8586/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4797.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА КО ТИМЈАНИК ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на резервоар за вода КО Тимјаник, општина Неготино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
10281 дел	Тимјаник	Тимјаник	пасиште	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			2397м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8587/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4798.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА КО ПЕПЕЛИШТЕ ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на резервоар за вода КО Пепелиште, општина Неготино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
1038 дел	Пепелиште	Воденициште	посиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			10257m ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8588/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4799.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА, СЕРВИСИ И СТОВАРИШТА КО Г.СЕДЛАРЦЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена лесна индустрија, сервиси и стоваришта КО Г.Седларце, општина Боговиње.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
51 дел	Г.Седларце	Ливаде	нива	5
61 дел	Г.Седларце	Ливаде	нива	5
7 дел	Г.Седларце	Ливаде	нива	3
91	Г.Седларце	Ливаде	нива	3
93	Г.Седларце	Ливаде	нива	3
101	Г.Седларце	Ливаде	нива	3
111	Г.Седларце	Ливаде	нива	3
121	Г.Седларце	Ливаде	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				14756m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8589/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4800.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА ПЕТРОВЕЦ КО ПЕТРОВЕЦ ВОН ГР ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија Петровец КО Петровец вон гр, општина Петровец.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
906/1 дел	Петровец	Петровец	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				180m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8590/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4801.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО Д. СОЊЕ ОПШТИНА СОПИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена А4-временно сместување КО Д. Соње, општина Сопиште.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 6075м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1641	Д. Соње	Балтовница	нива	6
1659	Д. Соње	Дабја	нива	6
1657	Д. Соње	Дабја	лозе	4
1658	Д. Соње	Дабја	нива	6
1719	Д. Соње	Редови	лозе	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				6418m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8591/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4802.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЛОКАЛИТЕТ ЛЈУБОТЕНСКИ ПАТ ЗА ИЗГРАДБА НА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, Б1-МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ, Б2-ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ, Б3-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ, В1-ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, В2-ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, Г3-СЕРВИСИ, Г4-СТОВАРИШТА, Д1-ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО, Д3-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА, Д2-ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО, Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА КО РАДИШАНИ И КО БУТЕЛ ОПШТИНА БУТЕЛ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место локалитет Лjubотенски пат за изградба на А4-временно сместување, Б1-мали комерцијални и деловни објекти, Б2-големи трговски единици, Б3-големи угостителски единици, В1-образование и наука, В2-здравство и социјална заштита, Г2-лесна и загадувачка индустрија, Г3-сервиси, Г4-стоваришта, Д1-парковско зеленило, Д3-спорт и рекреација, Д2-заштитно зеленило, Е2-комунална супраструктура КО Радишани и КО Бутел, општина Бутел.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 70885м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Висано место	Катастарска култура	Катастарска класа
4468/2	Радишани	Брест	нива	4
4468/5	Радишани	Брест	нива	4
4468/3	Радишани	Брест	нива	4
4468/6	Радишани	Брест	нива	4
4468/4	Радишани	Брест	нива	4
дел 2478/4	Бутел	Бара	нива	3
63/4	Бутел	Бутелска	пасиште	2
67/6	Бутел	Бутелска	нива	2
60	Бутел	Бутелска	нива	2
2487/4	Бутел	Населба	нива	3
4079/1	Радишани	Радишани	нива	2
4060/1	Радишани	Радишани	нива	2
4085/1	Радишани	Радишанска-расадник	нива	2
15	Радишани	Калуѓерова нива	нива	7
16	Радишани	Калуѓерова нива	лозје	5
14	Радишани	Калуѓерова глава	нива	7
12	Радишани	Калуѓерова глава	нива	6
3704	Радишани	Боринарец	пасиште	3
4417	Радишани	Радишка 30	нива	3
4415	Радишани	Жегровец	нива	3
дел 4441	Радишани	Радишка 30	нива	3
4468/1	Радишани	Брест	нива	4
4470	Радишани	На брест	нива	4
4469	Радишани	На брест	лозје	3
3702	Радишани	Боринарец	нива	4
3703	Радишани	Боринарец	нива	3
3705	Радишани	Боринарец	нива	6
3706	Радишани	Боринарец	нива	7
3707	Радишани	Боринарец	нива	7
3708	Радишани	Боринарец	нива	7
2478/6	Бутел	Бара	нива	3
дел 2478/1	Бутел	Бара	нива	3
дел 68	Бутел	Бутелска	нива	3
63/3	Бутел	Бутелска	пасиште	3
2489	Бутел	Бара	нива	3
2487/1	Бутел	Бара	нива	3
2487/2	Бутел	Бара	нива	3
2487/5	Бутел	Бара	нива	3
35	Бутел	Зем.Институт Бутел	пасиште	2
37/1	Бутел	Зем.Институт Бутел	нива	3
33	Бутел	Зем.Институт Бутел	нива	3
2480/4	Бутел	Населба	нива	3
2480/6	Бутел	Населба	нива	3
2487/3	Бутел	Населба	нива	3
2480/5	Бутел	Населба	нива	3
дел 2480/1	Бутел	Населба	нива	3
39/1	Бутел	Бутелска	нива	1
39/2	Бутел	Бутелска	нива	1
39/3	Бутел	Бутелска	нива	1
67/4	Бутел	Бутелска	нива	2
73/3	Бутел	Бутелска	нива	3
63/1	Бутел	Бутелска	пасиште	2
62	Бутел	Бутелска	нива	2
73/4	Бутел	Бутелска	нива	3
73/1	Бутел	Бутелска	нива	3
67/1	Бутел	Бутелска	нива	2
67/5	Бутел	Бутелска	нива	2
67/7	Бутел	Бутелска	нива	2

67/2	Бутел	Бутелска	нива	2
73/2	Бутел	Бутелска	нива	3
38	Бутел	Бутелска	нива	1
77	Бутел	Бутелска	нива	3
75	Бутел	Бутелска	овоштарник	3
76	Бутел	Бутелска	нива	3
67/3	Бутел	Бутелска	нива	2
4041	Радишани	Радишани	нива	2
4043	Радишани	Радишани	нива	2
4045	Радишани	Радишани	нива	2
4081/1	Радишани	Радишани	нива	2
4085/2	Радишани	Радишанска-расадник	нива	2
4081/2	Радишани	Радишани	нива	2
4077	Радишани	Радишани	нива	2
4085/1	Радишани	Радишанска-расадник	нива	2
4083	Радишани	Радишанска-расадник	нива	2
4060/6	Радишани	Радишани	нива	2
4054	Радишани	Радишани	нива	2
4055/1	Радишани	Радишани	нива	2
4060/8	Радишани	Радишани	нива	2
4060/7	Радишани	Радишани	нива	2
4060/2	Радишани	Радишани	нива	2
4060/3	Радишани	Радишани	нива	1
4060/4	Радишани	Радишани	нива	1
4055/2	Радишани	Радишани	нива	2
4060/5	Радишани	Радишани	нива	2
4052	Радишани	Радишани	нива	2
4058	Радишани	Радишани	нива	2
4050/1	Радишани	Радишани	нива	2
4075	Радишани	Радишани	нива	2
4070	Радишани	Радишани	нива	2
4066	Радишани	Радишани	нива	2
4072	Радишани	Радишани	нива	2
4069	Радишани	Радишани	пасиште	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				783437,7м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8594/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4803.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ВИКЕНД НАСЕЛБА СО УГОСТИТЕЛСКИ, ХОТЕЛСКИ И РЕКРЕАТИВЕН КОМПЛЕКС КО КУМАНОВО ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба со угостителски, хотелски и рекреативен комплекс КО Куманово, општина Куманово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 486249м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викено место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 42762	Куманово	Презени	пашпите	4
дел 42763	Куманово	Презени	пашада	4
42762	Куманово	Презени	пашада	4
42763	Куманово	Презени	пашада	4
42764	Куманово	Презени	пашада	4
42765	Куманово	Презени	пашада	4
42766	Куманово	Презени	пашада	4
42767	Куманово	Презени	пашада	4
42768	Куманово	Презени	пашада	4
42769	Куманово	Презени	пашада	4
42770	Куманово	Презени	пашада	4
42771	Куманово	Презени	пашада	4
42772	Куманово	Презени	пашада	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот профит:				486249м ²

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8592/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4804.

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО БОГДАНЦИ ЛОКАЛИТЕТ БАРТА ЗА ИЗГРАДБА НА Г2, Г3, Г4-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ-ИНДУСТРИСКА ЗОНА КО БОГДАНЦИ И КО БОГДАНЦИ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место Богданци, локалитет Барта, за изградба на Г2, Г3, Г4-производство, дистрибуција и сервиси-индустриска зона КО Богданци и КО Богданци-вон г.р., општина Богданци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 56547м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викено место	Катастарска култура	Катастарска класа
507910	Богданци-вон г.р.	Барта	окоје	2
50792	Богданци-вон г.р.	Барта	окоје	2
50793	Богданци-вон г.р.	Барта	окоје	2
50794	Богданци-вон г.р.	Барта	окоје	2
50795	Богданци-вон г.р.	Барта	окоје	2
50796	Богданци-вон г.р.	Барта	окоје	2
50797	Богданци-вон г.р.	Барта	окоје	2
50798	Богданци-вон г.р.	Барта	окоје	2
50799	Богданци-вон г.р.	Барта	окоје	2
50479	Богданци-вон г.р.	Барта	окоје	1
504711	Богданци-вон г.р.	Барта	окоје	1
504710	Богданци-вон г.р.	Барта	окоје	1
дел 50793	Богданци-вон г.р.	Барта	окоје	2
дел 117681	Богданци	Црквица	догодути првобитно невалидни земјишта	0
дел 82044	Богданци-вон град	Букур	догодути првобитно невалидни земјишта	0
117701	Богданци	Црквица	пашите	4
117704	Богданци	Црквица	пашите	4
117705	Богданци	Црквица	пашите	4
117706	Богданци	Црквица	пашите	4
117707	Богданци	Црквица	пашите	4
117708	Богданци	Црквица	пашите	4
дел 11771	Богданци	Црквица	пашите	4
117702	Богданци	Црквица	окоје	2
507911	Богданци-вон г.р.	Барта	окоје	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот профит:				66200м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8593/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4805.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), и член 63 точка 7 од Законот за здравствено осигурување (“Службен весник на Република Македонија“ бр.25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година донесе

ПРОГРАМА**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА**

I. Во Програмата за партиципација при користење то на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/14), во точка 4. ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ОРГАНИ, во ставот 5 по зборот „осигурување.“ се додаваат зборовите „согласно Законот за здравственото осигурување. Секој што доброволно дарувал ткиво или орган се ослободува од плаќање на партиципација при користењето на здравствени услуги.“

II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8012/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**4806.**

Врз основа на член 27-б од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), министерот за правда донесе

ОДЛУКА**ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ**

Се запира исплата на средствата за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии и тоа:

1. МБ: 5667461 – ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ (не е доставен извештај од регистар на примени донации / член 25);

2. МБ: 6448348 – ДЕМОКРАЦИЈА Е РЕ – ПАРТИЈА ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЈА СКОПЈЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

3. МБ: 5168029 – ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

4. МБ: 6313086 – ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛБАНЦИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

5. МБ: 6384331 – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка);

6. МБ: 5886929 – ВМРО – НАРОДНА ПАРТИЈА (не е доставен извештај од регистар на примени донации / член 25);

7. МБ: 6506461 – ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

8. МБ: 6095313 – СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ (не е доставен извештај од регистар на примени донации / член 25);

9. МБ: 6305784 – ПАРТИЈА НА СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ (не е доставен извештај од регистар на примени донации / член 25);

10. МБ: 6110452 – ТАТКОВИНСКА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБНОВА – ВАРДАР-ЕГЕЈ-ПРИРИН (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

11. МБ: 6509169 – НОВА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

12. МБ: 5131847 – МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

13. МБ: 5444357 – ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА – ОПЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

14. МБ: 5193303 – СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

15. МБ: 4246730 – СТРАНКА НА ДЕМОКРАТСКА АКЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА (не е доставен извештај од регистар на примени донации / член 25);

16. МБ: 6217222 – ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

17. МБ: 6221947 – НОВА АЛТЕРНАТИВА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

18. МБ: 5867720 – ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РОМИТЕ (не е доставен извештај од регистар на примени донации / член 25);

19. МБ: 6078141 – ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКА ИДНИНА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

20. МБ: 6084974 – ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ (не е доставен извештај од регистар на примени донации / член 25);

21. МБ: 6453201 – ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

22. МБ: 5624533 – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

23. МБ: 6700080 – САНЦАЧКА ЛИГА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

24. МБ: 4211251 – ВМРО – ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА (не е доставена годишна сметка / член 26 став 3);

25. МБ: 5636795 – ДЕМОКРАТСКА ЛИГА НА БОШЊАЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (не е доставен извештај од регистар на примени донации / член 25);

26. МБ: 4167953 – ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25 и годишен финансиски извештај / член 27);

27. МБ: 5525101 – ПАРТИЈА НА ВЛАСИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25 и годишен финансиски извештај / член 27);

28. МБ: 5670837 – ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

29. МБ: 5674000 – ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО ОБЕДИНУВАЊЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

30. МБ: 6816096 – РЕПУБЛИКАНСКА АЛИЈАНСА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

31. МБ: 6849814 – ДЕМОКРАТСКА БОШЊАЧКА ПАРТИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

32. МБ: 6853943 – ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

33. МБ: 6863191 – ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ ПЕНЗИОНЕРИ И ГРАЃАНИ НА МАКЕДОНИЈА (не е доставен: извештај од регистар на примени донации / член 25);

34. МБ: 5230535 – ПАРТИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);

35. МБ: 6880304 – ПАРТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ 21 (не е доставена годишна сметка / член 26 став 3).

Политичките партии од точките 4, 13, 19, 31 и 34 согласно известувањето на Основниот суд Скопје II – Скопје број 03-СУ.бр. 1406/2014 од 16.06.2014 година се избришани од Единствениот судски регистар на политички партии.

Запирањето на исплатата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија за политичките партии ќе трае до уредно исполнување на обврските согласно член 25, 26 и 27 од Законот за финансирање на политичките партии.

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/0, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).

Образложение

До Министерството за правда согласно член 27-б од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), Државниот завод за ревизија достави предлог број 36-649/2 од 10.09.2014 година за донесување на Одлука за запирање исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии, кои не ги исполниле обврските за финансиско известување за 2013 година, односно не доставиле извештај од регистар на примени донации, годишна сметка или годишен финансиски извештај. Споменатите законски обврски не ги исполниле следните политички партии: ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ, НОВА ДЕМОКРАТИЈА –ДЕМОКРАЦИЈА Е РЕ – ПАРТИЈА ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЈА, ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛБАНЦИТЕ, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА, ВМРО-НАРОДНА ПАРТИЈА, ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА, СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ, ПАР-

ТИЈА НА СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ, ТАТКОВИНСКА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБНОВА – ВАРДАР-ЕГЕЈ-ПРИРИН, НОВА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА, МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА, ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА – ОПЕ, СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, СТРАНКА НА ДЕМОКРАТСКА АКЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА РОМИТЕ, НОВА АЛТЕРНАТИВА, ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РОМИТЕ, ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКА ИДНИНА, ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ, ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ, СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА, САНЦАЧКА ЛИГА, ВМРО – ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, ДЕМОКРАТСКА ЛИГА НА БОШЊАЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ВЛАСИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА, ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО ОБЕДИНУВАЊЕ, РЕПУБЛИКАНСКА АЛИЈАНСА, ДЕМОКРАТСКА БОШЊАЧКА ПАРТИЈА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ, ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ ПЕНЗИОНЕРИ И ГРАЃАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПАРТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ 21.

Согласно член 25 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), политичката партија подготвува извештај од регистар за добиените донации, кој го доставува најдоцна до 31 март за претходната година заедно со годишниот финансиски извештај од членот 27 од овој закон до Државниот завод за ревизија.

Согласно член 26 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), надзорот над финансиско-материјалното работење на политичките партии го врши Државниот завод за ревизија согласно истиот се спроведува секоја календарска година за претходната година. Исто така, годишната сметка за финансиското работење, согласно со законските прописи, политичките партии ја доставуваат до: Управата за јавни приходи, Централниот регистар и Државниот завод за ревизија, а должни се да ја објават на своите веб страни.

Согласно член 27 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), политичките партии, најдоцна до 31 март изготвуваат годишен финансиски извештај за претходната година. Извештајот го содржи финансиското работење на сметката на политичката партија, како и потсметките на локалните органи и потсметката на партиско истражувачко – аналитичкиот центар на партијата.

Согласно член 27-а годишниот финансиски извештај политичката партија е должна јавно да го објави на своја веб страна, најдоцна до 30 април во тековната година за претходната година.

Со оглед дека партиите наведени во оваа одлука не постапиле согласно член 25, 26 и 27 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), согласно член 27-б став 4 од истиот закон, а по предлог на Државниот завод за ревизија, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичките партии можат да поведат управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 11-3335/1
9 октомври 2014 година
Скопје

Министер за правда,
д-р **Аднан Јашари**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

4807.

Врз основа на член 27-а став 2 од Законот за туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 123/12, 164/13 и 27/14), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ ТУРИСТИЧКА ДЕЈНОСТ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА РАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за донесување решение за издавање на лиценца за вршење туристичка дејност и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање на лиценца, односно недонесување решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца („Службен весник на Република Македонија“ бр.159/11), Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-4296/6
13 октомври 2014 година
Скопје

Министер,
Беким Неџири, с.р.

Прилог 1

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ ТУРИСТИЧКА ДЕЈНОСТ

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ / ФИРМАТА:

Кој го поднесува барањето:

Седиште на барателот / фирмата:

улица _____
телефон _____
телефакс _____
Е-пошта _____
општина _____
место _____

Својство на барателот (сопственик, управител, овластен полномошник):

2. ПРИЧИНИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:

Добивање на лиценца **А**, или **Б** за вршење туристичка дејност (заокружи ја буквата).

Објектот во кој ќе се врши дејноста се наоѓа на ул. _____

_____ во _____ под

фирма _____.

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ ПРИЛОЖЕНИ КОН БАРАЊЕТО:

- решение за упис во трговскиот регистар и Документ за регистрирана дејност (ДРД образец),
- известување за исполнување на условите за вршење туристичка дејност (готов формулар кој го пополнува и заверува барателот) и
- доказ за платена административна такса од 350 денари.

4. ВО ЗАВИСНОСТ ОД ТИПОТ НА ЛИЦЕНЦАТА, БАРАТЕЛОТ ДОПОЛНИТЕЛНО ГИ ПРИЛОЖУВА И СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:**ЗА ЛИЦЕНЦА А**

- склучен годишен договор со осигурително друштво за осигурување за одговорност од вршење на дејноста во износ од 100.000 евра во денарска противвредност, или да обезбеди банкарска гаранција во износ од 100.000 евра.
- сертификат за раководење со туристичката агенција за лицето кое раководи со туристичката агенција;
- доказ за најмалку четири вработени лица, од кои најмалку едно лице со високо образование и две лица со доказ дека познаваат еден од светските јазици и
- доказ дека располага со туристички придружник при секоја реализација на патувањето во земјата, или странство, за најмалку десет лица, како и туристички водич за посета и разгледување на туристичките места.

ЗА ЛИЦЕНЦА Б

- доказ за најмалку едно вработено лице, со доказ дека познава еден од светските јазици и
- склучен договор за соработка со туристичка агенција - организатор на патување, со лиценца "А".

НАПОМЕНА:

- Подносителот на барањето целокупната документација што како копија ја поднесува, задолжително да биде потпишана од страна на одговорното лице.

Скопје,
_____ година

Подносител на барањето

4808.

Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/04, 89/08, 115/10 ,53/11, 141/12, 164/13 и 187/13), министерот за економија, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на решение за категоризација на угостителски објект и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за категоризација, односно недонесување решение за одбивање на барањето за категоризација („Службен весник на Република Македонија“ бр.175/11), во членот 3 став 1, во алинејата 5 зборовите “и печат“ се бришат.

Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-4296/7

13 октомври 2014 година

Скопје

Министер,

Бежим Незири, с.р.

До
Министерство за економија – Комисија за категоризација на угостителски објекти

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ**

Идентификација на трговското друштво/трговец поединец

Име на фирмата: _____

Адреса на седиштето на фирмата: _____

Податоци за одговорното лице: _____
(име, презиме)

Телефон/факс/меил: _____ општина _____

Податоци за угостителскиот објект

Фирма под која работи: _____

Адреса на угостителскиот објект: _____

Телефон/факс/меил: _____ општина _____

Карактеристики на барањето:

Угостителската дејност се врши во објект од видот :

1. Основни угостителски објекти за сместување

- | | |
|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> хотел | <input type="checkbox"/> туристички апартман |
| <input type="checkbox"/> мотел | <input type="checkbox"/> туристичка населба |
| <input type="checkbox"/> пансион | <input type="checkbox"/> резиденција |
| <input type="checkbox"/> _____ | |

2. Угостителски објекти за исхрана

- ресторани

Предлог на категорија на угостителскиот објект _____

Во прилог на барањето се доставуваат следните документи:

1. Решение за упис во трговскиот регистар издадено од Централниот регистар на Република Македонија
2. Пријава за работа (копија од Пријавата за исполнување на минимално технички услови за работа на угостителскиот објект и започнување со работа, која што е доставена до Државниот пазарен инспекторат)
3. Податоци и докази за раководителите и другите вработени (свидетелство и сертификат/уверение за познавање на странски јазик)
4. Трошоци за категоризација на угостителскиот објект и
5. Доказ за платена административна такса

_____ 2014 година

дата
потпис

место

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**4809.**

Врз основа на член 33 став 9 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 116/10 и 23/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА СТАНИЦИ
ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА СВОЈСТВАТА НА ДОБИТОКОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистар на станици за тестирање на својствата на добитокот.

Член 2

Регистарот на станици за тестирање на својствата на добитокот се води во форма на книга со тврд повез во зелена боја во А4 формат со поврзани и нумерирани евиденциски листови на бела хартија.

На предната страна на книгата е аплициран грбот на Република Македонија и под него стои натпис во бела боја „Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Регистар на станици за тестирање“.

На евиденциските листови од став 1 на овој член се запишуваат следниве податоци:

- реден број и страна;
- назив, седиште и ЕМБС на станици за тестирање;
- број на решение за одобрување на станица за тестирање;
- дата на регистрација;
- вид и раса на добиток и
- други специфични податоци за станицата за тестирање.

Формата и содржината на регистарот на станици за тестирање на својствата на добитокот се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Регистарот на станици за тестирање на својствата на добитокот се води во пишана и електронска форма.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-7837/3
2 октомври 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Прилог



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

РЕГИСТАР
НА СТАНИЦИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА СВОЈСТВАТА НА ДОБИТОКОТ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

4810.

Врз основа на член 26 став (13) од Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ПЛАНОТ ЗА ПО- СТИГНУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на доставување на предлог-планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина.

Член 2

(1) Предлог-планот се изготвува во А4 формат на хартија во бела боја.

(2) Предлог -планот ги содржи следните податоци:

- 1) назив на операторот на инсталацијата, мобилниот контејнер, односно бензинската станица;
- 2) дејност;
- 3) единствен број на деловниот субјект-операторот;
- 4) даночен број на операторот;
- 5) адреса:
 - поштенски број и седиште, улица и број;
 - телефонски број и
 - веб адреса;
- 6) лице за контакт - име и презиме, адреса и:
 - телефон и
 - електронска пошта;
- 7) назив на сопственикот и:
 - дејност на сопственикот;
 - единствен број на деловниот субјект на сопственикот;
 - даночен број на сопственикот;
 - адреса на сопственикот;
 - поштенски број и седиште, улица и број;
 - телефонски број и
 - веб адреса;
- 8) лице за контакт – име и презиме, адреса и:
 - телефон и
 - електронска пошта;
- 9) назив на инсталацијата/мобилниот контејнер и/или бензинската станица и адреса на локацијата каде се наоѓа:
 - број и вид на инсталацијата/мобилниот контејнер и/или бензинската станица (за мобилните контејнери се запишува нивната регистрација и број на мотор);
 - година кога се пуштени во употреба, односно се произведени и планиран период на употреба;
 - промет на годишно ниво;
 - технички податоци на инсталацијата/мобилниот контејнер и/или бензинската станица и објект во кој е сместена инсталацијата/ мобилниот контејнер и/или бензинската станица и

- опис на работа на инсталацијата/мобилниот контејнер и/или бензинската станица;

10) емисии (приказ на емисиите во сите медиуми и области на животната средина):

- воздух и
- вода;

11) количина на создавање на отпад за инсталација и/или бензинска станица:

- видови на отпад и
- количини;

12) состојби на локацијата и влијанието врз животната средина:

- опис на непосредната околина на локацијата и
- очекувани влијанија врз животната средина;

13) начин на кој ќе се врши мониторингот на емисиите и на исполнувањето на техничките барања за животна средина;

14) опис на други планирани превентивни мерки;

15) анализа на состојбата:

- детални податоци за факторите кои се одговорни за надминувањата и детални податоци за можните мерки за подобрување на состојбата на испарувањето на бензините;

- детали за донесените мерки, или проекти за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина и

- временски рок за имплементација;

16) рок за постигнување на техничките стандарди за секоја инсталација, мобилен контејнер и/или бензинска станица со кои управува операторот согласно Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини:

- назив на инсталацијата (се додава посебен ред за секоја инсталација), мобилен контејнер или бензинска станица;

- краен рок за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина и

- начин на известување до Министерството за животна средина и просторно планирање за постигнатите барања;

17) одговорно лице за спроведување на планот:

- име и презиме;
- контакт телефон и
- контакт електронска пошта.

(2) Формата и содржината на предлог-планот се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Предлог-планот се доставува во електронска и во писмена форма во три примероци.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-10316/1
октомври 2014 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

Прилог

До
Министерство за животна средина и просторно планирање - Управа за животна средина, Скопје
Предлог-план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина

1.	Назив на операторот на инсталацијата, мобилниот контејнер, односно бензинската станица
2.	Дејност
3.	Единствен број на деловниот субјект-операторот
4.	Даночен број на операторот
	Адреса
	Поштенски број и седиште, улица и број
5.	Телефонски број
	Веб адреса
	Лице за контакт – име и презиме, адреса
6.	Телефон
	Електронска пошта
	Назив на сопственикот*
	Дејност на сопственикот
	Единствен број на деловниот субјект на сопственикот
7.	Даночен број на сопственикот
	Адреса на сопственикот
	Поштенски број и седиште, улица и број
	Телефонски број
	Веб адреса
	Лице за контакт – име и презиме, адреса
8.	Телефон
	Електронска пошта

*Се запишува само кога сопственикот и операторот се различни лица

** Се додава посебен ред за секоја инсталација, мобилен контејнер или бензинска станица одделно

*** Се наведуваат само оние емисии кои постојат

	Број и вид на инсталацијата/ мобилниот контејнер и/или бензинската станица (за мобилните контејнери се запишува нивната регистрација и број на мотор)	Година кога се пуштени во употреба односно се произведени и планиран период на употреба Реален	Промет на годишно ниво	Технички податоци на инсталацијата/ мобилниот контејнер и/или бензинската станица и објект во кој е сместена инсталацијата/ мобилниот контејнер и/или бензинската станица	Опис на работа на инсталацијата/ мобилниот контејнер и/или бензинската станица
		Воздух		Вода	
9.	Назив на инсталацијата/ мобилниот контејнер и/или бензинската станица и адреса на локацијата каде се наоѓа**				
10.	Приказ на емисии***	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сулфур диоксид и други сулфурни 2. Азотни оксиди и други азотни соединенија 3. Јаглерод 4. Испарливи органски соединенија 5. Метали и нивни соединенија 6. Прашина, вклучувајќи фини честички 7. Азбест (суспендирани честички, влакна) 8. Хлор и негови соединенија 9. Флуор и негови соединенија 10. Арсен и негови соединенија 11. Цијаниди 12. Сулстанци и препарати за кои е докажано дека поседуваат канцерогени или мутагени својства или својства кои можат да влијаат на репродукцијата преку воздух. 13. Полихлорирани диоксини и полихлорирани фурани. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Органохалогени соединенија и супстанции кои можат да создадат вакви соединенија во водната средина. 2. Органофосфорни соединенија 3. Органокалајни соединенија 4. Супстанции и препарати за кои е докажано дека поседуваат канцерогени или мутагени својства или својства кои можат да влијаат на репродукцијата преку вода 5. Перзистентни јаглевородороди и перзистентни и биоакмулирачки органски токсични супстанции 6. Цијаниди 7. Метали и нивни соединенија 8. Арсен и негови соединенија 9. Биоциди и производи за заштита на растенија 10. Суспендирани Материјали 		

*Се запишува само кога сопственикот и операторот се различни лица

** Се додава посебен ред за секоја инсталација, мобилен контејнер или бензинска станица одделно

*** Се наведуваат само оние емисии кои постојат

	<p>11. Супстанции кои допринесуваат за еутрофикација</p> <p>12. Супстанции кои имаат неволно влијание врз билансот на кислородот (а може да се мерат со параметри како што се БПК,ХПК итн.)</p> <p>13. Супстанции што се од значење за квалитетот на водите и тоа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - алахлор (2-хлоро-N- (2,6-диетилфенил)-N-(метоксиметил) ацетамид) - антрацен - атразин (1-хлоро-3 – етиламино-5-изопропиламино-2,4,6-триазин) - бензен - бромиран дифенилетиер (4) - пентабромодифенилетиер - кадмиум и негови соединенија - хлороалкани C10-13 (4) - хлорфенвинфос - хлорпирифос (хлорпирифос-етил) - 1,2 дихлороетан - дихлорометан - Ди (2-етилхексил)фталат - диурон - ендосулфан - флуорантен (6) - хексахлоробензен - хексахлоробутадиен - хексахлороциклохексан - изопротурон - олово и негови соединенија - жива и нејзини соединенија - нафтален - никел и негови соединенија - нонилфенол 		
--	--	--	--

*Се запишува само кога сопственикот и операторот се различни лица

** Се додава посебен ред за секоја инсталација, мобилен контејнер или бензинска станица одделно

*** Се наведуваат само оние емисии кои постојат

			<ul style="list-style-type: none"> - нонилфенол - октилфенол - 4-(1,1'3,3' – тетраметилбутил) фенол - пентахлоробензен - пентахлорофенол - полиароматични јаглеродороди - бензо(а)пирен - бензо(б)флуорантен - бензо (g,h,i) перилен - бензо (к) флуорантен - индено (1,2,3- cd) пирен - симазин - Трибутилкалајни соединенија - трибутилкалај - катјон - трихлоробензени - трихлорометан (хлороформ) - трифлуоралин
		Видови на отпад (за секој вид на отпад се додава нова колона)	Количини
11.	Количина на создавање на отпад за инсталација и/или бензинска станица		Очекувани влијанија врз животната средина
12.	Состојби на локацијата и влијанието врз животната средина (за секоја инсталација се додава нов ред) Начин на кој ќе се врши мониторингот на емисиите и на исполнувањето на техничките барања за животна средина	Опис на непосредната околина на локацијата	
13.	Начин на кој ќе се врши мониторингот на емисиите и на исполнувањето на техничките барања за животна средина		
14.	Опис на други планирани превентивни мерки		
15.	Анализа на состојбата	<p>Детални податоци за факторите кои се одговорни за надминувањата и Детални</p> <p>Детали за донесените мерки, или проекти за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина</p>	Временски рок за имплементација

*Се запишува само кога сопственикот и операторот се различни лица

** Се додава посебен ред за секоја инсталација, мобилен контејнер или бензинска станица одделно

*** Се наведуваат само оние емисии кои постојат

		податоци за можните мерки за подобрување на состојбата на испарувањето на бензините,			
16.	Рок за постигнување на техничките стандарди за секоја инсталација, мобилен контејнер и/или бензинска станица со кои управува операторот согласно Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини.	Назив на инсталацијата (се додава посебен ред за секоја инсталација, мобилен контејнер или бензинска станица.	Краен рок за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина	Начин на известување до МЖСПП за постигнатите барања	
17.	Одговорно лице за спроведување на планот	Име и презиме	Контакт телефон	Контакт електронска пошта	

Изјава од овластеното лице:

Изјавувам дека приложените информации за предлог- планот се вистинити.

_____ Место и датум на поднесување

_____ Име и презиме и потпис

*Се запишува само кога сопственикот и операторот се различни лица

** Се додава посебен ред за секоја инсталација, мобилен контејнер или бензинска станица одделно

*** Се наведуваат само оние емисии кои постојат

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО**4811.**

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА^(*)

Член 1

Во Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/14), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2874/7
13 октомври 2014 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за храна и ветеринарство,
Дејан Рунтевски, с.р.

^(*) Со ова решение се врши усогласување со одредбите на Одлуката на Комисијата за Имплементација бр. 2014/637/ЕУ од 28 август 2014 година за изменување на Прилогот од Одлуката за Имплементација 2014/178/ЕУ за области кои се под забрана од Африканска свинска чума во одредени земји членки (CELEX бр. 32014D0637)

Прилог

Дел 1

1. Естонија

Следните области во Естонија:

- областа Põlvamaa;
- областа Valgamaa;
- областа Võrumaa;
- општината Abja;
- општината Häädemeeste;
- општината Halliste;
- општината Karksi;
- општината Kõpu;
- општината Paikuse;
- општината Paistu;
- општината Saarde;
- општината Surju;
- општината Tahkuranna;
- општината Tarvastu.

2. Латвија

Следните области во Латвија:

- областа Aizkraukles;
- областа Alojas;
- областа Alūksnes;
- областа Amatas;
- областа Apes;
- областа Baltnavas;
- областа Balvu;
- областа Cēsu;
- областа Gulbenes;
- областа Ikšķiles;
- областа Inčukalna;
- областа Jaunjelgavas;
- областа Jaunpiepalgas;
- областа Ķeguma;
- областа Kocēnu;
- областа Krimuldas;
- областа Lielvārdes;
- областа Līgatnes;
- областа Limbažu;
- областа Mālpils;
- областа Mazsalacas;
- областа Neretas;
- областа Ogres;
- областа Pārgaujas;

- областа Priekuļi;
- областа Raunas;
- областа Ropaži;
- областа Rugāji;
- областа Salacgrīvas;
- областа Sējas;
- областа Siguldas;
- областа Skrīveru;
- областа Smiltenes;
- областа Vecpiebalgas;
- областа Vecumnieku;
- областа Viesītes;
- областа Viļakas;
- градот Valmiera.

3. Литванија

Следните области во Литванија:

- дистрикт општина Biržai;
- дистрикт општина Jonava;
- дистрикт општина Kaišiadorys;
- дистрикт општина Kaunas;
- дистрикт општина Kedainiai;
- дистрикт општина Kupiškis;
- дистрикт општина Panevėžys;
- дистрикт општина Prienai;
- општината Birštonas;
- општината Kazlu Ruda;
- општината Marijampole;
- општината Kalvarija;
- градот Kaunas;
- градот Panevėžys.

4. Полска

Следните области во Полска:

- Во провинцијата - podlaskie voivodship:
 - градот Suwałki;
 - градот Białystok;
 - општините Wiżajny, Rutka-Tartak, Szypliszki, Jeleniewo, Suwałki, Raczki во suwalski дистриктот;
 - општините Krasnopol и Puńsk во sejneński дистриктот;
 - општините Augustów со градовите Augustów, Nowinka, Sztabin и Bargłów Kościelny во augustowski дистриктот;
 - moniecki дистриктот;
 - општините Suchowola и Korycin во sokólski дистриктот;
 - општините во Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łary, Poświętne, Zawady, и Dobrzyniewo Duże во białostocki дистриктот;
 - bielski дистриктот;
 - hajnowski дистриктот;
 - општините во Grodzisk, Dziadkowice и Milejczyce во siemiatycki дистриктот;

- општината Rutki во zambrowski дистриктот;
- општините во Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoly, Wysokie Mazowieckie со градовите Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo и Ciechanowiec во wysokomazowiecki дистриктот.

Дел 2

1. Латвија

Следните области во Латвија:

- областа Aknīstes;
- областа Cesvaines;
- областа Ērgļi;
- областа Ilūkste;
- градот Jēkabpils;
- областа Jēkabpils;
- областа Koknese;
- областа Krustpils;
- областа Līvāni;
- областа Lubāna;
- областа Madona;
- областа Pļaviņa;
- областа Salacgrīva;
- областа Varakļāni.

2. Литванија

Следните области во Литванија:

- областа Alytus;
- дистрикт општина Anykščiai;
- дистрикт општина Rokiškis;
- дистрикт општина Šalčininkai;
- дистрикт општина Širvintos;
- дистрикт општина Trakai;
- дистрикт општина Ukmergė;
- дистрикт општина Vilnius;
- општината Elektrenai;
- градот Vilnius.

3. Полска

Следните области во Полска:

- Во провинцијата - podlaskie voivodship:
 - општините Giby и Sejny со градот Sejny во sejneński дистриктот;
 - општините Lipsk и Płaska во augustowski дистриктот;
 - општините Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków и Michałowo во białostocki дистриктот;
 - општините Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka и Szudziałowo во sokólski дистриктот.

Дел 3**1. Италија**

Следните области во Италија:

- сите области на Сардинија.

2. Латвија

Следните области во Латвија:

- областа Aglonas;
- областа Beverīnas;
- областа Burtnieku;
- областа Ciblas;
- областа Dagdas;
- областа Daugavpils;
- областа Kārsavas;
- областа Krāslavas;
- областа Ludzas;
- областа Naukšēnu;
- областа Preiļu;
- областа Rēzeknes;
- областа Riebiņu;
- областа Rūjienas;
- областа Strenču;
- областа Valkas;
- областа Vārkavas;
- областа Viļānu;
- областа Zilupes;
- градот Daugavpils;
- градот Rēzekne.

3. Литванија

Следните области во Литванија:

- дистрикт општина Ignalina;
- дистрикт општина Moletai;
- дистрикт општина Švencionys;
- дистрикт општина Utena;
- дистрикт општина Zarasai;
- општина Visaginas.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4812.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014 и 154/2014), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати ("Службен весник на РМ" бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 20.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 36,300
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 37,761
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 37,137
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 36,468
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 29,127

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 74,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 76,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 63,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 51,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 35,892

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	73,50	73,00	72,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	75,50	75,00	74,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	62,50	62,00	61,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	51,00	50,50	50,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21,742
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,976

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,222

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,136

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3.200	2.776	2.353	1.929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3.200	2.776	2.353	1.929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3.200	2.776	2.353	1.929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3.200	2.776	2.353	1.929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0.400	0.400	0.400	0.400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 21.10.2014 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-2324/1
20 октомври 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4813.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13 и 41/14) и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштво за трговија и услуги ЕНЕРѢИ СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Ленинова“ бр. 33/А-01/30 Скопје, за менување на лиценца за трговија со електрична енергија на седницата одржана на ден 17.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштво за трговија и услуги ЕНЕРѢИ СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Ленинова“ бр.33/А-01/30 Скопје, за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија издадена со Одлука УП1 бр. 07-203/12 од 1.10.2012 година, („Службен весник на РМ“ бр. 124/12 се менува.

2. Лиценцата како и измената е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07- 203/12
17 октомври 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги ЕНЕРѢИ СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. Ленинова бр.33/А-01/30 Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:
17.10.2014 година

4. Период на важење на лиценцата:
10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:
17.10.2024 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ- 101.10.1/12/2/14

7. Број на деловниот субјект - 6806716

8. Единствен даночен број - 4080012530607

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

12. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;

- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електричната енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.

- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат на квартално, но одвоени по месеци

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија како и други промени во работењето согласно правилникот.

16. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини во текот на квартал: I, II, III, IV				Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)			
	Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)		Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	квартално	месечно	квартално	квартално	годишно	квартално	годишно
Снабдувачи								
Самостојни потрошувачи								
Електро- преносен систем оператор								
Електро- дистрибутивен систем оператор								
Извоз и други трговци								

Се доставува на квартално и годишно ниво

4814.

ИСПРАВКИ

Во Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, објавена во („Службен весник на РМ“ бр. 151/14) направена е техничка грешка во преамбулата, Одлуката и Прилогот 1, така што на место „ДООЕЛ“ треба да стои: „ДОО“.

Претседател
на Регулаторна комисија за енергетика
на Република Македонија,
Димитар Петров, с.р.

4815.

Во Лиценцата за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДООЕЛ Скопје објавена во („Службен весник на РМ“ бр. 151/14) направена е техничка грешка во преамбулата, Одлуката и Прилогот 1, така што на место „ДООЕЛ“ треба да стои: „ДОО“.

Претседател
на Регулаторна комисија за енергетика
на Република Македонија,
Димитар Петров, с.р.

**ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ**

4816.

Врз основа на член 12 став 4 алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Кичево“, на ден 30.9.2014 година ги донесе, следните

**ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА КИЧЕВО****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона Кичево, се одредуваат условите под кои се користи просторот на ТИРЗ Кичево за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, внатрешниот ред и мерките за заштита на животната средина и природата.

Член 2

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.

**II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ
ВО ЗОНАТА****Член 3**

Корисниците на ТИРЗ Кичево, објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на одобрената планска документација за ТИРЗ Кичево за градежната парцела согласно Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

**1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ****Член 4**

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна, добро одржувана со поставување на обезбедување според одобрието добиено од основачот.

2. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие поставување е обврска и на трошок на корисникот.

3. Искористената вода, Корисникот треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.

4. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици, кои корисникот треба да ги изгради.

2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА**Член 5**

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на Закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот за надоместоци за извршени услуги на корисници на ТИРЗ Кичево, кој претставува составен дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу основачот и корисникот на зоната согласно член 33 од Законот за ТИРЗ и согласно член 34 од Законот за ТИРЗ, на име и по основ на:

- одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната;

- одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната;

- обезбедување на границите на зоната;

- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби;

- други ненаведени услуги од заеднички интерес за нормално функционирање на зоната.

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од денот на добивање на владение врз парцелата во рамките на ТИРЗ Кичево, во согласност со „Тарифникот за надоместоци за извршени услуги на корисници на ТИРЗ Кичево“.

3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 6

1. По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие согласност да ја отпочне изградбата пред завршување на основната инфраструктура на ТИРЗ. Закупувачот - корисник ќе го користи просторот според овие правила донесени од основачот, по инструкции на проект менаџерот од основачот, како и според прописите за времен пристап и времен приклучок на основната инфраструктура и да обезбеди сигурност и безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата. Закупувачот- корисник ќе ги изгради сите потребни влезови во просторот на локација и на начин одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со Основачот.

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.

За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е должен, за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска фирма за рекогностицирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, одржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, пастиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност и веднаш да го поправат оштетеното.

4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 по потпишувањето на договорот за закуп на просторот, Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се должни да депонира кај основачот парични средства или банкарска гаранција за да одговори на сите можни оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците за нивно санирање. Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:

ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА

Големина на парцела/износ:

- 2.500м ² или помалку	МКД 500.000,00 денари.
- 2.500м ² до 5.000 м ²	МКД 800.000,00 денари.
- 5.000м ² до 10.000 м ²	МКД 1.200.000,00 денари.
- 10.000 м ² и повеќе	МКД 1.500.000,00 денари.

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА

Големина на парцела / износ:

За сите големини МКД 500.000,00 денари.

4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила се додека Закупувачот не добие соодветен документ за употреба на објектот од надлежниот орган.

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба да го одржуваат просторот во добра состојба во текот на целиот период на изведување градежни работи согласно следните правила:

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад за времетраење на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно важечките законски прописи од областа на заштита на животната средина;

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со заштитна церада за време на превозот за да се избегне можното растурање на отпадните материји;

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал;

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал во соодветни простории од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;

д. За време на работните и неработните часови закупувачот и неговиот изведувач се должни и одговорни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје при работа.

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се одговорни за цело времетраење на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата опрема што е потребна за изведување на работите.

е. На вработените не им е дозволено да живеат во просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата.

4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА

Член 7

Сите површински води од закупеното земјиште треба да се собираат на локацијата и соодветно да се насочат и испуштат во атмосферската канализација или соодветните одводни објекти. Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот мора да ја постави во рамките на неговата парцела.

III. ДЕЈНОСТИ

1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 8

1. Во зоната се вршат производствени и службени дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.

Дејностите од став 1 се вршат под следните услови:

а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат и контролираат.

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, животната средина и здравјето на луѓето во зоната;

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните средства и вработените од ризици кои произлегуваат од работењето.

2. Во ТИРЗ Кичево корисникот може да врши и:

а) Складирање на стоки за свои потреби;

б) Промет на стоки и услуги за другите корисници во зоната;

2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 9

Во Технолошко индустриската развојна зона Кичево не смее да се врши активност поврзана со:

1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со истечен рок или инфилтрирани, отпадни материи кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и животинска употреба;

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати издадени од Министерството за здравство;

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански експлозиви;

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната;

7. Производство и услуги кои не се во согласност со законите на Република Македонија и на меѓународните договори ратификувани во Република Македонија кои се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и

8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА

Член 10

1. Влегувањето и излегувањето на вработените и други лица на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона е дозволено само со легитимација издадена од основачот.

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона, се издаваат легитимации кои можат да бидат за:

- вработените;

- надворешни лица (изведувачи на градежни и други работи за основачот или корисниците на Технолошко индустриската развојна зона);

- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во посета во Технолошко индустриската развојна зона;

- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона;

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона во координација со царинскиот орган.

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот односно излезот утврден во согласност со царинскиот орган.

5. За се што со овие Правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската развојна зона ќе се применуваат одредбите од „Правилникот за поблиските критериуми и начинот на уредување на технолошко индустриските развојни зони“ и „Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од задолжителната евиденција и пропишаниот образец од записот на задолжителната евиденција во технолошко индустриска развојна зона“. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2007).

V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

Член 11

1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производството, употребата, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, такаи при појава на дефекти, во согласност со мерилата и условите утврдени со закон и меѓународните конвенции и договори кои Република Македонија ги ратификувала или им пристапила.

2. За се што се однесува со заштитата на животната средина и природата, а што не е предвидено со овие правила ќе се применуваат одредбите од прописите од областа на заштита за животната средина.

VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Член 12

Овие правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објават по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1201/5
30 септември 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

4817.

Врз основа на член 12 став 4 алинеа 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Кичево“, на ден 30.9.2014 година го донесе следниот

ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „КИЧЕВО“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ
КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „КИЧЕВО“

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен пашал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ „Кичево“ - одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на Јавните површини, а во границите на зоната; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната; - физичко обезбедување на оградата и територијата на зоната; - 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби; - надзор над споведувањето на мерките за противпожарна заштита	2,00 МКД/m ² закупен простор
2.	Запис за влез/излез и паркинг тарифа за користење терминал при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот на Царинската управа за задолжителна евиденција. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ „Кичево“ - важи за сите видови возила - од оваа тарифа се изземаат возилата за кои е издадена Идентификациона картичка за Влез во ТИРЗ „Кичево“ од страна на ДТИРЗ	500,00 МКД по запис
3.	Мерење на вага на возило	500,00 МКД
4.	Надоместоци за издавање на документи за влез и движење во ТИРЗ „Кичево“	
4.1	Идентификациона картичка за вработено лице кај корисник	350,00 МКД
4.2	Идентификациона привремена картичка за посетител	350,00 МКД
4.3	Идентификациона картичка за посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.4	Идентификациона картичка за возило на корисник	1000,00 МКД
4.5	Идентификациона картичка за возило на вработено лице кај корисник	1000,00 МКД
4.6	Идентификациона картичка за возило на посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.7	Идентификациона картичка за возило за групен транспорт	1000,00 МКД
5.	Почетна месечна Закупнина за 1m ² опремен деловен простор со површина до 25 m ²	2000,00 МКД месечно
6.	Почетна месечна Закупнина за 1m ² неопремен деловен простор со површина над 25 m ²	1.000,00 МКД месечно
7.	Почетна месечна закупнина за 1m ² деловен простор за вршење на угостителска дејност	400,00 МКД месечно
8.	Закупнина за 1m ² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
9.	Закупнина за 1m ² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
10.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15 m ²	8.500,00 МКД месечно
11.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30 m ²	12.500,00 МКД месечно
12.	Закупнина за поставување банкомат	6.000,00 МКД месечно
13.	Поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната	150,00 МКД/m ^l

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ

II

Надоместоците за услугите од Дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на доставување на фактурата на приходната сметка на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

III

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Кичево” од Дел I точка 2. на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Стоката со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Кичево” од Дел I точка 2. на овој тарифник.

Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Кичево” од Дел I точка 2 на овој тарифник.

IV

Идентификациона картичка од Дел I точка 4 од овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова идентификациона картичка во рок не подолг од пет (5) работни дена.

V

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, истиот ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1201/7
30 септември 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.sivesnik.com.mk

contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2014153